



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 15 април 2003
Скопје

Број 28

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

628.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Александар Кирил Чекоров, од Скопје, во траење од 3 месеци,
2. Боро Станко Коцев, од Кочани, во траење од 2 месеци.

II

Делумно се ослободува од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Тоде Илија Исаковски, од Скопје, во траење од 9 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-405
11 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

629.

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Република Македонија, се разрешува Васил Велковски, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1691/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

630.

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Република Македонија, се разрешува Владимир Смичковски, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1692/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

631.

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Битола, се разрешува Љубисав Милуновиќ, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1689/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

632.

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Битола, се разрешува Борис Атанасовски, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1690/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

633.

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од Законот за јавното обвинителство (“Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ГЕВГЕЛИЈА

1. Од функцијата јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Гевгелија, се разрешува Горѓи Бардаров, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1688/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

634.

Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 3 од Законот за јавното обвинителство (“Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ДЕБАР

1. Од функцијата јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Дебар, се разрешува Бесник Граждани, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-1687/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

635.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменици на јавниот обвинител на Република Македонија, се именуваат:

Клео Бубевска,
Славчо Станков,
Бардуљ Кука,

Билјана Бабунска,
Воислав Гавровски,
Љубомир Јовески,
Коста Петровски,
Бесим Селими и
Абдулаким Салхиу.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1695/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

636.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА И ШТИП

1. За јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Скопје, се именува Касам Хасани.

2. За јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Битола, се именува Кире Секуловски.

3. За јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Штип, се именува м-р Тодор Витларов.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1694/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

637.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ВИШИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА И ШТИП

1. За заменици на вишиот јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Скопје се именуваат:

Глигор Серафимовски,
Катерина Панева,
Богомир Николовски,
Миле Србинов,
Мимоза Илиќ,
Катица Соколова-Гигова,
Станка Видимлиска,
Ментор Коку,
Драгољуб Цакиќ,
Лилјана Спасоска,
Радослав Каранфиловски и
Момир Маричиќ.

2. За заменици на вишиот јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Битола се именуваат:

Здравка Чупуровска,
Аница Петровска,

Трендафилка Петрова,
Лена Секуловска,
Мери Тромбева и
Димитар Лазаревски.

3. За заменици на вишиот јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Штип се именуваат:

Благој Ѓорѓиев,
Олгица Јорданова и
Костадин Бојаџиски.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1696/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

638.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

1. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Битола, се именува Стефче Тасевски.
2. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Охрид, се именува Гоце Мартиноски.
3. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Струга, се именува Рухи Зиба.
4. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Ресен, се именува Реџаил Шерифовски.
5. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Скопје, се именува Стерјо Зиков.
6. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Тетово, се именува Борис Милосавлевски.
7. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Гостивар, се именува Хабиљ Илџи.
8. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Крива Паланка, се именува Ратка Гоговска.
9. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Дебар, се именува Намиќ Даци.
10. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Велес, се именува Ѓорѓи Јаковлевски.
11. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Кавадарци, се именува Ратко Петровски.
12. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Гевгелија, се именува Кети Камчева.
13. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Штип, се именува Александар Наков.
14. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Кочани, се именува Илван Ефтимов.
15. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Свети Николе, се именува Драги Златев.
16. За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Делчево, се именува Николина Попчевска.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1699/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател,
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

639.

Врз основа на член 5 став 2 и член 25 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

1. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Битола, се именуваат:
Петар Аневски,
Ристе Пашовски,
Зора Сотирова,
Антонио Јолевски,
Лиле Талевска,
Жулиета Карова-Бошевска и
Павлина Јанкуловска.
2. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Прилеп, се именуваат:
Симеон Цанески,
Ристо Шошески,
Дамчо Кочоски и
Милка Спиркоска.
3. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Охрид, се именуваат:
Сузана Танасоска,
Стефан Паунчевски,
Зоран Митрески и
Наум Паноски.
4. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Струга, се именуваат:
Благоја Даскалоски,
Никола Неделкоски и
Фикирије Бектеши.
5. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Кичево, се именуваат:
Зоран Максимовски и
Виолета Стојановска.
6. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Скопје, се именуваат:
Крсте Диневски,
Љупчо Швртговски,
Бисера Леова-Константиновска,
Јелица Медарска,
Светлана Никодијевиќ-Матевска,
Елизабета Ристеска,
Гордана Стојмановска,
Милан Гелевски,
Вера Илиевска,
Дана Атанасова-Миловановиќ,
Драгица Михајловска,
Соња Симоска,
Лазар Катранциски,
Имран Османи,
Ацо Колевски,
Роска Карова,
Драган Димитриевски,
Влатко Георгиевски,
Бодан Лазаревски,
Јован Серафимовски,
Горан Богдановски,
Јован Илиевски,
Димитар Кацарски,
Владимир Марина,
Елизабета Павловска,
Сузана Мирческа,
Маја Конеска,
Снежана Ристевска,
Љубинка Угриновска,
Мирјана Василевска.

Зорица Пендовска,
Џулијана Мишевска,
Вилма Русковска,
Елица Илиевска,
Фиданка Рајевска,
Димитрула Апостоловска,
Наталија Тасевска,
Гордана Смакоска,
Лидија Раичевиќ-Вучкова,
Елизабета Соколова,
Миле Мојсовски,
Зорица Павловиќ,
Снежана Бундалевска-Георгиевска,
Кујтим Дика и
Живко Радевски.

7. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Тетово, се именуваат:

Ракипи Зулкуфи,
Фета Исени,
Исмаил Фазлиу,
Бранислав Нешоски,
Љупчо Симовски,
Драгослава Поповска,
Деса Пауновска и
Дајана Дембоска.

8. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Гостивар, се именуваат:

Горица Милошевска,
Зоран Димоски,
Боривоје Гиновски и
Душица Димитриевска.

9. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Куманово, се именуваат:

Сузана Кусигерска,
Слаѓана Цимревска,
Миле Гошевски и
Никола Спиридоновски.

10. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Крива Паланка, се именуваат:

Иван Јаковски и
Митко Митровски.

11. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Велес, се именуваат:

Јован Димов и
Бојанка Весова.

12. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Кавадарци, се именуваат:

Петар Трајков,
Крсте Кулев и
Томе Спанцов.

13. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Гевгелија, се именуваат:

Мирјана Делева,
Василка Ковачева и
Катица Јанева.

14. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Штип, се именуваат:

Драган Гацов,
Стојче Миланов и
Јован Ѓурков.

15. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Струмица, се именуваат:

Митко Кучуков,
Ѓорѓе Панов и
Миле Петков.

16. За заменици на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Кочани, се именуваат:

Снежана Зафировска,
Миле Костадинов и
Ацо Арсовски.

17. За заменик на основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Делчево, се именува Бранко Тричковски.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1703/1
10 април 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

640.

Врз основа на член 106, став 2 од Законот за претседател, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/86 и 17/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.04.2003 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДИ

Член 1

Документацијата од премерот и катастарот на недвижностите се чува и се издава на користење на начин пропишан со оваа уредба.

Член 2

Под документација од премерот и катастарот на недвижностите, (во натамошниот текст: документација), во смисла на оваа уредба, се подразбираат следните податоци: податоците од основните геодетски работи, плановите и картите добиени со премерот и изработката на катастарот на недвижностите, податоците за државната граница, збирките на исправи, магнетни ленти со податоци за недвижностите и носителите на правата на недвижностите, аерофотограметрискиот материјал, основната државна карта, топографските карти во размер 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000, картите од посебна намена во размер 1:10 000, разни наменски карти на Република Македонија во размер 1:250 000 и 1:500 000, географско-топографски карти во размер 1:300 000, 1:500 000 и 1:1 000 000, геодетски елаборати и катастарски операти, како и други податоци добиени со премерот и изработката на катастарот на недвижностите и податоците со премерувањето на земјиштето за посебни потреби на државните и други органи, правните лица и граѓаните.

Член 3

Документацијата од премерот и катастарот на недвижностите се чува во посебни простории, услови и опрема за сместување, заради трајна заштита на документацијата и со неа ракува овластено лице од Државниот завод за геодетски работи.

II. ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 4

Во Државниот завод за геодетски работи се чува во аналогна и дигитална форма документацијата од премерот и катастарот на недвижностите за територијата на Републиката и тоа: оригиналните податоци од мерењето и пресметувањето на астрономско геодетските, гравиметриските и тригонометриските мрежи; картите на тригонометриските мрежи во размер 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000; обрасци на тригонометриските и врзните точки кои содржат координати, надморски висо-

чини, насочни агли и положбен опис на точките; секции на карти во размер 1:25 000, 1:50 000, на кои се нанесени сите тригонометриски точки на територијата на Републиката; оригиналите и елаборатите на врзните точки; карти на мрежите на врзните точки во размер 1:25 000; податоци за државната граница; оригиналите на елаборатите на прецизниот и техничкиот нивелман, техничкиот нивелман со зголемена точност и градскиот нивелман; преписи на податоци на нивелманот со висока точност; обрасци за реперите на територијата на Републиката кои содржат надморски височини и положбен опис на точките; скици на нивелманските влаци по полигони; секции на карти во размер 1:100 000, на кои се нанесени реперите за територијата на Републиката; градската полигонометрија од I ред; оригиналите на плановите од премерот и нивната репродукција во размер 1:500, 1:1 000, 1:2 500 и 1:5 000; оригиналите и репродукциите на основната државна карта во размер 1:5 000, 1:10 000, како и картите од посебна намена во размер 1:10 000; негативи (филмови и плочи), дијапозитиви, контакт копии од аерофотограметриското снимање, микро филмови и др.; работни оригинали на картите за бонитирање на земјиштето и лабораториските анализи на примероци од огледните бонитетни земјишта за Републиката; елаборати на основите на катастарското класирање и списоци од огледните земјишта за катастарските околии; елаборати за утврдување на скалите за катастарскиот приход; статистички преглед на податоците од катастарот на недвижностите; репродукција на топографски карти во размер 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000; тематски карти во разни размери и скици со поделба на листовите во проекцискиот систем; копии на магнетни ленти со најнови податоци за катастарот на недвижностите.

Член 5

Во Сектор-Скопје и подрачните одделенија на Државниот завод за геодетски работи се чува во аналогна и дигитална форма документација од премерот и катастарот на недвижностите, за подрачјето на Сектор-Скопје и одделенијата и тоа: оригинални податоци од мерењата и пресметувањата на полигонометриските мрежи од сите редови, како и скиците за тие мрежи; копии од обрасци на тригонометриските точки и реперите; копии од обрасци на врзните точки или препис на овие податоци; копии од картите на мрежите на врзните и тригонометриските точки; копии од скиците на картите во размер 1:50 000, со внесени репери; записници за разграничување на катастарските општини; копии од податоци за државната граница; оригинални податоци од снимањето на детали (фото скици, скици за детално премерување, тахиметриски и нивелмански записници, елаборати од пресметувањето на површините и др.), врз основа на кои се изработени плановите и картите; елаборати од излагањето на јавен увид на податоците од премерот и катастарот на недвижностите (пописни листи), записници, списоци на приговори, решенија, збирка на исправи и др.); катастарскиот операт со неговите помошни делови (список на катастарски парцели со бонитетни класи, азбучен преглед на носителите на правата на недвижностите, имотен лист кој се состои од пет дела и тоа: податоци за носителите на правата на недвижностите лист - А, податоци за земјиштето лист - Б, податоци за зградите и посебни делови од згради со скици во хоризонтална претстава лист - В, податоци за товарите и ограничувањата на недвижностите лист - Г, и преглед на недвижностите што носителите на правата ги имаат во други катастарски општини на територијата на Република Македонија, надвор од катастарската општина во која имаат живеалиште, односно седиште лист - Ц, сумарен преглед на имотни листови, преглед на површините за катастарски култури и класи со катастарски приход за недвижностите на кои постои право на сопственост и стати-

стички преглед на податоците од катастарот на недвижностите; списоци на промени на податоците на недвижностите и збирка на исправите врз основа на кои се спроведени промените во катастарските операции; потребен број на копии од оригиналите на плановите во размер 1:500, 1:1 000, 1:2 500 и 1:5 000, само во хоризонтална проекција; индикациски скици на плановите по катастарски општини; репродукција на основната карта во размер 1:5 000 и 1:10 000; потребен број на копии на оригиналите на плановите за катастар на подземните објекти и водови во размер 1:500, 1:1 000, 1:2 500 и 1:5 000, само во хоризонтална проекција; елаборати од снимањето на подземните објекти и водовите; статистички податоци за земјиштето по култури, класи и неплодни земјишта;

- статистички податоци за товарите и ограничувањата на недвижностите;
- елаборати и операции од пописниот катастар на земјиштето;
- елаборати од теренските мерења за експропријација, комасација и арондација на земјиштето;
- статистички податоци за згради, посебни делови од згради и објекти.

Член 6

Правните и физички лица што вршат геодетски работи за посебни намени, должни се да ја чуваат документацијата што ја користат.

Член 7

Документацијата од премерот и катастарот на недвижностите, од член 4, 5 и 6 од оваа уредба, се чува во средена и прегледно евидентирана состојба во метални ормани и во простории кои се заштитени од поплави, пожари, провали и други опасности. Филмовите, дијапозитивите, негативите, контакт-копиите, копиите на магнетните ленти, плочи и микро-филмовите се чуваат во специјални ормани, во простории заштитени од пожар, вода, прашина и вградени уреди за одржување на константна температура и влажност на воздухот.

Дигиталните податоци се чуваат во две копии, на одвоени места.

III. КОРИСТЕЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 8

За добивање на документацијата од премерот и катастарот на недвижностите, се поднесува писмено барање до Државниот завод за геодетски работи, односно до Сектор-Скопје и подрачните одделенија на Државниот завод за геодетски работи, и во барањето се назначува кои податоци се бараат и за која намена. Документацијата од премерот и катастарот на недвижностите може да се користи само за намената за која е издадена.

Член 9

Државниот завод за геодетски работи, односно Сектор-Скопје и подрачните одделенија на Државниот завод за геодетски работи, водат евиденција за издавањето на користење податоци од документацијата на премерот и катастарот на недвижностите.

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи податоците на кого, каде и кои податоци се издадени.

Член 10

Корисниците на документацијата при преземањето на истата, со изјава писмено се обврзуваат дека ќе ја чуваат и користат на начинот пропишан со оваа уредба.

Член 11

Добиените податоци, изводи, копии, документи, воздушни снимки, картографски и други материјали не смеат да се умножуваат, менуваат, обработуваат, јавно

да се објавуваат и даваат на употреба на други лица, односно во комерцијални цели без посебно писмено одобрение на Државниот завод за геодетски работи, односно посебен договор со кој ќе се утврдат меѓусебните односи со корисникот на податоците.

Член 12

Одредбите од оваа уредба се применуваат и на подаоците од премерот и катастарот на земјиштето, до установување на премерот и катастарот на недвижностите.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот на чување и користење на документацијата од премерот и катастарот на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 16/87).

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1675/1
7 април 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

641.

Врз основа на член 9 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.04.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2003 ДО 2007 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат подрачјата во Република Македонија кои во периодот од 2003 до 2007 година ќе имаат статус на стопански недоволно развиени подрачја.

Член 2

Статус на стопански недоволно развиени подрачја согласно член 1 на оваа одлука ќе имаат населените места во руралните центри и населените места кои се наоѓаат во специфичните подрачја (ридско-планински, погранични и изразито неразвиени).

Член 3

Статус на рурални центри имаат населените места кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од Законот, како и општинските центри чија оддалеченост од влезот на градскиот центар изнесува повеќе од 6 км.

Доколку во една општина се утврдат повеќе населени места со статус на рурални центри, нивната меѓусебна оддалеченост треба да изнесува најмалку 6 км. и да ги исполнуваат условите предвидени со член 5 став 1 од Законот.

Населените места во руралните центри во согласност со став 1 од овој член се дадени во Прилог бр. 1.

Член 4

Статус на специфични подрачја (ридско-планински, погранични и изразито неразвиени) имаат подрачјата определени согласно член 8 од Законот.

Населените места кои се наоѓаат во специфичните подрачја од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2.

Член 5

Населените места во специфичните подрачја кои во согласност со член 8, став 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот имаат утврден статус со оваа одлука по повеќе основи, можат при користењето на мерките за поттикнување на развојот да го изберат најповолниот статус.

Член 6

За проектите кои се започнати со градба и за кои е издадено решение за учество на средствата од Бирото, корисниците-инвеститори продолжуваат да го користат ова право до завршување на проектот, согласно договорените услови, и во случај населеното место со оваа одлука да не е утврдено за стопански недоволно развиено подрачје.

Член 7

Прилозите 1 и 2 се составен дел на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1.VII.2003 година.

Бр. 23-1746/1
7 април 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Прилог бр. 1

ПРЕГЛЕД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ ИМААТ СТАТУС НА РУРАЛНИ ЦЕНТРИ¹⁾

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

1. Орман
- ОПШТИНА БАЧ
2. Бач
- ОПШТИНА БЕЛЧИШТА
3. Белчишта
4. Арбиново*
- ОПШТИНА БЕРОВО
5. Владимирово*
- ОПШТИНА БИСТРИЦА
6. Породин
- ОПШТИНА БИТОЛА
7. Дихово
- ОПШТИНА БЛАТЕЦ
8. Блатец
- ОПШТИНА БОГДАНЦИ
9. Богданци
- ОПШТИНА БОГОВИЊЕ
10. Боговиње
- ОПШТИНА БОГОМИЛА
11. Богомила
- ОПШТИНА БОСИЛОВО
12. Босилово
- ОПШТИНА БРВЕНИЦА
13. Брвеница
14. Челопек
15. Милетино
- ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
16. Чалакли
- ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
17. Василево
- ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
18. Вевчани*
- ОПШТИНА ВЕЛЕС
19. Иванковци
- ОПШТИНА ВИНИЦА
20. Драгобрате
21. Истибања
- ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ
22. Витолиште*
- ОПШТИНА ВРАНЕШТИЦА
23. Вранештица
- ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ
24. Врапчиште
- ОПШТИНА ВРАТНИЦА
25. Вратница
- ОПШТИНА ВРУТОК
26. Вруток

1) Населените места обележани со (*) се наоѓаат и во специфичните подрачја.

ОПШТИНА ГРАДСКО
27. Градско
ОПШТИНА ДЕЛОГОЖДА
28. Делогижда
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
29. Драмче
30. Трабoтoвoиштe
ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА
31. Демир Капија
ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР
32. Единаково
33. Смилево
ОПШТИНА ДОБРУШЕВО
34. Добрушево
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
35. Долнени
ОПШТИНА ДРУГОВО
36. Извор
37. Другово
ОПШТИНА ЖЕЛИНО
38. Желино
ОПШТИНА ЖИТОШЕ
39. Житоше
ОПШТИНА ЗАЈАС
40. Зајас
ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО
41. Зелениково
ОПШТИНА ЗЛЕТОВО
42. Злетово
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ
43. Зрновци
ОПШТИНА ИЗВОР
44. Извор
ОПШТИНА ИЛИНДЕН
45. Миладиновци
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ
46. Јегуновце
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
47. Дреново
ОПШТИНА КАРБИНЦИ
48. Карбинци
ОПШТИНА КЛЕЧОВЦЕ
49. Клецовце
ОПШТИНА КОНДОВО
50. Радуша
ОПШТИНА КОНОПИШТЕ
51. Конопиште*
52. Крњево*
ОПШТИНА КОНЧЕ
53. Конче
ОПШТИНА КОСЕЛ
54. Косел
ОПШТИНА КРАТОВО
55. Мушково*
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
56. Добровница*
57. Конопница
ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ
58. Кривогаштани
ОПШТИНА КРУШЕВО
59. Бучин
ОПШТИНА КУКЛИШ
60. Костурино
61. Куклиш
ОПШТИНА КУКУРЕЧАНИ
62. Кукуречани
ОПШТИНА ЛАБУНИШТА
63. Лабуништа
ОПШТИНА ЛИПКОВО
64. Липково
65. Лојане*

ОПШТИНА ЛОЗОВО
66. Лозово
ОПШТИНА ЛУКОВО
67. Луково
ОПШТИНА МАВРОВИ АНОВИ
68. Маврови Анови
ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
69. Македонска Каменица
70. Луковица
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
71. Македонски Брод
ОПШТИНА МЕШЕИШТА
72. Требеништа
ОПШТИНА МИРАВЦИ
73. Миравци
ОПШТИНА МОГИЛА
74. Могила
ОПШТИНА МУРТИНО
75. Муртино
ОПШТИНА НЕГОТИНО
76. Долни Дисан
ОПШТИНА НЕГОТИНО-ПОЛОШКО
77. Неготино-Полошко
ОПШТИНА НОВАЦИ
78. Новаци
ОПШТИНА НОВО СЕЛО
79. Ново Село
ОПШТИНА ОРАШАЦ
80. Орашац
ОПШТИНА ОРИЗАРИ
81. Оризари
ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ
82. Осломеј
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
83. Катланово
ОПШТИНА ПОДАРЕШ
84. Подареш
ОПШТИНА ПЛАСНИЦА
85. Пласница
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
86. Долно Барбареве*
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
87. Ранковце
ОПШТИНА РЕСЕН
88. Љубојно*
ОПШТИНА РОСТУША
89. Ростуша
ОПШТИНА САМОКОВ
90. Самоков
91. Растеш*
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
92. Немањица*
ОПШТИНА СОПИШТЕ
93. Сопиште
ОПШТИНА СОПОТНИЦА
94. Сопотница
95. Доленци
ОПШТИНА СРБИНОВО
96. Србиново
ОПШТИНА СТАР ДОЈРАН
97. Николик*
ОПШТИНА СТАРАВИНА
98. Старавина
ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ
99. Драгоманце
100. Старо Нагоричане
ОПШТИНА СТРУГА
101. Радолишта*
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
102. Студеничани
ОПШТИНА ТЕАРЦЕ
103. Лешок
104. Теарце
105. Доброше
106. Нераште

1) Населените места обележани со (*) се наоѓаат и во специфичните подрачја.

ОПШТИНА ТОПОЛЧАНИ

107. Тополчани

ОПШТИНА ЦАПARI

108. Цапари*

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА

109. Центар Жупа

ОПШТИНА ЧАШКА

110. Чашка

ОПШТИНА ЧЕГРАНЕ

111. Чеграње

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО

112. Чешиново

ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО

113. Чучер-Сандево

ОПШТИНА ШИПКОВИЦА

114. Шипковица*

ОПШТИНА ШТИП

115. Лакавица

116. Шашаварлија*

1) Населените места обележани со (*) се наоѓаат и во специфичните подрачја.

Прилог бр. 2

**ПРЕГЛЕД
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ СЕ НАОЃААТ ВО
ПОДРАЧЈАТА КОИ ИМААТ СТАТУС НА СПЕЦИ-
ФИЧНИ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Општина Арачиново

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1. Арачиново
		2. Брњарци
		3. Грушино
		4. Мојанци
		5. Орланци

Општина Бач

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Полог	1. Живојно	1. Брод
	2. Бач	2. Добровени
	3. Гермидан	3. Сливица
	4. Скочивир	4. Велесело
	5. Сович	

Општина Белчишта

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Арбиново		1. Горно Средноречје
2. Долно Средноречје		2. Сошани
3. Брежани		
4. Црвена Вода		
5. Годивје		
6. Лактиње		
7. Лешани		
8. Мраморец		
9. Слатино		
10. Слатински Чифлик		
11. Слиново		
12. Турје		
13. Велмеј		
14. Врбјани		

Општина Берово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Будинарци	1. Двориште	
2. Мачево		
3. Митрашинци		
4. Ратево		
5. Русиново		
6. Владимирово		

Општина Бистрица

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Барешани	1. Драгош	1. Жабјани
2. Канино	2. Граешница	
3. Крстоар	3. Кишева	
4. Олевени	4. Кременица	
5. Острец	5. Лажец	
6. Велушина	6. Медитлија	
7. Злокуќани		

Општина Битола

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Братин Дол		
2. Брусник		
3. Лавци		
4. Магарево		
5. Ниждополе		
6. Орехово		
7. Снегово		
8. Трново		

Општина Блатец

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1. Липец

Општина Богданци

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
	1. Селемли	
	2. Стојаково	

Општина Богомила

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Црешнево		1. Бистрица
2. Капиново		2. Габровник
3. Папрадиште		3. Мокрени
4. Плевење		4. Нежилово
		5. Ореше
		6. Орлов Дол
		7. Согле
		8. Теово

Општина Боговиње

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Раковец	1. Ново Село	
2. Селце Кеч		

Општина Босилово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1. Дрвош

Општина Брвеница

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Гургурница		1. Блаце
		2. Стенче

Општина Валандово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
	1. Башибос	1. Дебели
	2. Бајрамбос	2. Казандол
	3. Кочули	3. Прстен
		4. Собри
		5. Татарли

Општина Василево

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Нивичино		1. Требичино
2. Варварица		2. Висока Маала
3. Чанаклија		3. Нова Маала

Општина Велешта

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1. Велешта
		2. Горно Татеша
		3. Добовјане
		4. Долно Татеша

Општина Велес

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Долно Јаболчиште		1. Белештевица
2. Горно Јаболчиште		2. Карабуниште
		3. Крушје
		4. Лугунци
		5. Ораовец
		6. Рлевци
		7. Рудник
		8. Слп
		9. Ветерско
		10. Цидимирци

Општина Вевчани

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Вевчани		

Општина Виница

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Грлани		1. Црн Камен
2. Калиманци		2. Драгобраште
3. Крушево		3. Градец
4. Лаки		4. Лески
5. Трсино		5. Пеклани
6. Трстија		6. Виничка Кршла

Општина Витолиште

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Живово	1. Бешиште	1. Чаниште
2. Кокре	2. Полчиште	2. Дуње
3. Крушевица		3. Гуѓаково
4. Пештани		4. Кален
5. Вепрчани		5. Манастир
6. Витолиште		6. Врпско

Општина Вранештица

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Дупјани		
2. Козичино		
3. Крушица		
4. Орланци		
5. Патеец		
6. Рабетино		

Општина Врапчиште

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Ново Село		
2. Пожаране		
3. Врановци		

Општина Вратница

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Беловиште	1. Јажинце	
2. Рогачево		
3. Старо Село		

Општина Вруток

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Долно Јеловце		
2. Горно Јеловце		
3. Лешница		
4. Печково		
5. Равен		
6. Речане		
7. Здуње		

Општина Гевгелија

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
	1. Богородица	1. Серменин
	2. Хума	
	3. Конско	
	4. Моин	

Општина Градско

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1. Долно Чичево
		2. Горно Чичево
		3. Грнчиште
		4. Подлес
		5. Скачинци
		6. Свеќани
		7. Водоврати

Општина Гази Баба

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Раштак		

Општина Дебар

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Оцовци		1. Баниште
2. Рајчица		2. Горно Косоврасти
		3. Хаме
		4. Кривци
		5. Отишани
		6. Селокуќи
		7. Спас
		8. Татар Елевци
		9. Џешиште

Општина Делчево

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Бигла	1. Драмче	1. Илиово
2. Косово Дабје	2. Габрово	2. Очипала
3. Нов Истевник	3. Град	3. Турија
4. Разловци	4. Киселица	
	5. Полето	
	6. Селник	
	7. Стамер	
	8. Стар Истевник	
	9. Ветрен	
	10. Вирче	
	11. Вратиславци	
	12. Звегор	

Општина Делогожди

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Богојци		
2. Мислодежда		
3. Поум		

Општина Демир Хисар

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1. Журче		1. Ракитница
2. Кочиште		2. Сладуево
3. Лесково		3. Бараково
4. Обедник		4. Граиште
5. Смилево		
6. Растојца		
7. Света		
8. Вардино		

Општина Демир Капија

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Челевец
		2.Барово
		3.Бесвица
		4.Иберли
		5.Клисура
		6.Кошарка
		7.Копришница
		8.Стрмашево

Општина Добрушево

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Алинци
		2.Црничани
		3.Мојно
		4.Мусинци
		5.Путурус

Општина Долна Бањица

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Долна Гоновица
		2.Горна Гоновица
		3.Митрој Крсти
		4.Сушица

Општина Долнени

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Горно Село
		2.Маргари
		3.Дреновци
		4.Гостиражни
		5.Кутлешево
		6.Лажани
		7.Дебреште
		1.Браилово
		2.Долгаец
		3.Кошино
		4.Мало Мраморани
		5.Небрегово
		6.Слепче
		7.Стровија
		8.Зрзе

Општина Другово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Брждани
		2.Цер
		3.Долна Душегубица
		4.Долно Добреноец
		5.Ехловец
		6.Големо Црско
		7.Горна Душегубица
		8.Горно Добреноец
		9.Иванчишта
		10.Јаворец
		11.Јудово
		12.Кладник
		13.Кленоец
		14.Лавчани
		15.Малкоец
		16.Мало Црско
		17.Подвис
		18.Прострање
		19.Видрани

Општина Ѓорче Петров

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Грачи
		2.Кучково
		3.Никиштани

Општина Желино

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Церово
		2.Добарце
		3.Горна Лешница
		4.Луковица
		5.Мерово
		6.Седларево

Општина Житоше

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Локвени
		2.Подвис

Општина Зајас

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Бачишта
		2.Длапкин Дол
		3.Горно Страгомиште
		4.Грешница
		5.Колари
		6.Лешница
		7.Мидинци
		8.Речани
		9.Тајмиште
		10.Букојчани

Општина Зелениково

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Палиград
		1.Дејковец
		2.Добрино
		3.Градовци
		4.Гумалево
		5.Смесница
		6.Тисовица
		7.Вражале

Општина Злетово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Шталковица
		1.Бунеш
		2.Древено
		3.Ратавица
		4.Трипатанци
		5.Турско Рудари

Општина Илинден

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Ајватовци
		2.Бучинци
		3.Бујковци
		4.Дељадровци
		5.Мршевци
		6.Текија

Општина Извор

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Крнино
		2.Попадија
		1.Мартолци
		2.Оморани
		3.Поменово
		4.Степанци
		5.Владимовци

Општина Јегуновце

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Јанчиште
		2.Копанце
		3.Туденце
		4.Шемшево

Општина Камењане

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Горно Палчиште
		1.Јеловјане
		2.Новаке
		3.Синичане
		4.Урвич

Општина Карбинци

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Ебеплија		1.Курфалија
2.Јунузлија		2.Голем Габер
3.Калаузлија		3.Мал Габер
4.Кепекчелија		4.Оцалија
5.Кучица		5.Руљак
6.Кучилат		
7.Припечани		
8.Прналија		
9.Вртешка		

Општина Кавадарци

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Грбовец		1.Шешково
2.Грниково		2.Добротино
3.Кесендре		3.Драдња
4.Праведник		4.Драгожел
		5.Фариш
		6.Кошани
		7.Раец

Општина Кичево

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Кнежино		1.Лазаровци
2.Раштани		2.Мамудовци
3.Осој		

Општина Клецовце

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Дренек		1.Аљинце
		2.Бељаковце
		3.Довезенце
		4.Јачинце
		5.Косматац
		6.Мургаш
		7.Облавце
		8.Орах
		9.Ругинце
		10.Зубовце

Општина Кочани

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Црвена Нива		
2.Долно Градче		
3.Горно Градче		
4.Јастребник		
5.Лешки		
6.Нивичани		
7.Пашаџиково		
8.Пантелеј		
9.Полаки		
10.Припор		
11.Рајчани		

Општина Конче

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Горни Липовик		1.Долна Враштица
2.Негреновци		2.Долни Радеш
		3.Гарван
		4.Горна Враштица
		5.Скоруша
		6.Загорци

Општина Кондово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
	1.Дворце	
	2.Радуша	

Општина Конопиште

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Чемерско	1.Бошава	1.Бунарче
2.Бојанчиште	(Горна и Долна)	2.Крњево
3.Клиново	2.Бохула	3.Мајден
4.Куманичево	3.Конопиште	4.Ржаново
5.Страгово	4.Мрежичко	
	5.Радња	
	6.Рожден	

Општина Косел

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Куратица		
2.Опеница		
3.Плаке		
4.Расино		
5.Речица		
6.Сирула		
7.Скребатно		
8.Свињишта		
9.Завој		

Општина Кривогаштани

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Бела Црква		
2.Боротино		
3.Воѓани		
4.Врбјани		
5.Годивје		
6.Кореница		
7.Кривогаштани		
8.Крушеани		
9.Обршани		
10.Пашино Рувци		
11.Славеј		

Општина Кратово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Железница		
2.Шопско Рудари		
3.Близанци		
4.Емирица		
5.Горно Кратово		
6.Каврак		
7.Кнежево		
8.Којково		
9.Куново		
10.Луково		
11.Мушково		
12.Нежилово		
13.Приковци		
14.Сакулица		

Општина Крива Паланка

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Б'с	1.Жидилово	
2.Баштево	2.Добровница	
3.Борово	3.Голема Црцорија	
4.Дренак	4.Костур	
5.Дрење	5.Кркља	
6.Дурачка Река	6.Крстов Дол	
7.Габар	7.Луке	
8.Градец	8.Мала Црцорија	
9.Киселица	9.Нерав	
10.Кошари	10.Огут	
11.Лозаново	11.Подржи Коњ	
12.Мартиница	12.Трново	
13.Метежево	13.Узем	
14.Мождивњак		
15.Осиче		
16.Станци		
17.Варовиште		

Општина Крушево

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Арилево		1.Милошево
2.Бирино		2.Пресил
3.Долно Дивјаци		3.Светомитрани
4.Горни Дивјаци		4.Врбовец
5.Пуста Река		
6.Селце		

Општина Куклиш

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Дорломбос		1.Мемешли
2.Орманли		2.Раборци
		3.Три Води

Општина Кукуречани

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Древеник		
2.Габалавци		
3.Облаково		

Општина Куманово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
	1.Карабичане	1.Шупли Камен
	2.Сопот	2.Четирице
	3.Сушево	3.Длга
	4.Табановце	4.Пчиња
		5.Вакав

Општина Лабуништа

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Бороец		
2.Подгорци		
3.Ташмаруниште		

Општина Липково

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Глажња	1.Белановце	
2.Р'нковце	2.Думановце	
3.Стрима	3.Гошинце	
	4.Лојане	
	5.Руница	
	6.Ваксинце	
	7.Злокукане	

Општина Лозово

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Адибегово
		2.Бекирлија

Општина Луково

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Безово	1.Дренок	
2.Брчево	2.Лакаица	
3.Буринец	3.Модрич	
4.Глобочица		
5.Јабланица		
6.Локов		
7.Нерези		
8.Пискупштина		
9.Присовјани		
10.Ржаново		
11.Селце		
12.Збажди		

Општина Македонска Каменица

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Цера	1.Косевица	
2.Дулица	2.Костин Дол	
3.Тодоровци	3.Моштица	
	4.Саса	

Општина Македонски Брод

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Црешнево		1.Слатина
2.Долно Крушје		2.Тополница
3.Дреново		3.Вир
4.Горни Манастирец		
5.Горно Крушје		
6.Грешница		
7.Крапа		
8.Локвица		
9.Сланско		
10.Старо Село		
11.Томино Село		

Општина Маврови Анови

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Беличица	1.Жужње	
2.Бибај	2.Бродец	
3.Богдево	3.Нивиште	
4.Церово	4.Тануше	
5.Дуф		
6.Грекај		
7.Кичиница		
8.Кракорница		
9.Маврово		
10.Ничпур		
11.Никифорово		
12.Нистрово		
13.Ново Село		
14.Оркуше		
15.Рибница		
16.Сенце		
17.Сретково		
18.Волковија		
19.Врбен		
20.Леуново		

Општина Миравци

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Габрово

Општина Могила

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Подино		
2.Свето Тодори		

Општина Неготино

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Шеоба
		2.Горни Дисан
		3.Калањево
		4.Липа
		5.Пештерница
		6.Вешје

Општина Неготино-Полошко

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Горјане	1.Гурѓевиште	
	2.Калиште	
	3.Ломница	

Општина Новаци

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени	Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Арматуш		1.Долно Орехово	1.Шутово		
2.Гнилеш		2.Тепавци	2.Кафа		
3.Грумази			3.Бериково		
4.Мегленци			4.Гарани		
5.Паралово			5.Јагол		

Општина Ново Село

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Барбарево	1.Бадилен	
	2.Бајково	
	3.Борисово	
	4.Дражево	
	5.Габрово	
	6.Колешино	
	7.Мокрино	
	8.Мокриево	
	9.Ново Коњарево	
	10.Самоилово	
	11.Смолари	
	12.Старо Коњарево	
	13.Стиник	

Општина Облешево

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
		1.Бања
		2.Бурилчево
		3.Кукичино
		4.Облешево
		5.Спанчево
		6.Теранци
		7.Уларци
		8.Чифлик

Општина Охрид

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Шипокно	1.Љубаништа	
2.Елшани		
3.Коњско		
4.Рамне		
5.Велестово		

Општина Орашац

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Кокошиње		1.Живиње
		2.Габреш
		3.Градиште
		4.К'шање
		5.Колицко
		6.Кучкарево
		7.Кутлибег
		8.Новоселане
		9.Пезово
		10.Скачковце

Општина Оризари

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Безиково		
2.Главовица		
3.Костин Дол		
4.Небојани		
5.Ново Село		
6.Пресека		
7.Речани		
8.Вранинци		

Општина Осломеј**Општина Пехчево**

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Робово	1.Црник	
2.Умлена	2.Негрево	
	3.Панчарево	

Општина Петровец

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Дивље		1.Бадар
		2.Блаце
		3.Брезница
		4.Градманци
		5.Кожле
		6.Летевци
		7.Горно Коњари
		8.Долно Коњари
		9.Сушица
		10.Средно Коњари

Општина Подареш

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Смиљанци		1.Јаргулица
		2.Покрајчево
		3.Злеово

Општина Прилеп

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Штавица		1.Царевик
2.Чумово		2.Дрен
3.Беловодица		3.Голем Радобил
4.Дабница		4.Мал Радобил
5.Крстец		5.Мало Рувци
6.Леништа		6.Селце
7.Никодин		7.Смолани
8.Ореовец		8.Топлица
9.Плетвар		
10.Прилепец		
11.Присад		
12.Волково		

Општина Пробиштип

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Добрево		1.Долно Барбарево
2.Долни Стубол		2.Дренок
3.Горни Стубол		3.Куково
4.Горно Барбарево		4.Пестришино
5.Гризилевци		5.Стрисовци
6.Кундино		6.Трооло
7.Марчино		

Општина Радовиш

Ридско-планински	Погранични	Изразито-неразвиени
1.Шипковица		1.Бучим
2.Штурово		2.Калаузлија
3.Али Коч		3.Погулево
4.Коцалија		4.Тополница
5.Козбунар		
6.Папавница		
7.Супурге		

Општина Ранковце

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Баратлија 1.Герман 1.Ветуница
 2.Гулинци
 3.Криви Камен
 4.Милутинце
 5.П'клиште
 6.Станча

Општина Ресен

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Арвати 1.Брајчино
 2.Евла 2.Долно Дупени
 3.Горно Крушје 3.Коњско
 4.Кривени 4.Лескоец
 5.Курбиново 5.Љубојно
 6.Лева Река 6.Стење
 7.Петрино
 8.Златари

Општина Росоман

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Крушевица
 2.Мрзен-Ораовец

Општина Ростуша

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Жировница 1.Ациевци
 2.Галичник 2.Битуше
 3.Гари 3.Присојница
 4.Јанче 4.Видуше
 5.Лазарополе
 6.Могорче
 7.Осој
 8.Росоки
 9.Селце
 10.Скудриње
 11.Сушица
 12.Требиште
 13.Тресонче
 14.Велебрдо
 15.Врбјани

Општина Самоков

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Бенче 1.Белица
 2.Битово 2.Калуѓерец
 3.Брест 3.Зркле
 4.Брезница
 5.Долно Ботушје
 6.Горно Ботушје
 7.Инче
 8.Косово
 9.Ковач
 10.Лушште
 11.Могилец
 12.Рамне
 13.Растеш
 14.Сушица
 15.Тажево
 16.Требовље
 17.Волче
 18.Заград
 19.Звечан

Општина Сарај

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени

1.Грчец
 2.Крушопек
 3.Раовиќ

1.Арнакија
 2.Бојане
 3.Буковиќ
 4.Копаница
 5.Ласкарци
 6.Љубин
 7.Матка
 8.Паничари
 9.Семениште
 10.Чајлане
 11.Шишево
 12.Сарај

Општина Сопиште

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Држилово
 2.Нова Брезница
 3.Патишка Река

Општина Сопотница

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Железнец
 2.Бабино
 3.Базерник
 4.Боиште
 5.Брезово
 6.Церово
 7.Големо Илино
 8.Мало Илино
 9.Радово
 10.Слоештица
 11.Велмевци
 12.Вирово
 13.Зашле

Општина Србиново

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Железна Река
 2.Куново
 3.Падалиште
 4.Страјане
 5.Трново

Општина Стар Дојран

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Куртамзали 1.Гопчели
 2.Николиќ 2.Дурутлија
 3.Органцали 3.Севендекли
 4.Црничани

Општина Старавина

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Брник 1.Градешница 1.Маково
 2.Будимирци 2.Зовиќ 2 2.Рапеш
 3.Груништа 3.Зовиќ 1
 4.Ивени
 5.Орле
 6.Петалино

Општина Старо Нагоричане

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
 1.Арбанашко 1.Жегљане 1.Жељувино
 2.Дејловце 2.Челопек 2.Бајловце
 3.Кокино 3.Алгуња 3.Брешко
 4.Осиче 4.Буковљане 4.Добрача
 5.Цветишница 5.Канарево
 6.Длабочица 6.Карловце
 7.Малотино 7.Коинце
 8.М'гленце 8.Степанце
 9.Пелинце 9.Стрновац
 10.Рамно 10.Свилянце
 11.Враготурце 11.Врачевце
 12.Макреш

Општина Струга

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени

1.Октиси

1.Франгово
2.Горна Белица
3.Мали Влај
4.Радожда
5.Радолишта
6.Вишни

1.Житинени
2.Бајрамовци
3.Брештани
4.Броштица
5.Елевци
6.Евла
7.Горенци
8.Горно Мелничани
9.Кочиште
10.Коцадик
11.Новак

1.Долгаш
2.Праленик

Општина Струмица

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Белотино
2.Попчево
3.Рич

Општина Студеничани

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Алдинци
2.Црн Врв
3.Цветово
4.Елово
5.Рамни Габер

Општина Свети Николе

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Алакинце
2.Арбасанци
3.Долно Гуѓанце
4.Горно Гуѓанце
5.Крушица
6.Макреш
7.Малино
8.Мечкуевци
9.Немањица
10.Орел
11.Патетино
12.Павлешенци
13.Преод
14.Ранчинци
15.Сопот
16.Стануловци
17.Стањевци
18.Строиманци
19.Трстеник

Општина Теарце

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Брезно
2.Јелошник
3.Првце
4.Варвара

Општина Тетово

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Јавце
2.Селце
1.Вејце

Општина Тополчани

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Бонче
2.Лопатица
3.Марул
1.Алинци
2.Подмол

Општина Цапари

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Гавато
2.Цапари
3.Доленци
4.Гопеш
5.Јера
6.Маловиште
7.Метимир
8.Рамна
9.Ротино
10.Српци

Општина Центар Жупа

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени

Општина Чашка

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Горно Врановци
2.Крајници
3.Мелница
4.Војница

Општина Чаир

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.село Љубанци
2.село Љуботен
3.село Радишани

Општина Чешиново

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Врбица
2.Лепопелци

Општина Чегране

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Корито

Општина Чучер-Сандево

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Бродец
1.Чучер-Сандево
2.Блаце
3.Брест
4.Горњане
5.Ганушевци

Општина Цепчиште

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Гермо
2.Једоарце
3.Отуње
4.Сетоле

Општина Шипковица

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Шипковица
2.Гајре
3.Лисец
1.Бозовце
2.Бродец
3.Вешала

Општина Штип

Ридско-планински Погранични Изразито-неразвиени
1.Кошево
2.Почивало
1.Шашаварлија
2.Шопур
3.Чифлик
4.Балталија
5.Брест
6.Горачино
7.Лесковица
8.Липов Дол
9.Пиперево
10.Пухче
11.Љуботен
12.Селце
13.Степанце
14.Судик
15.Суво Грло
16.Танатарци

642.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА НА ДПТУ “СЛИВ“ ДОО, ВИНИЦА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ МОТЕЛОТ “СЛИВ“ КАЈ ВИНИЦА, ВИНИЦА

1. На ДПТУ “СЛИВ“ ДОО, увоз-извоз -Виница се дава концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина геотермална вода на локалитетот кај мотелот “Слив“ кај Виноца, со површина на простор за концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T-1	4.641.800,00	7.623.000,00
T-2	4.642.430,00	7.623.000,00
T-3	4.642.430,00	7.624.250,00
T-4	4.641.800,00	7.624.250,00

Површината на просторот за детални геолошки истражувања од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,22\text{km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште, ќе се определат во Договорот за концесија за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почетокот на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1668/1
7 април 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

643.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.04.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ НА ИСПРАТНИНА

1. Одлуката за исплата на еднократен надомест на испратнина бр. 23-4943/1 од 31 октомври 2000 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2000), престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1736/1
7 април 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

644.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 година, одобри изменување и дополнување на

ЛИЦЕНЦА

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ФЛАМИНГО“ ЕЛЕКТРО УНИОН И ДР. ЕКСПОРТ - ИМПОРТ Д.О.О. СКОПЈЕ ПОД ДОВ. БР. 23-6969/2 ОД 4.12.2001 ГОДИНА

1. Во точка 2 од Лиценцата наместо зборовите: “ул. “Втора Македонска Бригада“ бр. 7/2,3,4 ТЦ Скопје-Север-Скопје“ треба да стои: “ул. “11 Октомври“ бр. 29-Скопје“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1237/1
31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

645.

Врз основа на член 10 од Законот за угостителската и туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 33/2000 и 25/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНА, ТУРИСТИЧКИТЕ БИРОА И ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се определува работното време на угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции.

Член 2

Угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции можат да работат секој работен, неделен и празничен ден.

Член 3

Угостителските објекти за сместување (хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови), туристичките бироа и туристичките агенции, како и угостителските објекти без оглед на видот, кои се лоцирани на граничните премини аеродроми, железнички станици и меѓуградски автобуски станици можат да работат 24 часа.

Член 4

1. Угостителските објекти за исхрана, без оглед на видот на објектот, можат да работат од 07,00 до 24,00 часот.

2. Угостителските објекти за исхрана кои се во состав на угостителските објекти за сместување, можат да работат од 07,00 до 24,00 часот.

- Во деновите петок, сабота, деновите спроти празничните денови и празничните денови, како и во период од 1 јуни до 31 август и во период од 15 декември до 15 февруари угостителските објекти од точка 1 и 2 на овој член можат да работат од 07,00 до 01,00 часот наредниот ден.

3. Угостителските објекти - ноќен бар и кабаро можат да работат од 20,00 до 03,00 часот.

4. Угостителски објект - диско клуб може да работи од 19,00 до 03,00 часот.

Член 5

Вршителот на угостителската и туристичката дејност, туристичките бироа и туристичките агенции, самостојно го определува работното време на својот објект во согласност со своите деловни интереси, карактеристиките на подрачјето и потребите на корисниците на услугите, во согласност со работното време предвидено во оваа одлука.

Член 6

Работното време мора да биде истакнато на видно место пред влезот на објектот.

Член 7

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на работното време на угостителските објекти, туристичките бироа и туристичките агенции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/2002 и 99/2002).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1952/1
14 април 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

646.

Врз основа на член 54 и член 55, а во врска со член 163, став 1, точка 4 и член 164а, став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 31.03.2003 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се наложува издавачот Балканска Банка АД Скопје во рок од седум дена да ги отстрани неправилностите и незаконитостите во постапката на јавната понуда на акции од деветтата емисија на Балканска Банка АД Скопје со тоа што ќе постапи по налогот на заинтересираното лице Тихомир Мукаетов од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 4, со ЕМБГ 2502946450033 за запишување на една акција од деветтата емисија акции на Банката.

2. Се задолжува издавачот Балканска Банка АД Скопје, веднаш по приемот на Решението, односно во рок од седум дена, да постапи согласно точка 1 од изреката и на Комисијата за хартии од вредност да ја достави извештај со докази од кои ќе се утврди дека се отстранети недостатоците во постапката на јавната понуда на акции од деветтата емисија на Балканска Банка АД Скопје.

3. Од денот на приемот на решението до денот на отстранувањето на недостатоците се задолжува издавачот Балканска Банка АД Скопје да ја запре јавната понуда на акции од деветтата емисија.

4. Жалбата на ова решение не го одлага неговото извршување и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-2145/7
31 март 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

647.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на 08.04.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ШЕСТТАТА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ

1. Се дава согласност на „Комерцијално Инвестициона Банка“ АД Куманово за продолжување на рокот за реализација на шесттата емисија на акции за 3 (три) месеци, заклучно со 07.07.2003 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализацијата на шесттата емисија на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од денот на приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата согласно Правилникот за содржина на известувањето за запишани и платени хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 16/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1553/12-2002
8 април 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

648.

Врз основа на член 124, а во врска со член 163 став 1 точка 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 31.03.2003 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се одзема одобрението бр. 07-1362/4 од 01.08.2003 година за работа со долгорочни хартии од вредност на Секторот за работење со хартии од вредност на „Експорт Импорт банка АД Скопје“ АД, со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1362/5
31 март 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

649.

Врз основа на членовите 3 став (2), 11 став (4), 13 став (3), 18 став (4), 19 став (6), 20, 21 и 33 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2002 и 98/2002), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, организацијата на сметководството, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансите позиции, ревалоризацијата и пописот на Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, буџетите на фондовите, корисниците и единките корисници на средства од буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата за вршење на основната дејност претежно се обезбедуваат од буџетите (во натамошниот текст: буџети и буџетските корисници).

II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО

Член 2

Буџетите и буџетските корисници податоците во своето сметководство ги обезбедуваат во согласност со класификацијата на приходите и класификацијата на расходите.

Член 3

Освен податоците од член 2 на овој правилник, буџетите и буџетските корисници, кои располагаат со средства, имаат разни побарувања и обврски, во своето сметководство обезбедуваат податоци и за состојбата и движењето на средствата, обврските и изворите на средствата.

Член 4

Буџетските корисници кои, покрај приходите од буџетот, остваруваат приходи од самофинансирачки активности, приходи наплатени од органи, приходи од донации и приходи од проектни кредити, водат посебна сметководствена евиденција.

III. ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 5

(1) Дневникот е книга во која хронолошки се внесуваат финансиските промени, односно трансакции настанати на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи, како и на средствата, обврските и изворите на средства кај буџетите и буџетските корисници во текот на нивното настанување.

(2) Дневникот може да се воспостави како единствена книга за евидентирање на сите финансиски промени, односно трансакции или како повеќе книги за евидентирање на одделни видови на финансиски промени, односно трансакции.

Член 6

(1) Главната книга претставува книга за системска сметководствена евиденција на финансиските промени, односно трансакции настанати на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи, како и на средствата, обврските и изворите на средства кај буџетите и буџетските корисници.

(2) Промените од став (1) на овој член во главната книга се евидентираат на ниво на категорија, поткатегорија, ставка, аналитичка ставка и потставка.

(3) Првото отворање на сметките на средствата, обврските и изворите на средствата се спроведува врз основа на почетните состојби утврдени со попис.

Член 7

(1) Задолжителните помошни книги од член 8 став (2) од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (во натамошниот текст: Закон) претставуваат книги за евиденција и тоа:

1) Книгата на влезни сметки (фактури) е книга на евиденција на влезните фактури во која се внесува редниот број на влезната фактура, називот на добавувачот, износот кој според влезната фактура треба да се плати, рокот на достасаност и плаќањето, денот на плаќањето и слично.

2) Книгата на излезни сметки (фактури) е книга на евиденција на излезните фактури во која се внесува редниот број на излезната фактура, називот на купувачот, износот кој според излезната фактура треба да се наплати, рокот на достасаната фактура за наплата, денот на плаќањето и друго.

3) Книгата за набавки е книга за евиденција на набавениот потрошен материјал во која се внесуваат податоци за видот, количината, цената, вкупната вредност на набавените производи и материјали и други неопходни податоци.

4) Книгата (пописот) за инвентарот е книга во која се внесуваат сите подвижни и неподвижни предмети (имот) по редот на набавката.

5) Книгата (пописот) на капиталниот имот е книга во која се внесуваат податоци за видот, количината, набавната, односно ревалоризираната вредност и други потребни податоци за капиталниот имот.

6) Книгата на јавниот долг е евиденција на јавните долгови која го вклучува задолжувањето, новите задолжувања, отплатата на јавните долгови и други податоци потребни за утврдување на состојбата и движењето на јавните долгови.

(2) Задолжителните помошни книги од став (1) на овој член не мора да се водат ако буџетите и буџетските корисници со директно расчленување на ставките во главната книга ги обезбедуваат потребните податоци.

Член 8

Буџетите и буџетските корисници, кои водат и други помошни книги, (аналитички евиденции) освен деловните книги од член 7 од овој правилник, сами ја одредуваат формата и содржината на помошните книги.

Член 9

(1) Деловните книги се заклучуваат и поврзуваат согласно со член 10 од Законот.

Член 10

(1) Деловните книги се водат уредно со тоа што:

1) од нив да можат точно да се утврдат финансиските промени, односно трансакции, расчленети на поедини финансиски промени по хронолошки ред во бруто износи;

2) во нив да не се оставаат празнини, туку по хронолошки ред да се исполнува целиот простор за книжење;

3) уписот да не се брише ниту да се преправа, а ако сепак се направи исправка, тогаш таа треба да се изврши така што јасно може да се види првобитниот текст;

4) да не се вршат никакви измени за кои не би можело да се утврди дали се сторени при првото книжење или дополнително;

5) неповрзаните листови од книгата не смеат да се уништуваат ниту да се вадат листови од поврзаната книга;

6) сите книжења мора да се запишат во сметководствените документи од кои може да се утврди основата за книжење;

7) сторнирањето на погрешно книжените финансиски промени да се врши задолжително со метода на црвено сторно.

(2) Буџетите и буџетските корисници кои книжењето го вршат со механички или со електронски сметач без направа за одбивање на прокнижените износи, вршат сторно книжење на начин којшто го овозможуваат тие сметачи.

Член 11

(1) Начинот на водењето на деловните книги се врши согласно со член 11 од Законот.

(2) Кога податоците се обработуваат рачно или полуавтоматизирано, деловните книги се водат во форма на слободни или поврзани листови.

(3) Кога деловните книги се водат со електронски сметач, податоците се внесуваат во соодветни носители на податоци.

(4) Уписот на податоците во деловните книги се организира на начин што ги обезбедува следниве барања:

- контрола на внесените податоци,
- исправност на внесените податоци,
- чување на податоците,
- можност на употреба на податоците,
- можност за добивање увид во состојбата и промените во главната книга,
- можност за увид во хронологијата на извршеното внесување на финансиските податоци, односно промените.

Член 12

(1) За внесување на податоци во деловните книги е потребен сметководствен документ како писмен доказ за настанатата финансиска промена, односно трансакција кај буџетите и буџетските корисници.

(2) Веродостоен и вистинит сметководствен документ во смисла на член 12 став (1) од Законот е документ којшто целосно и вистинито ја претставува настанатата финансиска промена, односно трансакција. Сметководствениот документ е уреден кога од него недвосмислено може да се утврди местото и времето на неговото составување и неговата материјална содржина, што значи место, вредност и време на настанување на финансиската промена, односно трансакција.

(3) Сметководствениот документ треба да ги содржи сите податоци кои се потребни за внесување во сметководството на буџетите и буџетските корисници.

Член 13

(1) Сметководствениот документ (профактура, фактура, сметководствена потврда, временна ситуација, асигнација, компензација, договори од кои произлегуваат финансиски обврски и слично) се составува пред или во моментот на настанувањето на финансиската трансакција, оформен според сметководствената практика.

(2) Сметководствениот документ се составува во еден или во повеќе примероци (изворни копии или повеќе отпечатани примероци).

(3) Испраќањето на сметководствениот документ составен во еден примерок е допуштено ако податоците од таквиот документ се чуваат така што во секое време да се достапни за користење.

(4) Изворниот сметководствен документ може да се состави и да се напише со електронски сметач, полуавтоматски, со машина за отчукување или рачно.

(5) За обработка на податоците од страна на буџетите и буџетските корисници можат да се користат податоците примени на соодветен носител на електронска обработка на податоци.

(6) Во обработката на податоци како основа може да се користи фотокопијата на изворниот сметководствен документ под услов во него да се наведени местото за чување на изворниот сметководствен документ, причината за употребата на фотокопијата и потписот на овластеното лице.

Член 14

(1) Со потпис на документот на одговорното лице на буџетот и буџетскиот корисник или лицето коешто тој ќе го овласти, се гарантира дека документот е вистинит и дека реално ја прикажува сметководствената промена, односно трансакција.

(2) Сметководствениот документ составен со електронски сметач може место потпис да има факсимил на лицето коешто го составило сметководствениот документ.

(3) Сметководствениот документ мора да се контролира пред внесувањето на податоците во сметководството на буџетите и буџетските корисници.

(4) Овластеното лице за контрола на сметководствената и формалната вистинитост и точност на секој одделен вид сметководствен документ врши контрола на овој документ и го потврдува тоа со свој потпис.

(5) Контролираниот сметководствен документ мора да биде таков што овластеното лице или стручното лице кое не учествувало во финансиската трансакција да може од сметководствениот документ недвосмислено и без никакво сомневање да ја утврди природата на финансиската промена, односно трансакцијата кај буџетите и буџетските корисници.

Член 15

(1) Сметководствениите документи се чуваат на начин и во рокови утврдени во согласност со член 13 од Законот.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СМЕТКОВОДСТВОТО

Член 16

(1) Буџетите и буџетските корисници самостојно го организираат своето сметководство и одлучуваат за начинот на обезбедување на податоците во сметководството кои се потребни за законско користење на средствата и за утврдување на резултатите од работата на одделни свои организациони делови.

(2) Буџетите и буџетските корисници можат да водат и посебно сметководство за сите или само за одредени организациони делови.

(3) Буџетите и буџетските корисници кои имаат повеќе организациони делови за вршење на редовната дејност можат за тие организациони делови да пропишат единствени аналитички сметки во согласност со потребите на тие организациони делови.

(4) Ако буџетот или буџетскиот корисник водат сметководство по организациони делови, се должни да овозможат сметководствената евиденција од тие организациони делови да обезбеди податоци утврдени со овој правилник и за буџетите и буџетските корисници како целина.

V. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

Член 17

(1) Признавањето на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи содржани во главната книга на буџетите и буџетските корисници се спроведува на начин утврден во согласност со член 18 од Законот.

(2) Приходите и другите приливи на буџетите и буџетските корисници, се сметаат како расположиви во смисла на член 18 став (2) од Законот кога приходите и другите приливи се остварени (наплатени) во пресметковниот период на кој се однесуваат, односно до 31 декември во тековната фискална година.

(3) Расходите и другите одливи на буџетите и буџетските корисници во смисла на член 18 став (3) од Законот се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале, односно до 31 декември во тековната фискална година доколку се платени во пресметковниот период на кој се однесуваат односно до 31 декември во тековната фискална година.

(4) Кај буџетските корисници расходите за трошење на краткорочни средства и тоа: храна, медицински материјали и лекови, се признаваат во моментот и во висина на настанување на вистинското трошење.

VI. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ

Член 18

(1) Буџетите и буџетските корисници го спроведуваат проценувањето на билансните позиции содржани во главната книга на начин утврден во согласност со член 19 од Законот.

(2) Под долгорочни средства во смисла на член 19 од Законот се сметаат средствата чиј век на траење е подолг од една година.

(3) Под краткорочни средства во смисла на член 19 од Законот се сметаат средствата чиј век на траење е пократок од една година.

Член 19

(1) Основицата за отпис (пресметување на амортизација) на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) се коригира за последователните издатоци со кои се подобрува состојбата на средството над неговиот корисен век на употреба, односно за вложувањата поради реконструкција, адаптација или други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот, функционалната поврзаност и слично.

(2) Промените на вредноста која претставува основица за пресметување на амортизација по основ на став (1) од овој член се земаат предвид за натамошно пресметување на амортизацијата од првиот ден на наредниот месец, односно од првиот ден на наредната година откако настанале, односно откако се утврдени.

Член 20

(1) Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

(2) Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки.

Член 21

(1) Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со овој правилник сè додека вредноста на долгорочните средства од член 19 став (7) од Законот и член 19 од овој правилник не биде во целост надоместена.

(2) Долгорочните средства, чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 ЕВРА во денарска противвредност може да се прикаже групно како ситен инвентар.

(3) Кога ќе се надомести вредноста која претставува основа за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошно пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

Член 22

(1) Материјалните средства започнуваат да амортизираат од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

(2) Нематеријалните средства започнуваат да се амортизираат од првиот ден на наредниот месец откако тие средства се спремни за употреба.

(3) Ситниот инвентар се отпишува еднократно во целина при набавката.

Член 23

(1) Започнато пресметување на амортизацијата не се запира ако дојде до прекин на користењето на материјалните средства, или со нив поврзани материјални средства, и амортизацијата не се намалува ако материјалните средства во вршењето на дејноста се користат со мален капацитет.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, за материјалните средства кои се оштетени поради виша сила (земјотреси, поплави, пожари, поместување на земјиштето, одрони, и сл.), или со нив поврзани материјални средства, кои поради тоа не можат да се користат, како и за материјалните средства кои не можат да се користат поради мерките на државните органи врз чија примена не може да се влијае, пресметувањето на амортизацијата може да се запре или амортизацијата може да не се пресметува во времетраењето потребно за отстранување на штетата или поправка на средството.

Член 24

Пресметувањето на амортизацијата не се однесува на:

1) земјиштата и шумите како природни богатства што не се трошат;

2) градежните објекти и предметите кои во согласност со закон се прогласени за културно, историско или уметничко значење и книгите во библиотеките;

3) патиштата од локално значење со земјена или макардамска подлога, како и објектите кои се нивен составен дел;

4) градежните објекти (освен станите и станбените згради) и опремата на Армијата на Република Македонија, како и градежните објекти (освен станите и станбените згради) и опремата кои врз основа на посебни прописи претставуваат резерва за потребите за одбраната и безбедноста на Републиката, односно за извршување на функцијата на јавната и државната безбедност;

5) долниот строј кај железничките и другите пруги кај патиштата, аеродромите, улиците, плоштадите, парковите и другите изградени јавни површини;

6) долгорочните средства до нивното ставање во употреба;

7) долгорочните средства кои трајно се надвор од употреба;

8) другите долгорочни средства, чијашто употреба не е временски ограничена.

Член 25

Под средства што се трајно надвор од употреба, во смисла на член 24 точка 7 од овој правилник се сметаат: средствата што со одлука или со друг акт не се ставени надвор од употреба поради физичка дотраеност или техничка застареност; средствата што повеќе од една година непрекинато не се користат, а нивното ставање надвор од употреба не е поради поправка или доградба; средствата што се во фаза на набавка, а чија на-

бавка, со одлука или со друг акт е откажана или три години еднопосредно не се вложуваат средства за довршување на таа набавка, и средствата што во последните пет години непрекинато се користат помалку од 30% од нивниот програмиран капацитет.

Член 26

За износот на пресметаната амортизација се намалуваат и средствата и изворите на финансирањето.

Член 27

Долгорочните средства кои во целост се отпишани се задржуваат во евиденцијата и се искажуваат во билансот до моментот на нивното продавање, подарување, отуѓување на друг начин или уништување.

VII. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

Член 28

(1) Буџетите и буџетските корисници вршат ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и нематеријалните средства) при нивно повлекување од употреба и отуѓување или поради повторно вреднување ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со пораст на цените на производителите на индустриски производи, е поголема од 30%.

(2) Основа за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата.

(3) Ревалоризационата вредност, односно пазарната вредност на долгорочните средства при нивно повлекување од употреба и отуѓување во текот на пресметковниот период се утврдува комисијски со проценка.

(4) Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

(5) Ревалоризацијата во смисла на став (3) од овој член се врши така што сите состојби на долгорочните средства се усогласуваат во согласност со извршената проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат.

(6) Ревалоризацијата во смисла на став (4) од овој член се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период.

(7) Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

VIII. ПОПИС НА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА

Член 29

(1) Буџетите и буџетските корисници на крајот на годината ја усогласуваат состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба утврдена со пописот (инвентарисување).

(2) Со попис се утврдува состојбата на потрошениот материјал и ситниот инвентар, состојбата на предметите, опремата, побарувањата и обврските на ден 31 декември.

(3) По исклучок од одредбата на став (1) од овој член, буџетските корисници коишто вршат книжарска или библиотекарска дејност за нивните специфични средства (книги, документи, филмови, фотоси, архивска граѓа и слично) можат да извршат попис во рок којшто не е подолг од пет години.

Член 30

Буџетите и буџетските корисници формираат потребен број постојани или повремени комисији за попис, ги определуваат работите што треба да ги изврши комисијата за попис и лицата кои материјално се задолжени за средствата што се попишуваат и нивните непосредни раководители, го определуваат датумот кога започнува пописот, времето за вршење на попис и рокот за доставување на извештајот за извршениот попис со приложениите пописни листи, со тоа што рокот за доставувањето на овој извештај и пописните листи до сметководствената служба, може да биде најдоцна дваесет дена пред рокот пропишан за доставување на годишната сметка.

Член 31

(1) Податоците за пописот се внесуваат поединечно во натурални и парични вредности во пописните листи. Пописните листи се сметководствен документ чија вредност со попис ја потврдуваат членовите на пописната комисија.

(2) Промените настанати помеѓу денот на попишувањето и определениот ден под кој пописот се врши, се внесуваат во пописните листи дополнително врз основа на сметководствени искази за тие промени.

Член 32

(1) Средствата што им припаѓаат на буџетите и буџетските корисници, а коишто не се затечени на денот на попишувањето, се попишуваат во посебни пописни листи ако до денот на завршувањето на пописот не се примени пописните листи од субјектот кај кого тие средства се наоѓаат.

(2) Буџетите и буџетските корисници кај кои се наоѓаат туѓи средства, тие средства ги попишуваат и пописните листи веднаш по извршениот попис ги доставуваат на субјектот на кој тие средства му припаѓаат.

Член 33

(1) Комисијата за попис ја утврдува состојбата со попис, составува пописни листи и извештај за извршениот попис.

(2) Извештајот од комисијата за попис содржи: предлози за книжења на кусоците, односно вишоците (разликата) на вредноста на средствата, побарувањата и обврските, забелешките и објаснувањата на лицата што ракуваат со материјалните и паричните вредности за утврдените разлики, како и други забелешки и објаснувања на настанатите разлики.

Член 34

При разгледување на извештајот за извршениот попис се констатира: начинот на ликвидација на утврдените кусоци; начинот на книжење на утврдените вишоци; отписот на ненаплативите и застарените побарувања; расходувањето на средствата на опремата и на ситниот инвентар; и мерките коишто треба да се преземат против лицата одговорни за настанатите кусоци, оштетувања на средствата и за ненаплативите побарувања.

Член 35

Извештајот за извршениот попис заедно со актот (одлука или решение) на одговорното лице на буџетот или на буџетскиот корисник, или на органот на управување согласно член 34 од овој правилник се доставуваат до сметководствената служба заради книжење на разликите и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот, најдоцна дваесет дена пред рокот пропишан за доставување на годишната сметка.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Поради промена на сметководственото начело на признавање на приходите и расходите, кај буџетите на фондовите и корисниците на фондовите, ненамирените обврски кои се искажани како расходи во билансите од минати години заклучно со 31 декември 2002 година, не се искажуваат како расходи во тековниот пресметковен период во кој ќе бидат намирени (платени), а

наплатата на побарувањата, врз основа на кои во билансите од минати години заклучно со 31 декември 2002 година се искажани приходи, не се искажува како приход (прилив) во тековниот пресметковен период во кој се остварени (наплатени).

Член 37

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

април 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

ГОДИШНИ СТАПКИ ЗА ОТПИС НА ДОЛГОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Ред. број на група	Назив на средството	Годишна стапка (%)
I. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		
1.	Згради и останати градби:	
	- од бетон, од бетон и метал, камен или тула	1
	- од метал	3
	- од дрво и од друг материјал	4
2.	Горни слоеви на патишта (вклучувајќи ги и улиците и плоштадите) и други изградени патни површини на:	
	- автопатишта	7
	- останати патишта	3
II. ОПРЕМА		
1.	Опрема за работа на училиштата, факултетите, универзитетите и други организации за образование и воспитание:	
	а) мебел	10
	б) училишни помагала:	
	- електронски	20
	- механички	14
	- останата	12
2.	Опрема за вршење на научно-истражувачката работа и истражувачко-развојна работа:	
	- во лаборатории	20
	- останати	12
3.	Опрема за вршење на дејноста на културата и на уметноста:	
	- мебел	10
	- инструменти и прибор	12
	- опрема за дејност	12
	- останата опрема	12
4.	Опрема за физичката култура, спортиот, рекреацијата и разонодата:	
	а) машини и апарати	10
	б) апарати и инструменти:	
	- електронски	20
	- механички	14
	- останати	12
	в) спортски прибор, справи и реквизити:	
	- метални	12
	- дрвени	14
	- останати	12
	г) за уредување на скијачки патеки, боб-патеки и патеки за санкање и за уредување на ледени површини, како и за производство на вештачки снег (снежни топови и др.)	6
5.	Опрема за здравствена и социјална заштита:	
	- електронски и медицински уреди, инструменти, прибор и апарати	20
	- механички и други медицински уреди, инструменти, прибор и апарати	14
	- мебел	10
	- кујнски и сервисни садови во стационирани установи	14
	- останати	12
III. ОПРЕМА ЗА СООБРАЌАЈ И ЗА ВРСКИ		
1.	Автобуси	15
2.	Камиони	14
3.	Патнички автомобили	15
4.	Санитетски возила за итна помош	30
5.	Ципови и комби возила	25
6.	Приколки	12
7.	Останати возила во патниот сообраќај:	
	- мотори и мопеди	20

- велосипеди	12
- останати	10
8. Возила и останата опрема за превоз во водниот сообраќај	12
9. Опрема за натовар, претовар и истовар на стоки и материјали за вршење на транспорт во деловниот процес	14
IV. СПЕЦИЈАЛЕН И УНИВЕРЗАЛЕН АЛАТ И ОПРЕМА	
1. Специјален и универзален алат и опрема:	
- електронски	20
- механички	14
- останати	12
V. ОПРЕМА ЗА УРЕДУВАЊЕ И ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИСКИ И ДРУГИ ПРОСТОРИИ, ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, ДЕЛОВНИ, ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ	
1. Опрема за затоплување, вентилација и одржување на простории:	
- клима уреди и опрема за вентилација	16
- апарати и друга опрема за чистење и за одржување на простории	20
- парни котли, печки и друга опрема за затоплување	12
- килими, теписи, слики, предмети за украсување	12
2. Канцелариски и друг мебел како и друга опрема за вршење на канцелариски работи:	
а) мебел	
- дрвен	12
- останат	10
б) машини за пишување и за сметање	
- електрични за пишување	20
- механички за пишување	14
- електрични за сметање	20
- останати	14
в) електронски сметачи (компјутери)	20
г) опрема за снимање и за умножување на материјали	20
д) опрема за ракување со пари и со хартии од вредност и за вршење други финансиски услуги, сефови и каси	16
г) магнетофони, диктафони, касетофони, музички инструменти и апарати, ТВ и радио приемници, телефонски центри, телефони и телефакси	14
е) останата опрема	10
3. Противпожарна опрема и друга опрема за заштита:	
- противпожарни возила	15
- опрема и прибор за противпожарна заштита	12
- останата	14
VI. ОВОШТАРНИЦИ, ЛОЗЈА, ХМЕЛНИЦИ И ДРУГИ ПОВЕКЕГОДИШНИ НАСАДИ	20
VII. ОСНОВНО СТАДО	20
VIII. ДОЛГОРОЧНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	20
IX. ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА	10

650.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за поттикнување на вработувањето („Службен весник на РМ“ бр. 25/2003), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕТО НА РАБОТОДАВЦИТЕ, ОРГАНИТЕ И СЛУЖБИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО**

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на постапувањето на работодавците, органите и службите во примената на Законот за поттикнување на вработувањето.

Член 2

Работодавецот, вработувањето на работници со надоместување на средства за уплатените придонеси на плата и други средства, согласно Законот за поттикнување на вработувањето, го врши на начин и постапка утврдени со Законот за работните односи, Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, Законот за поттикнување на вработувањето и со овој правилник.

Член 3

Работодавецот кој ќе вработи работник на неопределено време согласно Законот за поттикнување на вработувањето до Заводот за вработување на Република Македонија-Бирото за вработување на подрачјето каде што се врши вработувањето (во натамошниот текст: Бирото за вработување) доставува документи за вработување работник на неопределено време, согласно Законот за работните односи, Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и тоа:

- Пријава за потреба од работник;
- Договор за работа;
- Образец М-1 и М-2;
- работна книшка и лична карта;
- фотокопии од платните списоци за последните 12 месеци пред влегувањето во сила на Законот за поттикнување на вработувањето;
- фотокопии од договорот за купопродажба односно приватизација на општествен и државен капитал односно имот, за бројот на лицата за кои работодавецот презел обврска да ги вработи;
- фотокопии од контролниот картон на невработеното лице за јавување во Бирото за вработување;
- фотокопии од Решението за користење на паричен надоместок по основ на економски, технолошки, структурални и слични промени или по основ на стечај;
- фотокопии од Решението за користење на социјална парична помош, согласно Законот за социјална заштита.

Невработено лице од член 3 на Законот за поттикнување на вработувањето, пред да започне со вршење на дејност како трговец поединец, трговско друштво и физичко лице кое врши дејност во согласност со закон, покрај документите од став 1 на овој член, доставува доказ дека од надлежен регистарски орган за регистрирана дејност, како доказ тој или членовите на неговото семејство (брачен другар, деца или родители), не бил регистриран за вршење на дејност.

Член 4

Основач и содружник на трговско друштво, трговец поединец и физичко лице кое вршело дејност, согласно закон, доставува доказ од надлежен орган дека една година пред влегувањето во сила на Законот за поттикнување на вработувањето не е покрената постапка за стечај или ликвидација или по барање на физичкото лице кое ја вршело дејноста не дошло до престанок на дејноста.

Член 5

Работодавецот заради надоместување на средства, согласно Законот за поттикнување на вработувањето, до Бирото за вработување, по истекот на секои 60 дена од исплатата на платата и уплатата на придонесите доставува:

- фотокопии од образец ПДД-МП за месечна пресметка на исплатувачот на плати за пресметаниот персонален данок и придонеси на плата;
- фотокопии од образец ПП-30 - налози за исплатената плата, односно готовински чек - образец ПП-40;
- фотокопии од образец ПП-50 - налози за уплатени придонеси, и
- список за исплатена плата со уплатени придонеси на работниците (име, презиме и ЕМБГ), вработени согласно Законот за поттикнување на вработувањето.

Документите од став 1 на овој член, работодавецот ги доставува до Бирото за вработување и за надоместување на средствата од член 4 и 5 од Законот за поттикнување на вработувањето.

Член 6

Надоместувањето на средствата на работодавецот од страна на Бирото за вработување се врши од средствата на буџетите на Република Македонија во рамките на планираните средства за остварување на Програмата за зголемување на вработеноста и флексибилноста на пазарот на работната сила во износ од 1.7 милијарди денари, кој износ за 2003 година изнесува 600 милиони денари.

Надоместувањето на средствата на работодавецот, Бирото за вработување го врши во рамките на планираните средства од став 1 на овој член, а според редоследот на извршените вработувања и исплатената плата и уплатените придонеси.

Член 7

Министерството за финансии средствата за надоместување, согласно Законот за поттикнување на вработувањето ги трансферира на жиро сметка на Заводот за вработување на Република Македонија, по добиеното месечно барање од Заводот за вработување.

Член 8

Бирото за вработување води посебна евиденција за вработените работници на неопределено работно време согласно член 3 од Законот за поттикнување на вработувањето и доставува список на вработените корисници на социјалната помош евидентирани во Заводот за вработување до Центарот за социјална работа.

Член 9

Бирото за вработување еднаш месечно ја известува инспекцијата на трудот: за работодавците и вкупниот број на работници вработени на неопределено време, согласно Законот за поттикнување на вработувањето, и за вкупниот број на работници на кои им престанал работниот однос и за основот за престанок на работниот однос.

Член 10

Работодавецот во согласност со закон, до Бирото за вработување, го пријавува секое ново вработување на работник на неопределено работно време, а во рок од 8 дена од денот на престанокот на работниот однос го одјавува секој престанок на работниот однос на неопределено работно време и го наведува основот за престанок на работниот однос.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2229/1
11 април 2003 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Јован Манасијевски, с.р.

651.

Врз основа на член 30-е став 2 од Законот за угостителската и туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 33/2000 и 25/2002), министерот за економија, донесува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ КАКО И
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ
НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЦИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на лиценцата за вршење на туристичка дејност, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадените лиценци.

Член 2

Лиценците А, Б и В за вршење на туристичка дејност се издаваат на обрасци со формат А-4.

Лиценцата А се издава на специјална хартија во жолта боја (образец бр. 1). Лиценцата Б се издава на специјална хартија во зелена боја (образец бр. 2). Лиценцата В се издава на специјална хартија во сина боја (образец бр. 3).

Обрасците од став 1 на овој член го содржат следниот текст: меѓународна ознака “МК”; грбот на Република Македонија; бројот на лиценцата; “Република Македонија”; “Министерство за економија”; “Лиценца за вршење на туристичка дејност”; “на вршителот на туристичката дејност”; “назив и седиште на правното лице, односно име, презиме, место на живеење, матичен број и назив на фирмата под која ја врши дејноста физичкото лице - трговец поединец”; “му се одобрува лиценца А, Б или В за вршење на туристичка дејност”; “регистарски број”; “датум на издавањето на лиценцата”; место за печат и потпис на министерот за економија.

Член 3

Обрасците од член 2 на овој правилник се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 4

Исчезната, дотраена и оштетена лиценца, како и во случаите на промена на податоците кои ги содржи лиценцата, може да биде заменета со нова со поднесување на барање од страна на вршителот на туристичката дејност до Министерството за економија.

Исчезнатата лиценца вршителот на туристичката дејност ја пријавува кај Министерството за економија.

Ако министерот за економија на вршителот на туристичката дејност му издаде нова лиценца, тогаш дотраената и оштетената лиценца се одзема и уништува.

За одземањето и уништувањето на лиценцата се прави записник од страна на службеното лице што ја води постапката.

Член 5

Издадените лиценци од член 2 на овој правилник се евидентираат во регистар, кој се состои од книга, со формат (250x333) и евиденциски листови (образец бр. 4).

Образецот на евиденцискиот лист е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 2 на овој член ги содржи следните рубрики: реден број под кој е издадена лиценцата, вид на лиценцата, датум на издавање, рок на важење, назив и седиште на правното лице, односно име и презиме, место на живеење, матичен број и назив на фирмата под која ја врши дејноста, физичкото лице - трговец поединец, број и датум на барањето за издавање на лиценца, дотраеност или оштетеност и забелешка.

Член 6

Во евиденцискиот лист се внесуваат податоците од рубриците на образецот од член 5 став 3 од овој правилник.

Во евиденцискиот лист се внесуваат и сите промени во врска со издадените лиценци.

Член 7

Регистарот се води во пишана форма и во електронска форма.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-1838/3
2 април 2003 година
Скопје

Министер за економија,
Илија Филиповски, с.р.

MK

Страна бр.1
 No



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

на пратеникот на
туристичката дејност

(името и презимето на пратеникот, датум, местото каде, пратеникот, местото на престанок, местотен број и датум на формално (или) дејно ја врши туристичка дејност или туристичка дејност)

му се ОДОБРУВА ЛИЦЕНЦА "А"
за вршење на туристичката дејност

Ред.број: _____

200 _____ год.

С к а ђ е

М.П.

МИНИСТЕР,

(подпиш)

[illegible]

број 69.2

МК

No



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

на вршење на
туристичката дејност

*(името и презимето на лиценцијатот, редовното или
привремено место на станување, адресот брзи и лених
на фирмата докој тој е припадникот
фирмата или друг организационен)*

му се ОДОБРУВА ЛИЦЕНЦА "Б"
за вршење на туристичка дејност

Ред. број _____
 _____ год.
 С и а њ е

М.П.

МИНИСТЕР,

 (името)

[illegible]

652.

Врз основа на член 23 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 32/2000, 108/2000 и 4/2002), министерот за финансии, донесува

**УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ
НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ИЗДАДЕНИ ОД
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ**

1. Во Упатството за начинот на користење на обврзниците издадени од Република Македонија по основ на депонираните девизни влогови на граѓаните ("Службен весник на РМ" бр. 87/2000 и 103/2000), во точка 1, алинеја 6 се менува и гласи:

"- при купување на градежно изградено земјиште во сопственост на Република Македонија, сопственикот на обврзниците за градежното изградено земјиште дава налог на Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи која со договор му продала градежно изградено земјиште дека плаќањето на градежното земјиште ќе го изврши со обврзници, а за градежното земјиште доделено со решение од Министерството за транспорт и врски сопственикот на обврзниците дава налог на Министерството за транспорт и врски дека плаќањето на градежното земјиште ќе го изврши со обврзниците."

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-5443/5
9 април 2003 година
Скопје

Министер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

653.

Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02 и 24/03), министерот за финансии, донесува

**УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ**

1. Во Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи ("Службен весник на РМ" бр. 100/01, 15/02, 64/02, 82/02, 9/03 и 19/03), во шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во дел 1. Приходи на Републиката и на единиците на локалната самоуправа, во точката 3. Данок на промет на производи и услуги, данок на додадена вредност и акцизи, во потточката 3.3. Акцизи, во редниот број 24. 840-2388 - акцизи по основ на донации, врска со приходно konto "714254" се брише.

По редниот број 24. 840-2388 - акцизи по основ на донации, се додава следниот текст:

"При плаќање на јавни приходи на уплатната сметка 840-2388, приходното konto се пополнува зависно од видот на акцизата што се плаќа по основ на донација."

2. Во точката 8. Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудни органи и други приходи, по редниот број 35 се додаваат два нови редни броја 36 и 37 кои гласат:

36	840-6371	приходи од продажба и закуп на средства во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната власт	733128
37	840-6387	4% од висината на премията за осигурување на земјоделските култури, животни, машини, згради и опрема	725942"

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 13-7353/1
9 април 2003 година
Скопје

Министер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

654.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Једоарце - Општина Цепчиште.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1853/1
24 март 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

10.

Врз основа на член 32 од Уставот на Република Македонија и член 89 од Законот за работни односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 53/97, 59/97, 21/98, 4/99, 25/00, 34/00, 3/01, 50/01 и 78/01), Синдикатот за градежништво, индустрија на градежни материјали и проектирање на Република Македонија и Одборот на работодавците на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија, на ден 12 март 2003 година, склучија

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ГРАДЕЖНИШТВТО, ИНДУСТРИЈАТА НА
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРОЕКТИРАЊЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој колективен договор се уредуваат и доуредуваат во согласност со закон и други прописи, правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавците од работниот однос, како и обемот и начинот на остварување на правата, обврските и другите прашања од интерес на работниците и работодавците во градежништвото, индустријата на градежни материјали и проектирање и во други сродни дејности во Република Македонија, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови.

Правата и обврските што се уредени со закон и со Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија, а не се преземени во овој колективен договор се применуваат непосредно.

Член 2

Со колективен договор на ниво на работодавец и со договор за работа не може да се утврдат помали права, обврски и одговорности од утврдените со закон, со Општиот и со овој колективен договор.

I. ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС

Член 3

Работен однос може да заснова секое лице кое ги исполнува општите услови утврдени со закон и посебните услови утврдени со Општиот и колективниот договор на ниво на работодавец.

1. Начин на засновање работен однос

Член 4

Начинот и постапката за засновање работен однос се уредуваат со колективен договор на ниво на работодавец, а во согласност со закон и со Општиот колективен договор за стопанството.

Член 5

Работоводниот орган склучува договор за работа на начин и услови согласно закон, Општиот, со овој и со колективниот договор на ниво на работодавец.

2. Проверка на способностите за вршење на работите

Член 6

Со колективен договор на ниво на работодавец се определуваат начинот и постапката за проверка на способностите за вршење на работите доколку е утврдено како услов за засновање работен однос.

3. Приправници

Член 7

Со колективен договор на ниво на работодавец се утврдуваат времетраењето на приправничкиот стаж, начинот на стручно оспособување, следење и оценување на приправникот.

Член 8

Платата на приправникот за време на траењето на приправничкиот стаж изнесува најмалку 70% од најниската плата утврдена со овој колективен договор за соодветниот степен на сложеност. Другите надоместоци приправникот ги остварува во еднаков обем како и останатите работници.

4. Распореѓување на работник

Член 9

Работникот се распоредува и работи на работно место за коешто склучил договор за работа.

Во текот на работата работникот може да биде распореден на друго работно место што одговара на неговиот степен на стручна подготовка, во случаи утврдени со Законот за работни односи, Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија и со овој колективен договор.

а) Распореѓување на работа на терен

Член 10

Работникот може да биде распореден на работа во друго место надвор од седиштето на работодавец во земјата, ако тоа го бара процесот на работењето, согласно условите утврдени во законот, со овој и со колективниот договор на ниво на работодавец.

Член 11

Распореѓувањето на работа на терен се врши со донесување одлука од страна на работодавецот или лице овластено од него, во којашто ќе бидат утврдени условите за работа на терен.

б) Распореѓување работници на привремена работа во странство

Член 12

Под распореѓување на работници на привремена работа во странство, согласно овој колективен договор, се подразбира распореѓување на работници за изведување на инвестициони работи надвор од територијата на Република Македонија.

Член 13

Работникот може да биде распореден на привремена работа на начин и услови утврдени во овој и со колективен договор на ниво на работодавец.

Член 14

Одлуката за бројот, структурата и условите за распореѓување на работниците на привремена работа во странство донесува органот на управување, а по предлог на работоводниот орган.

Член 15

Врз основа на одлуката за распореѓување на работниците на привремена работа во странство, работодавниот орган, служба или лице овластени од него, со работникот склучува договор за работа во странство.

Пред склучување на договор за работа во странство, доколку работодавецот оцени дека има потреба од обезбедување уверение за здравствената состојба на работникот, работодавецот ќе го упати на лекарски преглед.

Договорот за работа од став 1 од овој член содржи одредби за:

- местото на работата;
- времетраењето на распореѓувањето во странство;
- работните задачи;
- работното време;
- обврските и одговорностите на работникот;
- правата и обврските за заштита при работа;
- условите за сместување и исхрана;
- превоз;
- условите за здравствена заштита;
- одморите, отсуствата и годишниот одмор;
- платата, надоместоците и начинот на нивната исплата;
- условите, начинот и постапката за скратувањето, односно продолжувањето на времето на распореѓување во странство и
- друго.

Член 16

Работникот може да одбие да замине на привремена работа во странство од оправдани причини, утврдени во колективниот договор на работодавецот.

Член 17

Работниците распоредени на привремена работа во странство имаат право на синдикално организирање и дејствување, согласно законот, Општиот колективен договор и Статутот на Синдикатот.

II. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА ПОЛОЖБА

1. Работно време

Член 18

Со колективен договор на ниво на работодавец се утврдува започнувањето, распореѓувањето и завршувањето на работното време согласно законот.

Член 19

Органот на управување, односно работоводниот орган може да донесе одлука за воведување скратено работно време, односно работно време пократко од 40 часа неделно, но не пократко од 30 часа неделно.

Скратеното работно време од претходниот став се воведува за работни места што се особено тешки, напорни и штетни по здравјето, а чие штетно влијание не може во целост да се отстрани со заштитни мерки и тоа:

- работа под зголемен или намален атмосферски притисок;
- работа под зголемена бучава и вибрации;
- работа со олово, отровни киселини и прашина над зголемени вредности утврдени со закон;
- работа на високи или ниски температури над дозволени вредности утврдени со закон;

- работа во тунели и под вода;
- други особено тешки, напорни и штетни по здравјето работи утврдени во колективен договор на ниво на работодавец.

Член 20

Иницијатива за донесување одлука за скратено работно време може да донесе работодавецот или лице овластено од него, Службата за заштита при работа и Синдикатот.

Одлука за скратено работно време донесува работодавецот или лице овластено од него.

Член 21

Правата на работникот кој работи со скратено работно време, под услови наведени во законот, Општиот и овој колективен договор, се еднакви со правата на работниците кои работат со полно работно време.

Член 22

Работоводниот орган или лице овластено од него може да донесе одлука за работно време подолго од 40 часа во работната недела, но не подолго од 10 часа неделно, само во случаи утврдени во Законот за работни односи.

1.1. Прераспределба на работното време

Член 23

Поради природата на работа во градежништвото, индустријата на градежни материјали и проектирањето може да се врши прераспределба на работното време во текот на годината.

Органот на управувањето, односно работоводниот орган донесува одлука за прераспределба на работното време во текот на годината, а при тоа вкупното работно време на работникот во просек да не биде подолго од 40 часа во работната недела во текот на годината.

2.1. Одмори

Член 24

Должината на годишниот одмор се утврдува со колективниот договор на ниво на работодавец согласно критериумите од Законот.

Член 25

За работници кои работат под посебни услови на работа утврдени со член 19 на овој колективен договор и колективниот договор на ниво на работодавец, а согласно Законот, годишниот одмор може да трае и до 36 работни денови.

Член 26

Распоредот на користењето на годишниот одмор се утврдува со одлука на работодавецот или од него овластено лице.

Работоводниот орган или лице овластено од него, донесува решение за користење на годишен одмор согласно Општиот и колективниот договор на ниво на работодавец.

2.2 Отсуство

Член 27

Работникот има право на отсуство од работа со надомест на плата најмногу до 7 дена на една календарска година во случаи и под услови утврдени со Општиот и колективен договор на ниво на работодавец.

Член 28

Работоводниот орган или лице овластено од него, донесува решение за користење на платеното отсуство согласно Општиот и колективниот договор на ниво на работодавец.

Член 29

За користење на платеното отсуство, работникот е должен да поднесе писмено барање со веродостојна документација и за настанатиот случај да го извести непосредниот раководител во рок од 24 часа. Доколку тоа се случи ненадејно, барањето и веродостојната документација можат да се поднесат и дополнително, но најдоцна до истекот на првиот работен ден.

Член 30

Врз основа на предлог на работодавниот орган, органот на управување донесува одлука за упатување на работник за стручно оспособување или усовршување коешто е од непосреден интерес за работодавецот.

Член 31

Во одлуката од член 30 од овој колективен договор се утврдува времетраењето на платеното отсуство, како и правата и обврските на работникот за време на стручното оспособување и усовршување.

Член 32

Работникот може да отсуствува од работа без надомест на плата најмногу до 3 месеци во текот на една календарска година во случаи утврдени со Општиот и колективен договор на ниво на работодавец.

Член 33

Барањето за користење неплатено отсуство со мислење од непосредниот раководител, работникот го доставува до соодветната служба кај работодавецот.

Член 34

Одлука за користење неплатено отсуство донесува работодавецот или лице овластено од него.

2.3. Принуден одмор

Член 35

Во услови на целосно или делумно престанување на производниот процес, или позначајно намалување на обемот на работа кај работодавецот, работниците можат да бидат упатени на привремен принуден одмор.

Член 36

Одлуката за упатување на работниците на привремен принуден одмор донесува органот на управување, односно работодавецот.

Работодавецот или лице овластено од него со решение поединечно ги определува работниците и го утврдува времетраењето на привремениот принуден одмор.

Член 37

Привремениот принуден одмор не може да трае подолго од 6 месеци непрекинато.

Член 38

За време на привремениот принуден одмор, на работникот му припаѓа надомест на плата во висина најмалку од 70% од основната плата на работникот кој што ја остварил во претходниот месец.

Член 39

Работникот кој е упатен на привремен принуден одмор може да биде повикан на работното место и пред истекот на рокот утврден со решението за упатување на привремен принуден одмор.

Работникот е должен во рок од 24 часа да се јави на работното место по приемот на известувањето за јавување на работа.

3. Заштита на работниците при работа

Член 40

Работодавецот е должен да ги обезбеди потребните услови за заштита при работа согласно закон, Општиот и колективниот договор на ниво на работодавец.

4. Посебна заштита на жената, младината и инвалидите

Член 41

Посебната заштита на жената, младината и инвалидите кај работодавецот се остварува согласно Законот за работни односи и Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија.

Член 42

Работодавниот орган или од него овластено лице е должен работникот кој во процесот на работата станал инвалид, односно му се изменила работната способност или работи на работни задачи на коишто постои опасност од настанување на инвалидност, да го распореди на соодветно место на работа во рок од 15 дена по правосилноста на решението со коешто се утврдуваат изменетите работни способности на работникот.

III. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА

1. Плата

Член 43

Работникот има право на плата.

Платата на работникот му се обезбедува од средствата на работодавецот сразмерно на извршената работа, како и на придонесот на работникот во создавањето на добивката.

Член 44

Платата на работникот кај работодавецот за работа со полно работно време и нормален учинок не може да биде пониска од најниската плата по степени на сложеност утврдени со овој колективен договор.

Член 45

Најниската плата за најнизок степен на сложеност за полно работно време и нормален учинок ја утврдуваат потписниците на овој колективен договор, на крајот од годината за наредната година.

На денот на склучувањето на овој колективен договор, најниската плата се утврдува во износ од 5200,00 денари.

Доколку според податоците од Државниот завод за статистика, месечниот пораст на трошоците за живот е над 5%, најниската плата од став 2 од овој член се усогласува и се објавува месечно.

Со колективен договор на ниво на работодавец, може да се утврдува поголем износ од најниската плата, но не помала од износот утврден во став 2 од овој член.

Член 46

Најниската плата за одделни степени на сложеност на работи и работни задачи претставува основна плата.

Основната плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок се утврдува така што износот на најниската плата за најнизок степен на сложеност се множи со коефициентот на степен на сложеност за одделна група на работи на којашто припаѓа работното место на коешто работи работникот.

Работите, односно работните места се групираат во групи на степени на сложеност, како што следува:

Група	Коефициент
I. Работи коишто подразбираат едноставен, рутински труд што не бара посебно образование	1,00
II. Помалку сложени работни задачи, односно работи со помош на едноставни средства на труд за коишто се доволни усмени упатства	1,20
III. Средно-сложени работи и задачи на коишто работата се повторува, со повремени појави на нови работи	1,60

IV. Посложени и разновидни работи и задачи за чие извршување е потребна консултација	1,80
V. Сложени работи и задачи што бараат повисок степен на самостојност во нивното извршување	2,00
VI. Работи што бараат самостојност и висок степен на креативност во нивното извршување	2,20
VII. Работи што бараат дополнително познавање на подрачјето на коешто се работи со самостојност и креативност во нивното извршување	2,60
VIII. Сложени работи зависни од работната иницијатива и креативност на работникот, проектирање на работата и задачите	2,90
IX. Многу сложени работи коишто бараат иницијатива и креативност на работникот со додатни специјалистички знаења потребни за нивно извршување.	3,20

Член 47

Органот на управување, односно работодавецот врши групирање на одделните работи, односно работни места во коишто соодветни групи на сложеност во согласност со овој колективен договор, односно со колективен договор на ниво на работодавец, при што може да се утврдат и други повисоки коефициенти на одделни степени на сложеност, односно да се зголеми соодветниот сооднос меѓу најниското и највисокото вреднувано работно место.

Член 48

Критериумите и мерилата за утврдување на резултатите од работењето на работникот, поаѓајќи од обемот, квалитетот на работењето, остварената продуктивност на трудот, заштеди во процесот на работата и ефикасност на користење на работното време со посебен акт ги утврдува органот на управување кај работодавецот.

Член 49

Работодавецот ги утврдува нормативите за работа, односно реално очекуваните ефекти од работењето, со коишто се запознаваат работниците.

Нормативите за работа од став 1 на овој член се утврдуваат со акт на работодавецот за сите работни места каде што тоа е возможно, а за останатите се утврдуваат врз основа на планот и програмата за работа.

Член 50

Основната плата на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за определено работно време.

Со колективен договор на ниво на работодавец се утврдуваат условите за работа потешки од нормалните за одделни работни места и висината на зголемување на платата врз таа основа.

Член 51

Во колективен договор на ниво на работодавец се утврдуваат условите и критериумите за плата на работникот и врз основа на придонесот во создавањето на добивката.

2. Надоместоци од плата

Член 52

Работодавецот на работникот му исплатува надомест на плата за:

- годишен одмор;
- празници утврдени со закон или со друг пропис;
- стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно со потребите на работодавецот;
- прекин на работа без вина на работникот;
- време на неспособност за работа (боледување);
- врз основа на иновации и
- други случаи утврдени со колективен договор на ниво на работодавец.

Член 53

Надоместоците на плата врз основа на годишен одмор, празници утврдени со закон или со друг пропис, стручно оспособување и преквалификација и платено отсуство од работа до 7 дена, се утврдуваат во висина на исплатена плата што работникот би ја имал во тековниот месец.

Другите надоместоци на плата се остваруваат најмалку во висина на Општиот колективен договор.

Член 54

Надоместот по основ на придонесот во зголемувањето на доходот и добивката од иновации, рационализации и други видови творештва се утврдува врз основа на договор склучен меѓу работникот и работодавецот.

Со колективен договор на ниво на работодавец се утврдуваат условите за стекнување, критериумите за висината на надоместот врз основа на придонес во зголемување на доходот и добивката од иновации, рационализации и други видови творештва.

3. Други надоместоци и примања**Член 55**

Со колективен договор на ниво на работодавец, а во согласност со Општиот колективен договор на стопанството на Република Македонија се утврдуваат другите надоместоци и примања.

Теренски додаток**Член 56**

Работодавецот е должен да обезбеди услови за престој на работникот на терен. Трошоците врз оваа основа се материјални трошоци на работењето и се покриваат во висина на вистинските трошоци.

Работникот има право на надомест на име теренски додаток, во зависност од обезбедените услови за престој и тоа:

- кога е обезбедено сместување и исхрана 10% од висината на дневницата;
- кога е обезбедено само сместување во висина на дневница; и
- кога е обезбедено само исхрана во висина на трошоците за спиење, како и 10% дневно во висината на дневницата.

Член 57

Дневниците за службени патувања, надоместот за исхрана и теренскиот додаток се исклучуваат меѓусебно.

Член 58

Со колективен договор на ниво на работодавец може да се утврди додаток на основната плата во висина од најмалку 0,5% за секоја година работен стаж, но не повеќе од 20%.

IV. СИНДИКАТ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО**Член 59**

За остварување на своите економски и социјални права од работниот однос утврдени со закон и колективен договор, работниците кај работодавецот имаат право да организираат синдикална организација на начин утврден со Законот за работни односи.

Со посебен договор меѓу работодавецот и претставникот на Синдикатот се утврдуваат условите за работа на Синдикатот кај работодавецот.

Член 60

Синдикалната организација кај работодавецот не може да биде распуштена или нејзината дејност запрена по административен пат, ако е основана и дејноста ја врши согласно закон и други прописи.

Член 61

Активностите на синдикалната организација и на нејзиниот претставник не може да се ограничува со акт на работодавецот, ако таа е во согласност со закон и колективен договор.

Претставникот на Синдикатот на ниво на работодавец не може да биде упатен на привремен принуден одмор.

Член 62

Со колективен договор на ниво на работодавец се уредува начинот, времето и условите на ослободување од работа на синдикалниот претставник согласно Општиот колективен договор за стопанство на Република Македонија.

V. ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ШТРАЈК**Член 63**

Правото на штрајк кај работодавецот се остварува во согласност со закон, Општиот, овој колективен договор и правилата за штрајк, под услови ако претходно барањата на работниците не се решат со други средства и методи и тоа:

- преговори со работорводниот орган и
- со посредување на гранскиот синдикат во остварување на барањата.

VI. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ**Член 64**

Материјалната одговорност и надоместувањето на штетата се уредуваат со колективен договор на ниво на работодавец, а во согласност со Законот за работни односи.

VII. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС**Член 65**

Работниот однос на работникот може да престане на начин, во случаи и под услови утврдени со закон и Општиот колективен договор.

Член 66

Со колективен договор на ниво на работодавец се уредува постапката за утврдување на неспособноста на работникот за извршување на работите на работното место.

Член 67

Во случаи на повреда на работните обврски утврдени со закон и со Општиот колективен договор, писмена пријава до работодавецот, односно од него овластено лице, поднесува непосредниот раководител.

Пријавата за повреда на работните обврски содржи:

- име и презиме на сторителот на повредата;
- време на настанување на повредата;
- факти и докази за видот на направената повреда;
- факти и докази за условите и околностите под коишто е направена повредата.

Член 68

Со колективен договор на ниво на работодавец се утврдува во кои случаи на сериозно кршење на работната дисциплина се скратува отказниот рок предвиден во Општиот колективен договор на стопанството на Република Македонија.

Член 69

На работникот му престанува работниот однос без отказан рок во случаите предвидени во Законот за работни односи, Општиот колективен договор и во колективниот договор на ниво на работодавец.

По исклучок, од став 1 на оваа одлука, до донесувањето на одлуката за отказ, со писмен налог на работодавецот или лице овластено од него, работникот се отстранува од работното место или од кај работодавецот.

Отстранувањето од работа трае само за време на постапката за утврдување на одговорноста.

За време на отстранувањето од работа поради повреда на работните обврски работникот има право на надомест на плата во висина од 1/2, а ако издржува семејство во висина од 2/3 од основната плата на работникот што ја остварил во претходниот месец.

Престанок на работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурни или слични промени

Член 70

Престанокот на работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурни или слични промени се остваруваат согласно Законот за работни односи, Општиот, овој и со колективен договор на ниво на работодавец.

Член 71

Со колективен договор на ниво на работодавец може да се утврдат и други критериуми и нивно вреднување со бодови, преку коишто се утврдува приоритет за задржување на работното место на работниците.

Член 72

Престанок на работниот однос на лица-инвалиди со отказ поради економски, технолошки, структурни или слични промени, може да се изрече на начин и под услови дефинирани со Законот за работни односи.

VIII. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 73

Заштитата на правата на работниците од работен однос се уредува со колективен договор на ниво на работодавец, а во согласност со закон и со Општиот колективен договор.

Член 74

Членовите на Синдикатот можат да користат бесплатна заштита на правата од работен однос и нивно застапување од страна на Синдикатот пред надлежните органи, работодавецот и пошироко.

Член 75

Со колективен договор на ниво на работодавец се утврдува органот кој одлучува по приговор на работникот против одлуките донесени од страна на работодавецот.

IX. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ И АРБИТРАЖА

Член 76

За решавање на споровите меѓу потписниците на овој колективен договор што не можат да се решат со меѓусебно договарање, се формира комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по два члена во комисијата за усогласување.

Член 77

Постапката за усогласување започнува на барање на еден од учесниците на колективниот договор и треба да заврши во рок од 60 дена.

Секое усогласување што учесниците ќе го постигнат мора да биде во писмена форма.

Со усогласените ставови учесниците пристапуваат кон именување и дополнување на овој колективен договор.

Член 78

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот се решава пред арбитражниот совет во рок од 60 дена.

Бројот на членовите на арбитражниот совет е непарен. Секој од учесниците именува по двајца арбитра, а претседателот го именуват арбитраите спогодбено.

Арбитражниот совет одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Одлуките на арбитражниот совет се обврзувачки за двете страни и имаат сила на извршен наслон.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Овој колективен договор важи три години.

Важноста на овој колективен договор се продолжува ако најдоцна од еден месец пред истекот на рокот на неговото важење не се покрене постапка за изменување и дополнување, или постапка за склучување на нов колективен договор.

Колективните договори на ниво на работодавец, договорачите се должни да ги усогласат според одредбите на овој договор, најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој колективен договор.

Работодавците кои на денот на потпишувањето на овој колективен договор исплатуваат повисока најниска плата од 5200,00 денари се должни истата да ја уредат со колективен договор на ниво на работодавец.

Член 80

Секој учесник може да предложи измени и дополнувања на овој колективен договор.

Предлозите за изменување и дополнувања во писмена форма се доставуваат до другиот учесник кој што е должен да се изјасни во рок од 30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не се изјасни по предлогот во рокот од став 2 на овој член, учесникот-предлагач може да започне постапка пред арбитражниот совет.

Член 81

За следење на примената на овој колективен договор учесниците формираат комисија.

Комисијата од став 1 на овој член дава толкување на одредбите на овој колективен договор.

Секој од учесниците на овој колективен договор именува по 3 (тројца) членови во комисијата од став 1 на овој член.

Член 82

Следењето, примената и контролата на овој колективен договор ги врши комисијата од претходниот член.

Член 83

Трошоците за подготовка, следење и остварување на овој колективен договор, подеднакво ги снесат потписниците.

Член 84

Овој колективен договор се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите на трудот и се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Колективните договори на ниво на работодавец треба да се склучат најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој колективен договор.

Колективните договори на ниво на работодавец се регистрираат кај Синдикатот за градежништвото, индустријата на градежни материјали и проектирањето на Република Македонија и Здружението на градежништвото и индустријата на градежни материјали при Стопанската комора на Македонија.

Член 85

Со влегувањето во сила на овој колективен договор престанува да важи Колективниот договор за градежништво, индустрија на градежни материјали и проектирање на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/94, 32/96, 85/99).

Член 86

Овој колективен договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1 април 2003 година.

Синдикат за градежништво, индустрија на градежни материјали и проектирање на Република Македонија

Одбор на работодавачите на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија

Претседател,
Павел Трендафилов, с.р.

Претседател,
Злате Јанакиевски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2003), е направена грешка поради што се дава следнава

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И
ТРАУМАТОЛОГИЈА - ОХРИД**

Во насловот на Одлуката во точка 1. и во точка 2. по зборот "трауматологија" треба да стојат зборовите: "Свети Еразмо".

Бр. 10-1132/3
април 2003 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Во постапката по тужбата на тужителот Илиевски Бранко од Скопје, ул. „Белградска“ бр. 30 - Скопје против тужениот Илиевски Томислав со непозната адреса, со Решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-131 од 10.03.2003 година, за посебен старател на тужениот го поставува Љубиша Димитров адвокат од Скопје, ул. „Пајко Маало“ бр. 1.

Посебниот старател ќе го застапува тужениот пред Основниот суд Скопје I - Скопје и ќе ги штити неговите интереси во постапката за развод на брак, се до нејзиното правосилно окончување или појавување на тужениот односно неговиот законски застапник во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Х.П.бр. 3195/02. (9088)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Основниот суд во Битола, и тоа судијата Иван Стојановиќ, како судија поединец, води вонпроцесен предмет на предлагаачот Тодор Петровски од Битола, заради прогласување на исчезнато лице за умрено - Василије Петровски, роден на 01.01.1900 година во с.Олевени, битолско, од татко Гроздан и мајка Наумка. Во селото бил познат како Васил и живеел и работел се до 1955 година кога заминал за странство. После заминувањето во странство неколку пати се вратил во своето родно село, но тоа било пред 30 години, па оттогаш до денес не е познато што се случило со него.

Се повикува Василије Петровски и секое лице кое нешто знае за животот и движењето на исчезнатото лице, да се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40.

Доколку во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" не се јави исчезнатото лице или лице кое нешто знае за него, судот по спроведената постапка ќе донесе одлука по предлогот за прогласување на исчезнатото лице за умрено.

Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 54/2003. (9675)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, во тек е постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Шабан Хусеин Далипи од с.Врапчиште - гостиварско, против тужената Нихал Далипи, родена Ибраими од истото село, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Нихал Далипи во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Гостивар или да постави свој полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на постапката.

Доколку во определениот рок тужената не се јави или постави свој полномошник, судот за привремен застапник кој ќе ја застапува се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, го одредува адвокатот Стрешески Велко од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 210/2003.(9677)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка за сопственост по тужба на тужителите Владо Спасовски и Јован Тошевски и двајцата од Куманово, против тужениот Стојан Пекија од Куманово, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по службена должност, а согласно одредбите на ЗПП за привремен застапник до правосилното окончување на постапката на тужениот го поставува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, Х.П.бр. 660/03.(9323)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.П.П.бр.1/03 од 31.03.2003 година, во судскиот регистар на политичките партии под Рег.бр.130, ја запиша политичката партија ДЕМОКРАТСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, со скратено име ДИР, со седиште во Скопје, на ул. "Вашингтонска" бр. 69а.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П.П.бр.1/03. (9232)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.С.О. бр. 24/99 од 17.03.2003 година, го уважи барањето за промена на седиштето на подружницата на странската организација "Католички служби за помош - ЦРС", од Балтимот - САД.

Во иднина седиштето на подружницата на странската организација "Католички служби за помош - ЦРС", од Балтимот - САД, во Република Македонија, ќе се наоѓа на ул. "Партизанска" бр. 50 - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. С. О. бр. 24/99. (9235)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението С.О.бр. 02/03 од 03.03.2003 година, во регистарот на странски организации под Рег.број 127, ја запишува подружницата во Република Македонија на странската организација "Норвешка црковна помош", со седиште во Осло - Норвешка.

Седиштето на подружницата на странската организација "Норвешка црковна помош" од Осло - Норвешка во Република Македонија е во Скопје на ул. "Никола Паранов" бб.

Работата и активностите на подружницата на странската организација "Норвешка црковна помош" од Осло - Норвешка во Република Македонија ќе се однесуваат на подобрување на социјалните и животните услови на луѓето во земјите во развој, превземање јавни активности, користејќи ги печатот, ТВ, радиото и др. медиуми, со цел развивање на социјалните права на граѓаните.

Подружницата на странската организација "Норвешка црковна помош" стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О.бр.02/03. (9237)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1510/2002, од 10.09.2003 година, во регистарската вложка бр. 015438, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, угостителство, градежништво, трговија и услуги ТАМАРА ДООЕЛ увоз-извоз ул. "27-ми Март" бр. 4, Струга.

Основање на Трговското друштво за производство, угостителство, градежништво, трговија и услуги ТАМАРА ДООЕЛ увоз-извоз Струга, ул. "27-ми Март" бр. 4, Струга.

Дејности: 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.30, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.42, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.4, 52.50, 52.62, 52.74, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 63.30, 71.21, 74.20/4, 74.70, 72.10, 72.20, 72.30. Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки.

Основач е Гускарски Димитри. Управител е Гускарски Димитри - управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1510/2002. (969)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1490/2002, од 09.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015418, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛЕКСАНДАР БЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Копачка" бр. 48, Кичево.

Единствен содружник во друштвото е Цонева Василка од Софија, ул. "Панајот Волков" бр. 6, Софија, Р. Бугарија.

Основните средства кои ги вложува содружникот во друштвото изнесуваат 2.500 евра или 152.500,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 25.12, 25.22, 28.52, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 52.11, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.17, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 71.60, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 74.83, 80.42, курс за компјутери Интернет клуб, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји, отстапување и изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторени обврски одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Василка Цонева - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1490/2002. (970)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1534/2002, од 08.01.2003 година, во регистар-

ската влошка бр. 015462, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ТОМБОЛИНО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Митко Цветаноски" бр. 51.

Основање на друштво ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги ТОМБОЛИНО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп. Седиште на друштвото: Прилеп, ул. "Митко Цветаноски" бр. 51.

Основач е Лазароски Јован од Прилеп со стан на ул. "Митко Цветаноски" бр. 51.

Основачкиот влог изнесува: 2.500 евра, во основни средства или 155.000,00 денари.

Дејности: 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 25.22, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 72.60, 92.71, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полно овластување. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот - полна одговорност.

Лазароски Јован - управител на друштвото без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1534/2002. (971)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1564/2002, од 08.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015492, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз БИБЕ ДООЕЛ Кичево, ул. "4-ти Јули" број 182/3.

Основач на друштвото е Дијана Јованоска од Кичево, ул. "Маркова" бр. 13.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.35, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.63, 55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12/3, 74.11, 74.20, 45.11, 45.21, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски со трети лица одговара со својот свој имот.

Управител на друштвото со неограничени овластувања е Дијана Јованоска - основач.

Седиште на друштвото е во Кичево, ул. "4-ти Јули" број 182/3

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1564/2002. (972)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1496/2002, од 27.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015424, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија и услуги на Танеска Билјана "ВИДРА" ДОО Охрид, седиште Охрид, ул. "Стив Наумов" бр. 57.

Друштво за производство, трговија и услуги на Зојка Уцман "ГЛОБУС" ДОО Струга. Седиштето е во Струга на ул. "Цветан Димов" бр. 25.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.30, 61.10, 61.20, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.70, 74.82, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки (фри шоп), угостителски и туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Република Македонија, инженеринг на меѓународни проекти, застапување и посредување на странски лица во Република Македонија и странство, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства - полна одговорност.

Со друштвото управува управителот Билјана Танеска со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Содружниците како основачки влог обезбедија основачка главница во висина од 2.600 евра, во основни средства по проценка на овластен проценител или 161.200,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1496/2002. (973)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1531/2002, од 09.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015459, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги, производство и трговија Ј и М с. Ложани, Струга ДООЕЛ с. Ложани, Струга.

Основач и управител е Петреески Жарко од с. Ложани, Струга со неограничени овластувања.

Основната главница изнесува: 159.000 денари во основни средства.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 15.81/1, 15.81, 15.82, 15.82/1, 15.85, 36.63, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.84, 92.11, 92.12, 91.33, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05, изработка на клучеви, Интернет кафе. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на

странски лица во РМ, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име со полни овластувања и одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1531/2002. (974)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1062/2002 од 27.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010628?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворењето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз АРКОНА-М ДООЕЛ Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 28.

Единствен содружник е Митевска Марија од Босилово.

Седиште: ул. "Гоце Делчев" бр. 28, Струмица.

Управител е Митевска Марија од Босилово со неограничени овластувања.

Друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 15.51, 15.61, 20.0/1, 20.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.33, 45.34, 50.10, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.41, 51.42, 51.55, 51.70, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.62, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција.

Истапуваат: Миливој Цолев од Струмица, с. Моноситово бб, Бојан Тренчев од Р Бугарија, Ж. К. Надежда, бл. 306, Стојчо Алексиев Самарчиев од Р Бугарија, Софија, Ж. К. Јуљуи, бл. 909 вж А, спрат 3 и Атанас Сандов Божинов од Р Бугарија, с. Габрене, Општина Петрич.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1062/2002. (1709)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 563/97 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000639?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на усогласување на Друштвото за услуги, производство и трговија АГРО-МЕХАНИКА Кирил и др. ДОО увоз-извоз, Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 107, Струмица.

Се врши: организирање на општественото претпријатие во ДОО со статусна промена-поделба и трансформација на општествен капитал согласно ЗТОПК (трансформација на Агро-механика-Струмица).

Усогласување со ЗТД.

Удели на содружници: по книга на удели 03-92/1-износ 124.485 ДЕМ.

Удел на ПИО-потврда бр. 05-19-износ 36.611 ДЕМ.

Удел на АРМТПОК-потврда бр. 05-18-износ 82.985 ДЕМ.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка. За обврските во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Се именува Кирил Христов-управител без ограничувања и застапник во надворешнотрговскиот промет.

Се врши усогласување на претпријатието со ЗТД.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 563/1997. (1710)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1116/2002 од 19.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007859?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, услуги и трговија Изолмак-Фибран увоз-извоз ДОО струмица, ул. "Александар Македонски" бр. 17, Струмица.

Се врши зголемување на основната главница на друштвото.

Досегашната основна главница на друштвото од 2.500 евра или 155.000,00 денари се зголемува и новата основна главница изнесува 405.259,19 евра или 25.085.544,00 денари од кои: основачот Друштвото за производство и услуги ИЗОЛМАК увоз-извоз ДОО Никола и Христо Струмица вложува 197.352 евра и сега има удел од 198.577 евра или 12.103.874,00 денари и основачот ФИБРАН монтажни префабрикации Димитриос Анастасијадис А. Е. Терпини Грција, вложува 205.407,19 евра и сега има удел од 206.682,19 евра или во денарска противвредност од 12.793.628,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1116/2002. (1711)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 1120/2002 од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008475?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на содружник и зголемување на основната главница на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, за производство, трговија и услуги БЕМ-компани ДОО, ул. "Лески" бр. 82, Штип.

Се зголемува основната главница од 13.100 евра или 801.700,00 ден. за 96.146 евра или 5.868.796,00 ден. во недвижност преку преземање основен влог од досегашниот содружник Малинова Царка и со пристапување на нов содружник Малинов Николчо.

Вкупно основна главница: 109.246 евра или 6.670.496,00 ден. од кои Малинова Царка има основен влог од 61.173 евра или 3.736.098,00 или 60%, а Малинов Николчо 48.073 евра или 2.934.398,00 ден. или 40%.

Досегашниот назив: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, за производство, трговија и услуги БЕМ-компани ДООЕЛ се менува и гласи: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, за производство, трговија и услуги БЕМ-компани ДОО.

Пречистен текст: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, за производство, трговија и услуги БЕМ-компани ДОО.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 1120/2002. (1712)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 1044/2002 од 03.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002559?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија и услуги Нипром Николов Петре ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. Кузман Јосифовски" бр. 51.

Зголемување на основната главница на друштвото за износ од 32.140 евра или 1.960.650,00 ден., со што вкупната главница на друштвото изнесува 53.396 евра или 3.256.650,00 ден.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 1044/2002. (1713)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 1104/2002 од 16.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009988?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦЕНЕР ДООЕЛ експорт-импорт Штип, ул. "Сутјеска" бб, Штип.

Досегашниот влог на друштвото беше 39.000 евра или 2.377.474,50 ден.

Единствениот содружник ја зголемува основната главница на друштвото за 70.000 евра или 4.272.100,00 ден.

Вкупната вредност на основната главница изнесува 109.000 евра или 6.649.574,50 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 1104/2002. (1714)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 931/2002 од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003628?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги Тодоров-компани ДООЕЛ Струмица, ул. "Брегалница" бр. 15.

Конверзија на вредноста на основната главница.

Се врши зголемување на основната главница за 399.000,00 ден. или 6.540 евра и тоа: Тодоров Миле досегашен удел од 744.100,00 ден., или 12.200 евра, Зголемување: 399.000,00 ден. или 6.540 евра, вкупно: 1.143.100,00 ден. или 18.740 евра.

Вкупно зголемена основна главница изнесува 1.143.100,00 де. или 18.740 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 931/2002. (1715)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 94/2002 од 11.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-14318-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на ПЗО-аптека на Приватната здравствена организација-аптека "ХИПОКРАТ" П.О. Делчево, ул. "Бул. Македонија" бб.

Приватната здравствена организација е основана со Акт за основање бр. 01/2002 од 03.12.2002 година, а основач е Милчевски Мирко од с. Звезгор-Делчево.

Дејност: 52.31-аптеки.

Во правниот промет со трети лица приватната здравствена организација истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со ситот свој имот-потполна одговорност (П.О.)

Милосављевиќ Сака е директор на приватната здравствена организација со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 94/2002. (1783)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1284/2002 од 19.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 0152212, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, превоз и трговија "ГИГО" увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Цар Самоил" бр. 34.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.30, 55.40, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограичен промет, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1284/2002. (2118)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1545/2002 од 13.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015473, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги "СТАРТ ЕЛЕКТРО" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, Прилеп, ул. "Браќа Ламески" бр. 6.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот-полна одговорност.

Управител на друштвото е лицето Нино Грашески од Прилеп.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.600 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1545/2002. (2119)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2/2003 од 15.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015496, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МИР-МИСС ДОО Охрид, Охрид, ул. "Димитар Влахов" бб.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.88, 15.89, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 71.10, 80.42, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Трговското друштво во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства-полна одговорност.

Мирчески Тони-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2/2003. (2120)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 20/2003 од 15.11.2003 година, во регистарската влошка бр. 015514, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност на Друштвото за трговија, услуги, угостителство, производство и превоз БОЛИД увоз-извоз ДООЕЛ ул. "11-ти Септември" бр. 91, Кичево.

Основач-единствен содружник на друштвото е лицето Мира Алексоска од Скопје, ул. "Коста Новакоски" бр. 1-А/35.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 19.30, 10.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.23, 25.21, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.82, 36.11, 36.12, 36.13, 36.50, 36.61, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,

51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 91.33, 92.34, забавни игри со автомати, видео игри, пикадо, билијард, шах и сл. игри, 92.71, 93.01, 93.05. во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, слободни царински продавници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, комисиони, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот-полна одговорност.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Мира Алексоска во својство на управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачот Мира Алексоска како единствен содружник за почеток за работа на друштвото здружува основни средства специфицирани во извештај на овластен судски проценител-основен влог на друштвото (траен капитал) во износ од 158.600,00 денари или 2.600 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 20/2003. (2121)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 19/2003 од 15.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015513, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, градежништво и промет со гипсани и керамички услуги "НН ЗАНА-А И ПАШИНА" увоз-извоз ДОО Садик Нухиџи, ул. "Горно Пашино" бб, Кичево.

Основано е друштво со ограничена одговорност, а називот гласи како што е наведен.

Основачи се: Садик Нухиџи од Кичево и Гзим Абазии од с. Колибари, Општина Зајас, како основачки влог вложуваат средства во износ од 3.049 евра или 186.000,00 денари.

Дејности: 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.12/3, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 93.05, малограничен промет со соседните земји, застапување на странски фирми посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Садик Нухин-управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 19/2003. (2123)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1553/2002 од 22.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 015481, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија и услуги "БИНГО-ОГ-НЕН-ПЕТРОЛ" с. Обедник Демир Хисар-ДООЕЛ.

Основач е Љупчо Огненовски с. Обедник, Демир Хисар.

Седиште: с. Обедник, Демир Хисар.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.51, 15.61, 15.81, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.40/4, 51.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.32, 71.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, туристички и угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт.

Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет-полни овластувања. Одговорност на субјектот на уписот во правниот промет-полни одговорности.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Љупчо Огненовски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1553/2002. (2124)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 64/2003 од 21.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015558, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЛУГО ДОО увоз-извоз с. Логоварди, Битола.

Се основа Друштво за трговија, производство и услуги ЛУГО ДОО увоз-извоз с. Логоварди, Битола.

Основачи на друштвото ќе бидат: Лена Наумовска, с. Логоварди, Битола и Благоја Милошески, с. Подмоље, Охрид.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ: 310.000,00 денари, односно Лена Наумовска од с. Логоварди, Битола-155.00,00 ден., или 2.500 евра и Благоја Милошевски од с. Подмоље, Охрид-155.00,00 ден. или 2.500 евра.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.73, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува

следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и одстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Лена Наумовска од с. Логоварди, Битола, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 64/2003. (2126)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 47/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015541, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало, производство и услуги ЛАУРА ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. "Трст" бр. 11.

Основач е Умер Баскетта од Битола.

Основен влог: 2.500 евра или 152.500,00 денари во предмети наведени во извештајот од овластен судски проценител.

Дејности: 15.52, 15.81/1, 15.81, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.89, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 25.22, 25.24, 36.22, 36.50, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.43, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 71.10, 72.10, 72.60, 74.84, 92.34, 93.05, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.46, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.27, 92.71, 92.72, 51.44, 51.45, 51.70, 65.12, 65.12/3.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Иксан Умеров од Битола со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 47/2003. (2127)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1562/2002 од 21.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015490, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги, промет и превоз "КУБАНИЗМО" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Партизанска" бр. 97/16, Битола.

Се основа ДООЕЛ.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.21, 63.22, 63.30, 65.12/3, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 92.34, 92.71, 92.72, 74.40, 74.84, забавни игри, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1562/2002. (2128)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1253/2002 од 20.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015181, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги Виолета Наумовска "ВИОЛА" увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Кочо Доловски" бр. 50.

Дејности: 52.12, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 51.71, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 74.11, 74.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Управител и основа е Виолета Наумовска со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1253/2002. (2130)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1548/2002 од 31.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015476, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги КАСА-МОДА с. Октиси-Струга ДООЕЛ, с. Октиси, Струга.

Основање на трговско друштво од едно лице со фирма: Трговско друштво за производство, трговија и услуги КАСА-МОДА с. Октиси-Струга ДООЕЛ, с. Октиси, Струга.

Основач е Бајрами Џабир.

Управител е Бајрами Џабир.

Дејности: 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 93.01, 93.02, 92.33, 92.34, 92.71, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт.

Главницата на друштвото е 2.500 евра односно 155.000,00 денари во предмети по проценка од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1548/2002. (2131)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 48/2003 од 21.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015542, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги 2003-АРМЕНТ увоз-извоз ДООЕЛ с. Дебреште, Прилеп, с. Дебреште, Прилеп.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 01.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија

со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Азис Ибески-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра или 155.000,00 ден. согласно извештај за извршената проценка од судски проценител

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 48/2003. (2133)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 35/2003 од 17.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015529, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговец поединец за угостителство МЕСНАТА 2003 ТП ИЉАЗИ ЕЛЕЗ ИЉАЗ Кичево, ул. "Рудничка" бр. 33 Општина Кичево.

Основач е Иљази Елез од Кичево, ул. "Рудничка" бр. 33.

Дејности: 55.30-угостителски објекти за исхрана, 55.30/1-ресторани и гостилници (без соби за сместување), 55.30/2-услуги на други угостителски објекти, 55.40-барови.

Лице овластено за застапување на фирмата во внатрешнотрговскиот промет е Иљази Иљаз без ограничување.

Иљази Иљаз е овластен потписник во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 35/2003. (2134)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 46/2003 од 17.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015540, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за сообраќај, трговија и услуги ШВРГА 53 Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. "Момчило Јорданоски" бр. 247.

Содружник на друштвото е Велевски Оливер, Охрид.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 28.11, 28.12, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 72.60, 74.14, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, реекспорт, лонг систем, продажба на стоки на лизинг, продажба на стоки од консигнациони складови на странки стоки.

Основачки влог по извештај од овластен проценител од 2.600 евра или 158.600,00 ден.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото и во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања е содружникот Велевски Оливер од Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 46/2003. (2135)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 52/2003 од 21.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015546, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на мало и големо, графички, печатарски и фотографски услуги увоз-извоз "ДГБ" ДООЕЛ Битола, ул. "Прилепска" бр. 60/74, Битола.

Основање на Друштво за трговија на мало и големо, графички, печатарски и фотографски услуги увоз-извоз "ДГБ" ДООЕЛ Битола.

Скратен назив на друштвото: Трговско и графичко друштво "ДГБ" увоз-извоз ДООЕЛ Битола.

Седиште: ул. "Прилепска" бр. 60/74, Битола.

Основачот е Бејковска Срѓана, како основна главница на друштвото вложува влог во износ од 124.176,00 МКД и влог во предмети во износ од 7.995 УСД, односно 465.597,00 МКД со што вкупната главница на истото изнесува 589.773,00 МКД.

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.81. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничена одговорност и за своите обврски одговара со целокупниот имот со полна одговорност.

Со друштвото управува основачот Бејковска Срѓана, со постојана адреса на живеење на ул. "Прилепска" бр. 60/74, Битола, која го застапува истото во прометот со трети лица во земјата и странство со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 52/2003. (2136)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 45/2003 од 17.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015539, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КИМИКО ГАРДИНЕ ТРАНСПОРТ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. "Булевар Туристичка" бр. 102.

Содружник на друштвото е Ераковиќ Ивица од Охрид.

Дејности: 13.10, 14.11, 14.12, 14.21, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.93, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.51, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 25.11, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70,

55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 72.60, 74.14, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, лонг системи, продажба на стоки на лизинг, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Основачки влог: 2.600 евра или 158.600,00 ден. по извештај од овластен судски проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага со полна одговорност.

Управител на друштвото и во надворешниот трговски промет со неограничени овластувања е Ераковиќ Мирјана од Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 45/2003. (2137)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 38/2003 од 20.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015532, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и такси превоз ДЕ-АЛ ДООЕЛ Робје Гаолот увоз-извоз Прилеп, Прилеп, ул. "Кордун" бр. 27.

Содружник е Робје Вељаноски, од Прилеп, ул. "Кордун" бр. 27.

Седиште: Прилеп, ул. "Кордун" бр. 27.

Дејности: 01.12/1, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.20, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.60, 17.54/2, 17.71, 17.72, 17.54/1, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 24.16, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 26.70, 27.41, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.21, 36.50, 36.61, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 50.50, 65.12/3, 65.23, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 74.20/5, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со својот имот со полна одговорност.

Робе Вељаноски-управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 38/2003. (2138)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 13/2003 од 17.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015507, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, угостителство, производство и услуги "ЕКУА-ДОР" увоз-извоз ДООЕЛ с. Колари, Општина Зајас.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.98/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.20, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.11, 52.27, 52.62, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.32, 52.33, 52.50, 52.12, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30.

Единствен содружник на друштвото е Ештреф Емини. Управител на друштвото е Ештреф Емини, без ограничувања.

Основната главница на фирмата изнесува 2.600 евра-влог во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 13/2003. (2139)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 72/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015566, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија, транспорт, шпедиција, угостителство и услуги ДЕЛТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 48-1/7, Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 72.30, 72.40, 72.60, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 74.20/2, 74.20/3, 80.42, 92.33, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, туристичко посредување во странство, надворешна трговија со моторни возила и делови за моторни возила.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Петровски Игор-управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основачки влог во износ од 2.600 евра или 158.600,00 денари, според приложен извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 72/2003. (2140)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 18/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015512, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет и услуги БИЗНИС ЦЕНТАР увоз-извоз ДООЕЛ с. Колари, Зајас.

Основање на ДООЕЛ БИЗНИС ЦЕНТАР-КИЧЕВО. Седиштето на друштвото ќе биде во с. Колари, Зајас.

Основач, а воедно и управител на друштвото ќе биде Ислам Зенели од с. Колари.

Основачката главница на друштвото изнесува 186.000,00 ден. или 3.049 евра, основни средства, според извештај на овластен проценител.

Дејности: 01.12/1, 15-15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.33, 20.30, 20.40, 20.51, 17.21, 45.31, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50-50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51-51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.46, 51.51, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 55-55.30/1, 52.74, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72-72.30, 72.60, 74.81, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/5, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација, вршење на комисиони работи и реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 18/2003. (2141)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 54/2003 од 21.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015548, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ТОП СРЕКА Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. "Дербаца" бр. 1/2/6.

Содружник на друштвото е Тодоровски Богданчо од Охрид.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.30, 63.40, 63.12, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 72.60, 74.14, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, реекспорт, лонг систем, продажба на стоки на лизинг, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Основачки влог: 2.600 евра или 158.600 ден. по извештај од овластен судски проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото и во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања е содружникот Тодоровски Богданчо од Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 54/2003. (2142)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 55/2003 од 21.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015549, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги М & Ф КОМПАНИ, ОХРИД ДООЕЛ Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 182.

Основач е Котески Трајко од Охрид.

Основачки влог: 2.700 евра или 167.400,00 ден., во предмети по проценка на овластен проценител.

Дејности: 17.40/1, 17.71, 17.72, 18.22, 18.23, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 22.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 50.50, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 74.60, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 74.60, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 92.34, интернет кафеа, видео игри, флипер, билијард и др., надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, изведуваче на архитектонско градежни работи во странство.

Котески Трајко, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот-полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 55/2003. (2144)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 69/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015563, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија, производство и услуги -Н А С Е Р- ДООЕЛ, ул. "Аци Мустафа" бр. 36 А, Охрид.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.17, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.51, 51.62, 52.11, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 70.31, 71.10, 71.32, 71.33, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и услуги, реекспорт.

Лице овластено за застапување е Насер Мустафа, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 69/2003. (2145)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 56/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015550, го запиша во трговскиот регистар ос-

новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги, увоз-извоз "ЦАНЕ-ПРОМ" ДООЕЛ, ул. "Ужичка Република" бр. 22, Кичево.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.35, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.41/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.34, 74.12, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување застапување, реекспорт, комисиони, малограничен промет со соседните земји.

Основната главница на друштвото е 3.020 евра или 185.730,00 денари.

Лице овластено за застапување на друштвото во надворешниот и внатрешниот промет е лицето Станимир Илиоски, во рамките на запишаните дејности.

Во правниот промет со трети лица друштвото "ЦАНЕ ПРОМ" настапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 56/2003. (2146)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 31/2003 од 18.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015525, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за меѓународен транспорт, услуги и трговија ФЕРО-ТРАНС експорт-импорт ДООЕЛ с. Колари, Зајас.

Единствен содружник во друштвото е Бајрами Бајрам од с. Колари, Зајас.

Основните средства кои ги вложува содружникот во друштвото изнесуваат 2.500 евра или 152.700,00 денари, во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.11, 01.11/3, 01.22/1, 01.21, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 25.12, 25.22, 28.52, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.17, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 71.60, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 74.83, 80.42, 60.10, курс за компјутери, интернет клуб, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји, отстапување и изведуваче на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Медиу Галип, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 31/2003. (2147)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 30/2003 од 20.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015524, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство, градежништво и услуги ЕУРОКОХА експорт-импорт ДООЕЛ, ул. "Амит Челопечанец" бр. 7, Кичево.

Единствен содружник во друштвото е Зенели Фори од с. Колари, Зајас.

Основните средства кои ги вложува содружникот во друштвото изнесуваат 2.500 евра или 152.500,00 денари, во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.11, 01.11/3, 01.22/1, 01.21, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 25.12, 25.22, 28.52, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.17, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 71.60, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 74.83, 80.42, курс за компјутери, интернет клуб, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји, отстапување и изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Зенели Фари, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 30/2003. (2148)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 37/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015531, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за сообраќај, меѓународен транспорт и шпедиција ЈМ-ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Лавчански пат" бб, Битола.

Дејности: 15.81/1, 20.10/1, 20.40, 22.32, 25.12, 28.52, 34.20, 34.30, 45.25, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.42/1, 51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.42, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.20/3, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки

од консигнациони складови на странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Кире Иванов од Битола, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 4.000 евра во предмети.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 37/2003. (2149)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 65/2003 од 23.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015559, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЛЕЈДИС ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. "Даме Груев" бр. 102.

Се основа: Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Битола, Битола, ул. "Даме Груев" бр. 102.

Основач на друштвото ќе биде: Стојковска Елизабета, ул. "Даме Груев" бр. 102, Битола.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 155.550,00 ден. или 2.550 евра, рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажбана стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Елизабета Стојковска од Битола, ул. "Даме Груев" бр. 102, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 65/2003. (2151)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 63/2003 од 23.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015557, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ИМО-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Струга, Струга, ул. "Едвард Кардељ" бр. 725.

Се основа Друштво за градежништво, трговија и услуги ИМО-ТРЕЈД ДООЕЛ Струга, Струга, ул. "Едвард Кардељ" бр. 725.

Основач на друштвото ќе биде Цветкоски Марјан, с. Лабуништа, Струга.

Основачки влог на друштвото ќе изнесува 2.545.100,00 ден. или 41.050 евра, рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложен според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажбана стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Цветкоски Марјан од с. Лабуништа, Лабуништа, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 63/2003. (2152)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 66/2003 од 23.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015560, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ШОПИНГ ОКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 57/3.

Се основа Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ШОПИНГ ОКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 57/3.

Основач на друштвото е Оана Георгина Алупоаиен, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 57/3, Битола.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 155.550,00 ден. или 2.550 евра, рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажбана стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Оана Георгина Алупоаиен од Битола, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 57/3, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 66/2003. (2153)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 70/2003 од 21.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015564, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за превоз на стока и патници, трговија, услуги и производство СТЕВИ ТРАНС ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Димче Лахчански" бр. 68/6.

Основање на Трговско друштво за превоз на стока и патници, трговија, услуги и производство СТЕВИ ТРАНС ДООЕЛ Битола.

За управител се именува Стојчевски Стево.

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81/2, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12, 80.41, 93.05, откуп на шумски

плодови, откуп на земјоделско-сточарски производи, пчеларство, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 70/2003. (2154)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 62/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015556, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕМОС увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Новосадска" бр. 34, Битола.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.52, 28.61, 28.62, 28.75, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 63.30, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, угостителско туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, комисиони работи, лизинг, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во РМ.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Сузана Мирчевска-управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основачкиот влог во износ од 2.530 евра или 154.548,00 денари, според приложен извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 62/2003. (2155)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 39/2003 од 22.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 015533, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "МАГИ-2003" увоз-извоз, Прилеп, ДООЕЛ, Прилеп, ул. "Методија Патчев" бр. 22.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 17.72, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.40, 21.21, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.22, 26.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки,

меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Бети Кузманоска, управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 39/2003. (2156)

Во огласот за запишување во трговскиот регистар на ДООЕЛ "Маестрал-М" увоз-извоз, Охрид, бр. 931/03, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 26/2003, на стр.149, во вториот ред наместо: "Трег. бр. 15010/2002" треба да стои: "Трег. бр. 1501/2002".

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 27.2003 од 31.03.2003 година, во Судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на седиштето на Здружението на граѓани Хуманитарно здружение за унапредување на квалитетот на семејното згрижување и живеење „Топла прегратка“ - Прилеп, на начин што на место досегашното седиште на ул. „Моша Пијаде“ бр. 10-а во Прилеп, се запишува новото седиште на ул. „Пиринска“ бр. 118 во Прилеп.

Здружението на граѓани „Топла прегратка“ - Прилеп, поради неговиот хуманитарен карактер, а согласно член 11 од Законот за судски такси, се ослободува од обврската за плаќање на судски такси во износ од 2.200,00 денари.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 27/2003. (9052)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. Рег. Зг. бр. 17/03 од 24.3.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното.

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здруженија на граѓани „Центар за квалитет“ со седиште во Скопје на ул. „Виктор Иго“ бр. 6-а.

Цели и задачи на здружението се: унапредување на демократските процеси и развој на демократската свест во Република Македонија, изградба, развој и зацврстување на демократските институции во политичкиот, правниот и економскиот систем на Република Македонија, унапредување на свеста на граѓаните за потребата и развојот на демократско и социјално општество и држава, втемелување и владеење на правото и развојот на Република Македонија како правна држава, соработка со постоечките здруженија и фондации на граѓани во Република Македонија, соработка со државните и општествените институции на Република Македонија, остварување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот на Република Македонија, втемелување и развивање на принципот на квалитет - моделот Ексаленс и Европската фондација за квалитетен менаџмент во развивањето на демократијата, изборниот систем и управувањето на Република Македонија, зачленување во европската фондација за квалитетен менаџмент со седиште во Брисел, и конституирање и развивање на мрежен систем на организации во Република Македонија кој ќе го развиваат моделот Ексаленс, во своето организирање и работење.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружение на граѓани „Центар за квалитет“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. зг. бр. 17/03. (9053)

Основниот суд во Битола, со решението Рег. згф. 29/2002 од 07.05.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на промена на

име, измена на Статут на Здружението на граѓани АМАЈЛИЈА-Битола и новото име на здружението е Здружение на граѓани ИЗГРЕВ Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 29/2002. (9140)

Основниот суд во Битола, со решението Рег. згф. 19/2003 од 18.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружението на граѓани од областа на музичката култура МБ СЕРЕНАДА Битола, ул. "Панда Чеснова" бр. 23.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 19/2003. (9141)

Основниот суд во Битола, со решението Рег. згф. 17/2003 од 13.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружението на ЗОГРАФИ Ерминија Битола, ул. "Стерјовски Г. Цола" бр. 6.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. 17/2003. (9142)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр. 51/03 од 13.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1508 го запишува здружението на граѓани МБРЦ - Центар за деловна соработка, центар за поддршка на стопанскиот развој и граѓанското општество, со скратено име МБРЦ-ЦДС, со седиште во Скопје, на ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бр. 12/7.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поддршка и промоција на трговијата и инвестициите, поддршка и развој на приватниот сектор, реализација на програми за обука, документирање и истражување, како и поддршка на локалните заедници во Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 51/03. (9228)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.З.Г. бр. 30/03 од 27.03.2003 година, го уважи барањето за промена на седиштето на здружението на граѓани Здружение на граѓани за едукација, обука и развој на самохрани мајки и деца ДЕМА, од Скопје.

Во иднина седиштето на здружението на граѓани Здружение на граѓани за едукација, обука и развој на самохрани мајки и деца ДЕМА, од Скопје, ќе се наоѓа на: ул. "Железничка" бр. 50.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр.30/03. (9229)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.З.Г. бр. 14/98 од 24.02.2003 година, го уважи барањето за промена на седиштето на Здружението на граѓани Македонски Олимписки Комитет, од Скопје.

Во иднина седиштето на Здружението на граѓани Македонски Олимписки Конгрес, од Скопје, ќе се наоѓа на: бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 17.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр.14/98. (9230)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.П.П.бр.24/02 од 03.04.2003 година, во судскиот регистар на политичките партии под Рег.број 129, ја запишува политичката партија ЕВРОПСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, со скратено име Европска Партија, со седиште во Скопје, на ул. "Илинден" блок 12.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. П. П. бр. 24/02. (9231)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр. 23/03 од 11.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1503, го запишува здружението на граѓани ЗДРУЖЕНИЕ НА ЕКОНОМИСТИ "Финанца", со седиште во Скопје, на ул. "Џон Кенеди" бр. 27/3-2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: негување и поттикнување на економската наука, афирмација и популаризација на научната мисла и нејзина примена во практиката, развој на општествените, техничките, хуманитарните и природни науки, како и културни и рекреативни активности.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.23/03. (9233)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.З.Г.бр. 55/02 од 17.03.2003 година, го уважи барањето за промена на седиштето на здружението на граѓани Клуб на здружение на граѓани "ПОТРОШУВАЧИ", од Скопје.

Во иднина седиштето на здружението на граѓани Клуб на здружение на граѓани "ПОТРОШУВАЧИ", од Скопје, ќе се наоѓа на ул. "Рајко Жинзифов" бр. 49 А.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр.55/02. (9236)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр. 10/03 од 24.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1513, го запиша здружението на граѓани Планинарски клуб "Центропромет" Скопје, со седиште во Скопје, на бул. "Титоградска" бр.4.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: рекреативно планинарење, трансферзали, ориентациони натпревари, алпинизам, како и организирање на регионални, државни и меѓународни активности и натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.10/03. (9238)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр. 44/03 од 13.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1509, го запиша здружението на граѓани Пливачки клуб "Центар" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Пиринска" бб, Карпош 2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: унапредување на пливачкиот спорт во земјата, поттикнување и развој на пливањето, координирање и усогласување на програмските активности во областа на пливањето, како и учество на спортски натпревари во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.44/03. (9239)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр. 71/03 од 24.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1515, го запиша здружението на граѓани Здружение на фоторепортери на Македонија - ЗФМ, со скратено име ЗФМ, со седиште во Скопје, на ул. "Партизански Одреди" бр. 17/3-15.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: унапредување на фоторепортерската професија во сите нејзини форми, создавање, промовирање и одржување на духот на братство, колегијалност и висок стандард на однесување на своите членови и соработка со сите признати фоторепортерски, фотографски, новинарски и други здруженија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.03.2003 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.71/03. (9240)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г.бр. 58/03 од 19.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.број 1512, го запиша здружението на граѓани Здружение на студенти "Чорба-дифузион", со седиште во Скопје, на бул. "Крсте Мисирков" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: залагање за подобрување на студентскиот стандард, услови и живот, организирање на културен забавен живот, како и остварување на заеднички интереси на студентите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.58/03. (9242)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.З.Г. бр. 228/98 од 11.03.2003 година, го уважи барањето за промена на име и измени и дополнувања на Статут на здружението на граѓани Спортски сојуз на Македонија, од Скопје.

Во иднина името на здружението на граѓани ќе гласи: СОЈУЗ НА СПОРТСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. З. Г. бр. 228/98. (9244)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ бр. 13/03 од 02.04.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Културно уметничкото друштво "ИЉО АНТОВСКИ СМОК" - Тетово, со седиште во Тетово на ул. "Илинденска" бр. 1.

Работата и активностите на друштвото ќе се однесува на развивање и зачувување на културното богатство преку народни игри и народни песно, одржување на концерти играорни групи и пеење, одржување на драмски претстави, организирање на хорска настава и учество на хорски натпревари во земјата и странство, организирање на уметнички изложби и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето е подрачјето на општина Тетово и цела територија на РМ.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 02.04.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 13/03. (8934)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ бр. 14/03 од 02.04.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани-здружение на жени на општина Јегуновце, с. Јегуновце, со седиште во с. Јегуновце, општина Јегуновце.

Работата и активностите на друштвото ќе се однесува на обезбедување и распределба на хуманитарна помош, поттикнување на активности за подобрување на квалитетот на живеење од областа на социјалната, здравствената заштита, културата, животен стандард на населението, градење на мир и соработка, спроведување на еколошки активности и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на општина Јегуновце и цела територија на РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 02.04.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 14/03. (8938)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ бр. 17/03 од 03.04.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Дру-

жението на граѓани-културно уметничко друштво "Брвеница" од с. Брвеница, со скратено име КУД "Брвеница" со седиште во с. Брвеница.

Работата и активностите на друштвото ќе се однесува на унапредување, организирање и развивање на културата и уметноста, репрезентирање на културно уметнички дејности во рамките на Општината и пошироко, стручно издигнување и усовршување на членовите, обезбедување на материјални услови за развој врз аматерска основа, организирање на средби, манифестации, приредби и други културни уметнички манифестации и учество на разни смотри, фестивали и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на друштвото е општина Брвеница и пошироко на цела територија на Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 03.04.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 17/03. (8941)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ бр. 18/03 од 03.04.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани КЛУБ НА ФИЗИЧАРИ "ФОТОН" - Тетово, со седиште во Тетово на ул. "М. Тито" лам. 13, лок. 20.

Работата и активностите на друштвото ќе се однесува на следење и проучување на проблемите на наставата по физика, давање придонес во усовршување, стручно оспособување и усовршување на наставниците, следење и примена на физиката во останатите науки и структури да организира натпревари по физика и разни тематски собранија за наставните планови и програми, учебници, да соработува со други слични асоцијации и др. како и следење и развој на физиката.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на град Тетово.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 03.04.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 18/03. (8950)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Тетово, под Рег. Згф. бр. 7/99 од 10.03.2003 година, се запишани измени на статутот на Здружението на граѓани со име Друштво за гимнастички спортови "ПАРТИЗАН" Тетово, така да во иднина наместо досегашното име Друштво за гимнастички спортови "ПАРТИЗАН" ќе биде: КЛУБ ЗА ГИМНАСТИЧКИ СПОРТОВИ "ПАРТИЗАН" - Тетово.

Пречистениот текст на запишаните податоци гласи: КЛУБ НА ГИМНАСТИЧКИ СПОРТОВИ "ПАРТИЗАН" - Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 7/99. (8952)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. ЗГФ бр. 5/2003 од 01.04.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води пред овој суд го запиша Здружението на граѓани - Македонско Хрватско друштво -разгранок Тетово, со седиште во Тетово на ул. "Пролетерска" бр. 58.

Работата и активностите на друштвото ќе се однесува на развивање на македонско-хрватските односи, врските помеѓу македонскиот и хрватскиот народ и нивните држави да организира разни приредби, настапи, средби и други манифестации со цел на зближување на двата народа, да врши и други активности во врска со развојот на односите помеѓу двата народа.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на друштвото е на општина Тетово и цела територија на РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 01.04.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 5/2003. (8953)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ. бр. 5/03 од 01.04.2003 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при овој суд Фудбалскиот клуб "ГАЛЕЈБ-АБ" од Гевгелија.

Име на субјектот: Фудбалски клуб "ГАЛЕЈБ-АБ" од Гевгелија со скратено име ФК "ГАЛЕЈБ-АБ" од Гевгелија.

Седиште на субјектот: ул. "Маршал Тито" бр. 81/1 во Гевгелија.

Цели и задачи на Здружението се: да прибира и организира членови од редовите на пионери, кадети, младинци, сениори и постари кои сакаат да се занимаваат со фудбалскиот спорт, преку тренинзи на своето членство да се обезбедат врвни резултати во фудбалскиот спорт, кај своите членови да работи на развивање на фудбалските и морални особини својствени на граѓаните во нашето општество и организирање на спортски и културно-забавен живот на своите членови, да ги развива непосредно демократските односи и да соработува со соодветни фудбалски и други спортски организации и др.

Лице овластено за застапување и претставување е Гелбешев Никола, ул. "Маршал Тито" бр. 81/1, Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија, Згф. бр. 5/03.(8951)

Да се запише во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден Зг. бр. 2/2003 година на Здружение на граѓани "ЗА СИТЕ НАС" од Берово кое е основано заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и активности за остварување на: економски, социјални, културни, научни, еколошки, стручни, технички, хуманитарни, здравствени, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања кои ќе ги остварува за општо добро на сите граѓани во согласност со Уставот и Законот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Гуро Гаковик" бр. 14, Берово.

Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 2/2003. (8959)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 1/03 од 03.04.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие за промет на големо и мало Ангромак увоз-извоз п.о. - Штип, ул. "Христијан Карпош" бр. 39, Штип со жиро сметка 41400-601-15827 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие за промет на големо и мало Ангромак увоз-извоз п.о. Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Трговско претпријатие за промет на големо и мало Ангромак увоз-извоз п.о. Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (9055)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 4/02 од 10.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност за производство на сувомеснати производи и трговија на мало Деликатес Мелита ДОО Ванчо Горѓиев и Ласто Горѓиев од Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-000-0037074 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност за производство на сувомеснати производи и трговија на мало Деликатес Мелита ДОО Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ДОО Деликатес Мелита Ванчо Горѓиев и Ласто Горѓиев од Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип.

(9056)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 6/2003 од 27.02.2003 година, над стечајниот должник Друштвото за трговија, производство и услуги Оливера и Љупчо "Масон" увоз-извоз Битола ДОО ул. "Трајче Стефановски" бр. 14, Битола со регистарска влошка 01013426 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000000301-94 при Стопанска банка АД Битола, со дејност трговија на мало со прехранбени производи и услуги, се отвора стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола.

(9058)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 36/2003 од 20.03.2003 година, над стечајниот должник Трговец поединец Сашо Крсте Лошкоски за такси превоз "Флик Флак" Битола ТП Битола, ул. "4-ти Јули" бр. 6, Битола, запишан во регистарска влошка бр. 01012744 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 5000000003113-97 при Стопанска банка АД Битола, со дејност такси превоз, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(9060)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 68/2003 од 26.03.2003 година, над стечајниот должник Друштво со ограничена одговорност за производство, трговија на големо и мало Ејуп Османи "Лулзана" увоз-извоз и угостителство Ресен, ДООЕЛ Ресен, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 7, запишан во регистарска влошка бр. 01002394 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40310-601-91865 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Ресен, со дејност трговија на големо и мало, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(9061)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 63/03 од 03.04.2003 година, над Мешовитото претпријатие за за производство, услуги и трговија на големо и мало ГЕМС извоз-увоз Битола ДОО, со дејност трговија на големо и жиро сметка 40300-601-8404 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(9062)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 54/2003 од 21.03.2003 година, над стечајниот должник Услужно трговско претпријатие "Јов Аран" увоз-извоз Битола ПО ул. "Стив Наумов" бр. 22, запишан во регистарска влошка бр. 1-8064 на Окружниот Стопански суд Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-39843, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност трговија на мало, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(9063)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 12/2003 од 28.02.2003 година, над стечајниот должник Трговско друштво за производство, промет и услуги Блаже Клокановски "Преспа голд" експорт-импорт Ресен ДООЕЛ ул. "Корчуланска" бр. 10, Ресен со реги-

старска влошка 01006291?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40310-601-31572 при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Ресен, со дејност трговија на мало, се отвора стечајна постапка, не се спроведува се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (9064)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 55/03 од 01.04.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ на големо и мало, увоз-извоз "ДАЛАС - 96" п.о. од с. Владевици, со жиро сметка бр. 41300-601-57754 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (9065)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 49/03 од 01.04.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ ЗИК увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 210-0553951001 што се води при Тутунска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (9066)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 3/99 од 24.02.2003 година ја заклучи стечајната постапка кон должникот Еуроинвест РТА АД Прилеп, отворена со решение Ст. бр. 3/99 од 13.07.2001 година.

По правосилноста на ова решение Основниот суд во Битола регистарско одделение да го брише должникот од трговскиот регистар.

Се овластува стечајниот управник Ордан Бунтески од Прилеп, ул. "Свети Наум Охридски" бр. 20, а во име и за сметка на должникот да ги заврши започнатите парници што се водат во Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (9067)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 59/02 од 12.03.2003 година, во 11 часот е отворена стечајна постапка над должникот Акционерско друштво за земјоделско производство, услуги, трговија и угостителство Лакавица-Штип 6-ти километар - Штип, со жиро-сметка бр. 41400-603-5897 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

За стечаен управник се именува Пепи Панов, со стан на ул. "Битолска" бр. 7 во Штип.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во Основниот суд во Штип, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ", да ги пријават различните права, на подвижни предмети и права на должникот и на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите над кои постои различно право, имотот и основот на засновањето на тоа право и обезбеденото побарување. Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на собир на доверители, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува за ден 25.04.2003 година во 10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд.

Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови спрема стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Штип. (9243)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 36/03 од 12.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛМАДА ЈЕЛЕНА ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. "Трета МУБ" бр. 33-2/14 со жиро-сметка 510-0000002253-43 при КИБ БАНКА КУМАНОВО и број на регистарска влошка 02021529?-8-03-000 и П.Трег. бр. 5790/2002 од 20.12.2002 година на Основниот суд Скопје I-Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛМАДА ЈЕЛЕНА ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. "Трета МУБ" бр. 33-2/14 со жиро сметка 510-0000002253-43 при КИБ БАНКА КУМАНОВО и број на регистарска влошка 02021529?-8-03-000 и П.Трег. бр. 5790/2002 од 20.12.2002 година на Основниот суд Скопје I-Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I-Скопје.

Изводот од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (9050)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 176/03 од 02.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и маркетинг ПРИМА-АРТ Горан ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3-6/14 и жиро сметка број 210-0433921501-15 при Тутунска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02002816?-8-01-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (9215)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 175/03 од 02.04.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за деловни услуги "ПРИМА ФОТО" Горан и Иван ДОО - Скопје, со седиште во ГТЦ подрум, со жиро сметка број 210-0523054301-60 кај Тутунска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02008664?-3-09-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (9216)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.82/03, донесено на ден 02.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ГАЗЕЛА 2001 ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "ДТЦ Мавровска" локал бр. 1, со сметка 220401100288984 кај Македонска банка АД Скопје.

За стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 14.05.2003 година во 13 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9284)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.167/2002 од 19.02.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за обновување на автомобилски гуми и трговија на мало ПАГ Бранко и др. ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 224 во Прилеп, со жиро сметка 41100-601-33001 во Агенцијата за работа со блокирани сметки, запишан во регистарска влошка 1-1035 на Основен суд Битола со основна дејност изработка и поправка на предмети од кожа и гума.

Стечајната постапка над должникот се отвора на ден 19.02.2003 година во 14,00 часот.

За стечаен судија се определува судијата Татјана Сусулеска, член на советот.

За стечаен управник се определува Тодор Пренцов, дипл.економист од Прилеп, со стан на ул. "Кеј 9-ти септември" бр. 70-1/10, тел. 048 29-740 и 070 552-503.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600 денари во корист на републички судски такси - стопанство - трезорска сметка 100000000053095, уплатна сметка 840-018-03338, приходна шифра 722211-00 Депонент на Народна банка на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите за должникот што не се запишани во јавните книги - катастарот и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги - катастарот, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различното право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар во јавните книги - катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажува рочиште на собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на собрание на доверителите (извештајно рочиште) на ден 14.05.2003 година во 12,30 часот, во судница бр. 9 при Основен суд во Прилеп.

Ова решение да се објави на огласната табла во Основен суд во Прилеп и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Прилеп. (9473)

Врз основа на член 41, став 1, точка 2 од Законот за стечај, а на предлог на Одборот на доверители на АД "Атом-мик" - Кочани - во стечај, стечајниот судија во стечајната постапка отворена над должникот АД "Атом-мик" - Кочани, свикнува собрание на доверители на АД "Атом-мик" - Кочани, кое ќе се одржи на ден 21.04.2003 година, во сала бр.1, во Основниот суд во Кочани, во 12,00 часот, со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Разгледување на извештајот за материјално-финансиската состојба и изјаснување на доверителите за состојбата и текот на стечајната постапка и одлучување за натамошниот тек на стечајната постапка.

Право на учество на собрание имаат сите доверители со право на одвоено намиравање, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (9476)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение Ст.бр.261/02 од 13.03.2003 година, предлогот поднесен од предлагачот Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и предлагачите - доверители Димков Кирил, Миленковски Добре, Мијаличина Ленче, Чочковски Петко и Чуксанов Драги, сите од Скопје, вработени кај должникот, за отворање стечајна постапка над должникот МЗТ "ЕНЕРГОМОНТ ИНВЕСТ" АД Скопје, се уважува.

Се отвора стечајна постапка над должникот МЗТ "ЕНЕРГОМОНТ ИНВЕСТ" АД Скопје, со седиште на ул. "3 Македонска Бригада" бб, со жиро сметка бр. 40110-601-29481 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците на платниот промет Скопје, запишан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарска влошка бр. 02022158?-4-03-000.

За стечаен управник се определува Ацо Петров од Скопје, со адреса на ул. "Рузвелтова" бр. 1/3.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар), односно различни права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастар), во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) кое ќе се одржи на ден 27.05.2003 година во 10,00 часот во судница XXIII, на III-кат нов дел на овој суд.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9477)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 417/02 од 19.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец "АКУА" ТП Мишереф Имер Ферати-Скопје, со седиште во ГТЦ Мавровка, сутерен, локал 25, со жиро-сметка број 200-000008529-85 кај Стопанска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02033457?-6-01-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9366)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 165/03 од 02.04.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "СТАР-ИМПЕКС" Ц.О. експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Хашка" бр. 21, со жиро-сметка број 40120-601-145675 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје, со регистарска влошка бр. 1-22543-00-0-0, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9367)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 70/03 од 12.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало ЕНА ДОМ ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Чедомир Кантарчиев" бр. 5, со жиро-сметка 300000001384420 и регистарска влошка 02044681?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало ЕНА ДОМ ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9373)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 61/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Земјоделска трговска услужна задруга "Марсим" увоз-извоз Прилеп ПО, со седиште на ул. "Блаже Ивноски" бр. 24 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 2-613 со решение Срег. бр. 2727/97 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашна потреба, со жиро-сметка бр. 300020000062406 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува но се заклучува поради постоечка и престојна неликвидност на должникот, и непостоење на обврски на должникот кон трети лица.

Од Основниот суд во Прилеп. (9475)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 101/02 од 11.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и проектирање "Алмо-проект" Розалија ДООЕЛ Неготино, ул. "Партизанска" бр. 2/44, со жиро-сметка бр. 270-0000006089-50, во Извозна и кредитна банка АД Скопје-филијала Неготино, регистриран со решение Трег. бр. 6365/99 од 13.07.1999 година, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и проектирање "Алмо-проект" Розалија ДООЕЛ Неготино, ул. "Партизанска" бр. 2/44, со жиро-сметка бр. 270-0000006089-50, во Извозна и кредитна банка АД Скопје-филијала Неготино, регистриран со решение Трег. бр. 6365/99 од 13.07.1999 година, се заклучува.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (9478)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 47/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговско друштво за трговија на мало

Атанас Благој Атанасоски увоз-извоз "Скоблар комерц" ДООЕЛ Крушево, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 40 во Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 01012194?-8-01-000, на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро-сметка бр. 200000035407611 во Стопанска банка АД Скопје - филијала Крушево.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на обврски кон доверителите, освен обврски кон основачот како единствен вработен на име неисплатени плати и надоместоци по основ на плати од кој основачот се откажа.

Од Основниот суд во Прилеп. (9479)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 25/03 од 09.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди КОНФЕКЦИЈА ИКО увоз-извоз Штип, ул. "Кирил и Методиј" бб, Штип со жиро сметка 41400-603-2799 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди КОНФЕКЦИЈА ИКО увоз-извоз-Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди КОНФЕКЦИЈА ИКО увоз-извоз-Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (9480)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 112/02 од 28.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, сообраќај и услуги "СТИЛ-ТРЕЈД" ДООЕЛ - Неготино, ул. "Горѓи Димитров Вешката" бр. 4, со жиро - сметка бр. 270-0000006079-80 во Извозна и кредитна банка АД Скопје - филијала Неготино, регистриран со решение Трег. бр. 4134/01 од 26.11.2001 година, во Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет, сообраќај и услуги "СТИЛ-ТРЕЈД" ДООЕЛ - Неготино, ул. "Горѓи Димитров Вешката" бр. 4, со жиро - сметка бр. 270-0000006079-80 во Извозна и кредитна банка АД Скопје - филијала Неготино, регистриран со решение Трег. бр. 4134/01 од 26.11.2001 година, во Основниот суд Скопје I - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (9481)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 30/03 од 19.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало ИМКАР експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Дижонска" бр. 84-б, со жиро-сметка 40100-601-379224 и регистарска влошка 1-67381-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало ИМКАР експорт-импорт ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9526)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 72/2003 од 28.03.2003 година, над стечајниот должник трговец-поединец Зоран Воин Павичевиќ - такси превоз „Стефано“ ТП Битола, ул. „Васко Карангелевски“ бр. 64-1-2-9, запишан во рег. вл. бр. 0010323 во Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 210-04284429-01 при Тутунска банка АД Скопје - Експозитура Битола, дејност такси превоз, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (9288)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 41/2003 од 4.04.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги БЕСТ-ТРЕЈД Лазар ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (9292)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 36/2003 од 4.04.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, градежништво, трговија, транспорт, туризам и услуги БАЦА-ИНЖИНЕРИНГ ДОО експорт-импорт од с. Врапчиште-Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (9298)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 40/2003 од 4.04.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Автотакси ТП „ФЈУТРА“ Намир Абдулцемил Каримани од с. Дебреше-Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (9301)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 167/03 од 10.04.2003 година, се отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за транспорт, производство и трговија ХОТИ Синан ДООЕЛ извоз-увоз од Скопје, со седиште во с. Идризово, ул. „933“ бр. 19, со жиро сметка број 210-053482001-74 во Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02020215?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за транспорт, производство и трговија ХОТИ Синан ДООЕЛ извоз-увоз од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9530)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 206/03 од 09.04.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало ТОП-ФИТ Велко и Костадин ДОО Скопје, со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 25/20, и жиро сметка број 200-0000307233-84 кај Стопанска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02018979?-3-01-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9532)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 230/03 од 09.04.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија КЕНЗО КОМПАНИ Ц.О. експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. „Крсте Мисирков“ бр. 17/9 и жиро сметка број 40100-601-262039 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-475848-0-0-0, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9555)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 228/03 од 09.04.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет со возила и резервни делови ДАЕВУ МОТОР ДООЕЛ ДАЕВУ Бугарија експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Алберт Ајнштајн“ бр. 7 и жиро сметка број 300000001061313 во Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02002541?-8-01-000, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9557)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 557/02 од 25.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно, трговско претпријатие „ДАПИНГ“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 28, и жиро сметка 40100-601-349880, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Производно, трговско претпријатие „ДАПИНГ“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 28, и жиро сметка 40100-601-34-880, се заклучува.

Да се објави оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9584)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 23/03 од 09.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МАРКОНИ-99 Ташко Штерјов ДООЕЛ на големо и мало увоз-извоз - Штип, ул. „Сремски фронт“ бр. 11/4, Штип со жиро сметка бр. 41400-601-42882 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МАРКОНИ-99 Ташко Штерјов ДООЕЛ на големо и мало увоз-извоз - Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за производство, трговија и услуги МАРКОНИ-99 Ташко Штерјов ДООЕЛ на големо и мало увоз-извоз - Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (9657)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 8/03 од 10.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, трговија и услуги Екстра В и И ДОО Штип, бул. "ЈНА" бр. 36/16, со жиро сметка бр. 41400-601-45912 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, трговија и услуги Екстра В и И ДОО Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за угостителство, трговија и услуги Екстра В и И ДОО Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (9658)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 64/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Приватно претпријатие за производство на промет стоки и услуги на големо и мало ЕЛЕКТРОДА МАК увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Шарпланина" бр. 1, Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-10234, на Основниот суд во Битола, со основна дејност завршни и занаетчишки работи во градежништвото, со жиро-сметка 41100-601-000-0032816 Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот нема имот за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (9659)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 50/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги Јован Колески ЦОВАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Питу Гули" бр. 10а, Прилеп, запишан во регистарска влошка 010070-15?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со текстил, со жиро-сметка 300020000116726 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (9660)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 43/2003 од 27.03.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Приватна здравствена организација ординација по општа медицина "Долека" с. Црнилиште, Долнени П.О., со седиште во с. Црнилиште-Долнени, запишан во регистарска влошка бр. 1-19682, со решение Срег.бр. 114/99 на Основниот суд во Битола, со основна дејност медицинска пракса, со жиро-сметка бр. 41100-603-2479 во Агенцијата за работа со блокирани сметки - Скопје.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува но се заклучува поради постоечка неликвидност на должникот, непостоење на имот и на обврски на должникот кон трети лица.

Од Основниот суд во Прилеп. (9661)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 30/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Друштво за производство, промет и услуги Најдоска БИГ МАК увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 220, запишан во регистарска влошка 01008296?-8-03-000 на Основниот

суд во Битола, со основна дејност производство, промет и угостителство, со жиро-сметка 300020000122643 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (9662)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 55/2001 од 28.02.2003 година, ја запре стечајната постапка кон должникот ДОО ЦД ИНЦ с. Врбоец Крушево отворена со решение Ст. бр. 55/2001 година од 2.10.2001 година, а согласно член 218 од Законот за стечај.

Стечајната постапка се запира бидејќи по отворањето на стечајната постапка се утврди дека кај должникот нема никаков имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

По правосилноста на решението Основниот суд во Битола - регистарско одделение ќе го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Прилеп. (9664)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 58/2003 од 01.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговец поединец за трговија на мало со колонијални производи Усеин Музаим Усеиноски Пресил Комерц Т.П. с. Пресил, Крушево, запишан во регистарска влошка 01008184?-6-01-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници со мешовита стока, со жиро-сметка 2000-0001851135 во Стопанска банка АД Скопје - филијала Крушево.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (9666)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 60/2003 од 01.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговец поединец за финансиско посредување Димоски Анастас Перо ДОЛАР Крушево Т.П., запишан во регистарска влошка 01011096?-6-09-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност секретарски преведувачки активности, со жиро-сметка 200000033723885 во Стопанска банка АД Скопје - филијала Крушево.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (9668)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 17/2003 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговец поединец за трговија на мало со кожа и текстил Рубин Миле Јованоски "Денди" ТП Прилеп, со седиште на ул. "Димо Наредникот" бр. 36 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-19433, со решение Срег. бр. 1208/97 година на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со обувки, кожа, гума и пластика, со жиро-сметка 300020000134865 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува но се заклучува поради постоечка и престојна неликвидност на должникот и непостоење на обврски на должникот кон трети лица.

Од Основниот суд во Прилеп. (9670)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 192/2002 од 03.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Друштво за производство, промет и услуги ЈОДЕМЗА Јосифоска Александра увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, запишан во регистарска влошка 010095927-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со овошје и зеленчук, со жиро-сметка 300020000118278 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (9671)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 24/03 од 09.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и превоз Да-Ни Компани увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Хо Ши Мин" бр. 17, Штип со жиро сметка бр. 300080000013321 кај Комерцијална банка АД Скопје, филијала-Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и превоз Да-Ни Компани увоз-извоз ДООЕЛ Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за трговија, услуги и превоз Да-Ни Компани увоз-извоз ДООЕЛ Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (9672)

Во огласот за стечајна постапка бр. 8921, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 27/2003 година, на страна 18, во третиот ред наместо: "Вањко" треба да стои "Ванико".

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, со тел. 171-599, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 777/2003, објавува дека друштвото АНТЕНА АС ДОО Скопје, со број на жиро сметка 300000001517892 отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8948)

Ликвидаторот Ненад Бачовски од Тетово, дипл. правник, ул. "Маршал Тито" бр. 56/7, тел. 044/333-204, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2851/01 и влошка бр. 020303907-03-000 од 5.11.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ФРИМА-ТРЕЈД Махир и др. ДОО увоз-извоз с. Милетино, Брвеница, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8949)

Ликвидаторот Љилјана Милошевска од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 70, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег.

бр. 5638/02 од 24.03.2003 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги НИКИТА експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Михаил и Ефтихиј" бр. 11, со број на жиро сметка 300000000819783, отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8960)

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од Тетово, ул. "120" лам.3, лок. 2, тел. 044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 618/2003 од 14.03.2003 година, објавува дека Трговското друштво за производство и трговија ДУБРАВА КОМЕРЦ Жарко ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, Брвеница, со жиро сметка 540 000000 1414 90 во Тетовска банка АД Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9054)

Ликвидаторот Атанасов Васко од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 28, 4 спрат, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трег. бр. 759/2003 објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги ГРАНЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје импорт-експорт со број на жиро-сметка 240-0100000052-18 отворена при Балканска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9310)

Ликвидаторот Попова Ленче од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег.бр.5916/02, објавува дека Друштвото за маркетинг, комуникации и услуги ФОКУС КОМУНИКЕЈШНС БАЛКАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на жиро-сметка 250-170-86 отворена при Инвест Банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (9528)

Основниот суд во Штип, со решението Л.бр.18/03 од 10.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за вработување инвалиди "МИС" ДОО М.Каменица, со жиро сметка бр. 200000028757776 кај Стопанска банка АД - Скопје, Филијала - Делчево, но истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (9673)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II Л.бр. 418/2000 донесено од овој суд на 28.01.2003 година, е завршена ликвидацијата над Производно трговско услужно претпријатие „ГГН“ извоз-увоз Д.О.О. Скопје со седиште на ул. „Огражден“ бр. 3/4-12 и жиро сметка 40120-601-230199 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9040)

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 43/03 од 7.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Услужното трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Симби транс“ п.о. Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (9318)

Ликвидаторот Ристо Ѓоргоноски од Скопје, бул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.781/2003 од 10.03.2003 година, објавува дека Трговското друштво за трговија на големо и мало КО-МАКО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 153, лок.15 и со број на сметка 300000000750331 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник до ликвидаторот, да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9362)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 950/03 од 31.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02013940?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за трговија, угостителство, транспорт и шпедиција БАИС КОМПАНИ Бастри и др. ДОО Скопје, с. Мојанци. За ликвидатор на друштвото се запишува Илија Димитријевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9415)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗДЕНКА Владимир ДООЕЛ Неготино и тоа:

1. Линија за изолирање и плаштирање жица-комплет, односно: систем за одмотување, електричен ормар за екструдер за гума, сад за талк, автоматика и електрика за екструдер, систем за ладење, транспортен систем, електрична табла за цела линија марка Siemens;

2. Линија за плаштирање, комплет, односно: систем за одмотување, систем за намотување, систем за ладење, транспортен систем, 30 (триесет) добоши Ф 1000.

Заснован е залог, со Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 88/03 од 31.03.2003 година во корист на Заложниот доверител ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 4.000.000,00 денари.

Примерок од Објавата доставете до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138. (9041)

Врз основа на Договор за залог врз подвижни предмети (со својство на извршна постапка), составен во форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга II реден број 147/03 од 27.03.2003 година склучен помеѓу „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ АД Скопје - филијала Охрид, со седиште на ул. „Партизанска“ бр. 24 во Охрид, како заложен доверител, Димче Секуловски од Охрид, ул. „Железничка“ бр. 66, како должник и Друштво со ограничена одговорност за производство и промет на алати, метални и пластични производи, трговија и услуги „АЛАТНИЦА П.Б.-ИНДУСТРИЈА“ Охрид, со седиште на ул. „15-ти Корпус“ бр. 1 во Охрид како заложен должник, засновано заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети сопственост на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на ден 31.03.2003 година со деловен број 10320030000035. (9042)

Се продава лозје класа 3 на КП. бр. 323 во м.в. „Село“ во површина од 1224 м² заведено во Посеоден лист број 74 за КО Загорани сопственост на Ризески Цветан од с. Загорани, Прилеп, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Ѓорѓиоски“ бб. (9049)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник, парцела број 445/2 во место викано „Прогон“ нива со површина од 5968 м² во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на Соколов Душан од с. Тимјаник, Неготино, цена на продажба 60.000, 00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138. (9051)

Над недвижниот имот сопственост на Акционерското друштво за одржување и сервис на моторни возила МАШИНСКИ СЕРВИС експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. „29 Ноември“ бр. 5 во Кавадарци кој се наоѓа во Кавадарци на: КП 10136, дел 1, зграда 1, влез 1, приземје во м.в. „Шишка“ бб, во површина од 1822м²; КП 10136, дел 1, зграда 3, влез 1, подрум во м.в. „Шишка“ бб во површина од 274м²; КП 10136, дел 1, зграда 3, влез1, приземје во м.в. „Шишка“ бб во површина од 279м²; КП 10136, дел 1, зграда 4, влез 1, подрум во м.в. „Шишка“ бб во површина од 71 м2, КП 10136, дел 1, зграда 4, влез 1, приземје, во м.в. „Шишка“ бб во површина од 116м²; КП 10136, дел 1, зграда 5, влез 1, приземје во м.в. „Шишка“ бб во површина од 8м² и на КП 10136, дел 1, зграда 7, влез 1, приземје во м.в. „Шишка“ бб во површина од 90м², заведен во Имотен лист бр. 15683 за КО Кавадарци 2 издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 1217/1648 од 4.4.2003 година, е заснован залог со Дого-

вор за залог (хипотека од прв ред) со својство на извршна исправа, заверен од нотар Нушка Стојаноска Кавадарци под ОДУ бр. 394/2003 година од 04.04.2003 година, во корист на заложниот доверител Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА експорт-импорт АД Кавадарци со седиште на ул. „29 Ноември“ бр. 5 во Кавадарци, за обезбедување на парично побарување 1.582.000,00 денари.

(9075)

Врз автобус марка ФОРД Тип ВАН ФТ 1150 произведен 2001, број на мотор 1P1 7314, број на шасија W ФОВ ХХГБФВ1P17314, рег. број БТ 940-УЦ, сопственост ТДУ „РОМА“ Крушево е заснован залог со Договор за залог врз подвижен предмет ОДУ 24/03 од 28.03.2003 година во корист на заложениот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 20.000,00 евра. (9077)

Врз мал автобус-Минибус марка ИВЕКО Тип 40E10 (ТУРБО ДАЙЛУ40E 10B) број на мотор 8140. 23/3721 2581976, број на шасија ЗЦФЦ3570105201476, рег. број БТ 166-УД, сопственост на ТДУ „РОМА“ Крушево е заснован залог со договор за залог ОДУ 25/03 од 28.03.2003 година, во корист на заложениот доверител ГАРАНТИ ФОНД ДООЕЛ Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 12.000,00 евра. (9078)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Чангов Душко им нуди на продажба 1/2 идеален дел од ливада 3 класа од вкупно 291м², устроена на КП 4980/1, план 19, во м.в. „Лопушани“, евидентирана во ПЛ број 1144 за КО Љубанци и 1/2 идеален дел од ливада 3 класа од вкупно 292м² устроена на КП 4980/2, план 19, во м.в. „Лопушани“, евидентирана во ПЛ број 1256 за КО Љубанци, под следните услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за цена од 31,00 денар х 1м² или за вкупна цена од 9.050,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Сибиновска-Синадинова, ул. „Џон Кенеди“ бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.

Доколку понудените не се јават во наведениот рок истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност. (9099)

Над недвижниот имот сопственост на ЗТД Сточарство АД Богданци, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 66, Богданци, со БДС 4255526 и тоа недвижен имот-фарми на к.п. 6516/1, план 38, скица 121, м.в. „Трнка“ под објект, површина 545м² и на к.п. 6582, план 38, скица 145, м.в. „Трнка“ под објект, површина 6928м², заведени во ПЛ бр. 2305 за КО Богданци, сопственост на заложниот должник врз основа на Решение У.бр. 04-1363/1 и Одобрение за градење У.бр. 04-1753 и двата издадени од Општинскиот комитет за имотно-правни и комунално-стамбени работи на општина Гевгелија, е заснован залог со Договор за залог-хипотека од прв ред, потврден под ОДУ бр. 070/03 од 08.04.2003 година од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, со БДС 4065549, за обезбедување на парично побарување од 165.000,00 евра во денарска противвредност. (9234)

Над недвижен имот сопственост на П.З.О.ПР. „ПАНЧЕ АРСОВ“ Ц.О. Велес, кој се наоѓа во КО Велес на КП бр. 160, зграда 1, влез 1, кат приземје, намена на зграда 00540, на ул. „11 Октомври“, собност 001, во површина од 48м², заведен во Имотен лист бр. 23587, издаден од ДЗГР-Одделение за премеј и катастар Велес, заснован е залог со Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Магдалена Ордева од Велес под бр. ОДУ 56/2003 во корист на Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 630.000,00 денари. (9241)

Над недвижност-деловен простор кој се наоѓа во Куманово, ул. „Октомвриска револуција“, со катастарски индикации: Лист В-к.п. 13671, дел 2, зграда 1, влез 1, кат ПО, намена 00511, собност 001, површина 43м², к.п. 13671, дел 2, зграда 1, влез 1, кат ПР, намена 00540, собност 001, површина 52м², сите заведени во Имотен лист бр. 36195 за КО Куманово, сопственост на Друштвото за производство и трговија ДМД - Комерц Душко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. „АВНОЈ“ бр. 179, БДС 4636929, заснована е Хипотека од прв ред, со нотарски акт - договор за хипотека ОДУ бр. 067/03 од 09.04.2003 година, изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово, во корист на хипотекарен доверител Стопанска банка АД Скопје, заради обезбедување на побарување од 20.000 ЕУР (дваесет илјади евра). (9246)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО „Кавадарци 1 (вон)“, КП. бр. 5588, дел 3, план 010, скица 010, м.в. „Домовица“, култура-нива, класа 6, со вкупна површина од 3.164 м², во сопственост на Љубица Мечалова од Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 3957, за КО „Кавадарци 1 (вон)“, издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премеј и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (9306)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Паликура, КП. бр. 31, дел-1, план 003, скица 002, в.м. „Вардар“, катастарска култура-нива, класа - 33 со вкупна површина од 5.862 м² во сопственост на Вано Коцев од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 304, за вкупна купопродажна цена од 145.000,00 денари.

Се повикуваат сите заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бб. (9312)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: Култура-лозје, кл. 2, и тоа 1000м², чија вкупна површина изнесува 2305 м², на КП бр. 1426/1, заведена во Поседовен лист бр. 2743 за КО Буково, сопственост на Драга Бушиновска од Битола, ул. „М.Тито“ бр. 154 и Љубица Кузевска од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 22/4. Наве-

дената недвижност се продава за цена од 62.000,00 денари (шеесет и две илјади денари).

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на истата. Во спротивно го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. „Иван Милутиновиќ“ бб, локал 9, Битола. (9317)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Соколовски Васо, нива во К.О. Морани заведена во Поседовен лист бр. 527 на КП: 1123/1 и 1123/2, план 5, скица 6 во м.в. „Лениште“, култура нива, кл. 5, со вкупна површина од 2326 м², сопственост на продавачот, за вкупна купопродажна цена од 216.318,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. „Нице Планина“ бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спротивно го губат правото на првенство. (9376)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Мекиќ Мустафа, нива во К.О. Батинци, заведена во Поседовен лист бр. 594 на КП: 565/1 план 3, скица 6, во м.в. „Гупријан“, култура нива, кл. 6, предмет на продажба се 396 м², сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 150 ден. по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чолаковиќ, ул. „Нице Планина“ бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спротивно го губат правото на првенство. (9378)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Идризово, на КП 301/7, на м.в. „Чаушица“, нива, 2 класа, во површина од 399 м², за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која е сопственик на 1/3 идеален дел Трчаевски Владимир.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Марковска-Дојчиновска Снежана, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173. (9404)

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за угостителски услуги Дал Метуф Љупчо и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Плоштад Македонија“ бб и тоа: деловен простор кој се наоѓа во Скопје, на ул. „Маршал Тито“ бб, на КП 12002, згр. 1, влез 1, кат 1, со површина од 282 м², згр. 1, кат МЕ површина од 49 м², згр. 1, кат ПО, површина 146 м², згр. 1, кат ПР, површина 275 м², згр. 1, влез 2, кат ПР, површина 22 м², на КП 12003, згр. 1, влез 1, кат, ПО површина 85 м², на КП 12010, згр. 1, влез 1, кат МЕ, површина 29 м², згр. 1, влез 1, кат ПО површина 59 м² и згр. 1, влез 1, кат ПР површина 100 м², се со вкупна површина од 1047 м², врз основа на Имотен лист бр. 44062, е заснован залог со нотарски акт - Договор за залог кај нотарот Роза Николова, под ОДУ бр. 26/03 од 09.04.2003 година, во корист на заложниот доверител

Охридска банка АД Охрид, за обезбедување на паричното побарување во износ од 326.348,90 ЕУР или 20.000.000,00 денари. (9432)

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за промет и услуги Канет Адем ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Хо Ши Мин“ бр. 273 и тоа: деловен простор кој се наоѓа во Скопје, во Градскиот трговски центар на КП број 12079, зграда 5, кат приземје, стан број 325, со површина од 131 м², КО Центар 1, врз основа на Имотен лист број 43855, е заснован залог со нотарски акт - Договор за залог кај нотарот Роза Николова, под ОДУ бр. 27/03 од 09.04.2003 година, во корист на заложниот доверител Охридска банка АД Охрид, за обезбедување на паричното побарување во износ од 326.000,000 еур или 19.996.025,00 денари. (9435)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за туризам, трговија, маркетинг и услуги Интер-Конт Тања ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 59, локал 5 и тоа: патничко возило марка OPEL, ТИП Astra GL 1.7. D, број на шасија WOLOTFF19WS101653, број на мотор H17DTL14286031, година на производство 1998, сила на мотор 50, работна зафатнина 1700, маса на празно возило 960, места за седење 5, форма на каросерија LIMUZINA, боја на каросерија BELA 01, со рег. бр. SK 810 L0 и патничко возило марка SEAT, тип IBIZA 1.9, број на шасија VSSZZZ6KZVR184259, број на мотор 1Y706345, година на производство 1997, сила на мотор 50, работна зафатнина 1896, места за седење 5, форма на каросерија LIMUZINA, боја на каросерија MET. CRNA 20, со рег. бр. SK 999 HN, е заснован залог со нотарски акт - Договор за залог кај нотарот Роза Николова, под ОДУ бр. 25/03 од 07.04.2003 година, во корист на заложниот доверител Инвест банка АД Скопје, за обезбедување на паричното побарување во износ од 3.100.000,00 денари. (9438)

Врз основа на потврда (солеминизација) на договор за залог - невладетелски-регистриран залог број 03-1453/3 од 08.04.2003 година потврден од нотарот Васил Кузмановски од Охрид под ОДУ книга II реден број 168/03 од 08.04.2003 година склучен помеѓу СТОПАНСКА БАНКА АД Битола со седиште на ул. „Добровоје Радосавлевиќ“ бр. 21 во Битола како залоген доверител, Друштво за производство, промет и услуги Деан Миланоски „ВЕДЕМИ“ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. „Горче Петров“ бр. 36а во Прилеп, како должник, Заштитно друштво за производство, трговија и услуги „ПАНОРАМА“ Охрид ДООЕЛ увоз-извоз и Катерина Шикоска од Охрид, ул. „Сирма Војвода“ бр. 32 како заложни должници, засновано заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижните предмети сопственост на заложните должници, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на ден 09.04.2003 година со деловоден број 10320030000040. (9468)

Врз основа на потврден договор за залог, ОДУ бр. 74/03 од 04.04.2003 година на нотарот Сашо Ѓурчиноски - Струга, склучен помеѓу Комерцијална банка а.д. Скопје како залоген доверител, и ДАТУ РАСИМ-ТУРИЗАМ Расим с. Велешта ДООЕЛ, засновано е заложно право од прв ред врз подвижните предмети: Автобус марка: Сетра, тип: 345 С 317 ХДХ 3, број на шасија: ЊКК34500001010047, со регистарска ознака ОХ 559 ХВ и Автобус, марка: Ман, тип: А 13 с 2000, број на шасија: НММА 130592Т001842, со регистарска ознака ОХ 558 ХВ. (9472)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 1/2 идеален дел к.п. 2767/45 неплодно од 4 класа на м.в. „Рудина Село“ во површина од 1355 м² по П.Л. бр. 719 за К.О. Чегране, сопственост на Исеини Сефедина Кенан од с. Чегране за купопродажна цена од 217.000,00.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр. 5-А. (9483)

Над подвижен имот: Моторно возило PEUGEOT; Тип PARTNER; Вид на возило ТОВАРНО; Датум на производство 1998; Регистарска ознака SK071-II; Број на мотор 10CUNH4002684; Број на шасија VF35BD9BD60114161; Сила на мотор 52 kw; Сообраќајна дозвола МК 0259371; Моторно возило PEUGEOT; Тип PARTNER FURGON; Вид на возило ТОВАРНО; Датум на производство 2000; Број на мотор 10DHC6012871; Број на шасија VF35CWJZE60258991; Сила на мотор 51 kw; Сообраќајна дозвола МК 0392670, Регистарска ознака SK 576-JM, сопственост на ЗОГЛ ФИТОФАРМ, ул. „Киро Димишков“ бр. 40-б, Скопје, заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр. 39/03 од 31.03.2003 година кај нотарот Петар Митков во корист на заложен доверител Тутунска банка АД Скопје за обезбедување парично побарување во износ од 50.000,00 ЕУР. (9529)

Врз основа на нотарски акт договор за залог ОДУ бр. 109/03 од 10.04.2003 година на нотарот Стојмир Николов - Винаца, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје - филијала Винаца како заложен доверител и ЈП „Солидарност“ - Винаца како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз подвижните предмети опишани како: 1. една комбинирана градежна машина ровокопач-утоварувач тип: JCB 3 С х 4, година на набавка 1999 година; 2. специјално работно возило марка DAJMLER BENZ тип: UNIMAG MB - 424 рег. бр. шт - 166 KF бр. на шасија VDB 4241211W142-378 бр. на мотор 353962, 10855364 година на производство 1987 година; 3. специјално работно возило марка. MAN тип 16.220 F рег. бр. 109 - KF бр. на шасија WMA 527, бр. на мотор 331535 година на производство 1986 година; 4. специјално работно возило MAN тип: 16.220 F рег. бр. шт 108-KF бр. на шасија WMA 527 бр. на мотор 331511 година на производство 1985 година, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.000.000,00 денари по договор за кредит бр. 01-073 од 10.04.2003 година. (9638)

Над рачниот залог сопственост на Друштвото за производство и трговија Млекара Здравје Радово, ДОО увоз-извоз с. Радово бр. 45, Босилово, Струмица и тоа:

Ред. број	Кол.	Опис	Производител	Тип-модел	Доказ за сопственост
1.	1	Приемна станица со цистерна и автоматски мерач	Бугарија	Б=10т	ф-ра бр. 04/18.12.2001; 05/18.12.2001; 08/01.02.2002; УИД бр. C-9212; C-9213 и C-561

2.	2	Дупликатор	Бугарија	1.500л	„
3.	2	Пастеризатор	Германија	5.000л	„
4.	1	Сад за задржување на млеко	Бугарија	3.000л	„
5.	7	Каци за сирење	Бугарија	7.000л	„
6.	1	Сад за саламура	Никос-Бугарија	3.500л	„
7.	1	Сепаратор	Германија	1.000л/ч	„
8.	1	Сад за сурутка	Бугарија	6.000л	„
9.	1	Сиреноизготвител	Никос-Бугарија	3.500л	„
10.	1	Барабан за цедење	Никос-Бугарија		„
11.	1	Агрегат за формирање кашкавал	Никос-Бугарија	600кг/час	„
12.	1	Машина за автоматско заготовка лимени канти	Бугарија		„
13.	1	Машина за термо вакумирање	Бугарија		„
14.	2	Вакумирка	Бугарија		„
15.	1	Када за урда	Бугарија		„
16.	4	Росфрајни маси	Бугарија		„
17.	1	Машина за путермаслобилка	Никос-Бугарија		„
18.	1	Цистерна за нафта	Бугарија	3000 л	„
19.	1	Котел за парно	Бугарија	1,6 атм	„
20.	1	Бојлер за топла вода за парно	Бугарија		„
21.	1	Компресор за воздух	Никос-Бугарија		„
22.	1	Хидрофор за приклучни боци	Никос-Бугарија		„
23.	1	Ладилник	Домашно	100 м ³	ф-ра бр. 122
24.	2	Ладилник	Домашно	70 м ³	ф-ра бр. 122
		ВКУПНО			

2)

- машина за подготовка на разни видови на кашкавал,
- машина за сечење на разни видови на сирење.

Заснован е залог со Договор за засновање на договорен залог врз подвижни предмети заверен кај нотарот Соња Божинковчева од Струмица под ОДУ 57/03 од 11.04.2003 година и над недвижен имот сопственост на Друштвото за производство и трговија Млекара Здравје Радово ДОО увоз-извоз с. Радово бр. 45, Босилово, Струмица и Зоран Гундев и тоа:

- Млекара со погон за производство на млечни производи кој се наоѓа во КО Радово на КП 1393, план 4, скица 11 м.в. „Барово“, култура нива, класа 2 со површина од 4170 м²; КП 1393 план 4, скица 11 под објект, со површина од 415 м²; КП 1393 план 4 скица 11 двор, со површина од 500 односно вкупно 5085 м², заснован е залог на недвижност заверен кај нотарот Соња Божинковчева од Струмица под ОДУ 56/03 од 11.04.2003 година.

Сето обезбедување е во корист на заложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, за обезбедување на парично побарување во износ од 70.000 ЕУР.

Заложен должник
ДПТ Млекара ЗДРАВЈЕ РАДОВО

МАЛИ ОГЛАСИ Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 0925417 издаден од СВР-Скопје на име Арслан Назлија, ул. "Ш. Оризари" бр. 29, Скопје. (9282)
Пасош бр. 041208/93 издаден од СВР-Тетово на име Ајрулаи Осман, с. Шипковица, Тетово. (9375)
Пасош бр. 1523214/01 издаден од СВР-Скопје на име Сулејман Река, ул. "П. Тошев" бр. 61, Скопје. (9380)
Пасош бр. 0207860 издаден од СВР-Скопје на име Петровски Блаже, ул. "М. Митевски" бр. 11/8-15, Скопје. (9382)

Пасош бр. 1573336 на име Џингарска Гордана, с. Доброшинци бр. 102, Струмица. (9434)

Пасош бр. 1470870 на име Стојчевски Митко, с. Доброшинци бр. 151, Струмица. (9440)

Пасош бр. 1351246/00 издаден од СВР-Тетово на име Емурли Авни, с. Палатица, Тетово. (9474)

Пасош бр. 1172198 издаден од СВР-Скопје на име Јосифовски Деан, ул. "12 Ударна бригада" бр. 40-б, Скопје. (9495)

Пасош бр. 1340721 на име Емини Мерцил, с. Дебреше, Гостивар. (9514)

Пасош бр. 0967244 на име Муфит Шериф, ул. "Ј. Јосифовски" бр. 158, Ресен. (9517)

Пасош бр. 1801925/02 на име Латифи Фергим, с. Желино, Тетово. (9518)

Пасош бр. 853234 на име Стојановска Миланка, ул. "Б. Филиповиќ" бр. 24, Куманово. (9520)

Пасош бр. 1407492/00 на име Иљаз Амети, с. Оризаре, Куманово. (9524)

Пасош бр. 827148/96 на име Ферати Невзет, ул. "Преспанска" бр. 13, Тетово. (8465)

Пасош бр. 1098692 издаден од СВР-Скопје на име Андреевски Кирил, бул. "Партизански одреди" бр. 72 а/40, Скопје. (9550)

Пасош бр. 1458084 издаден од СВР-Скопје на име Реџеџи Сејфедин, с. Синѓелиќ ул. "14" бр. 1, Скопје. (9551)

Пасош бр. 1399596 издаден од СВР-Скопје на име Паскалова Фани, ул. "Пушкинова" бр. 11, Скопје. (9592)

Пасош бр. 1829001 издаден од СВР-Струмица на име Стоев Андон, ул. "К. Охридски" бр. 94, Струмица. (9627)

Пасош бр. 0142558 на име Добрила Чабрич, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 28, Стар Дојран, Гевгелија.

Пасош бр. 1048276 на име Мемедова Имрије, ул. "Т. Ужице" бр. 13-А, Битола. (9648)

Пасош бр. 1369972 на име Максоти Тенасипе, с. Градец, Гостивар. (6092)

Пасош бр. 0402819 на име Максоти Зеније, с. Градец, Гостивар. (6091)

Пасош бр. 1149117 на име Дракуловски Владимир, нас. "Карпош" бр. 7/1-6, Битола. (5926)

Пасош бр. 1445859/00 издаден од СВР-Скопје на име Шабовиќ Ниат, ул. "1800" бр. 3 с. Идризово, Скопје. (9685)

Пасош бр. 874006/96 издаден од СВР-Скопје на име Абдула Идризи, ул. "Б. Менков" бр. 3/2-1, Скопје. (9704)

Пасош бр. 1278370/99 издаден од СВР-Скопје на име Сабахудин Идризалари, ул. "Дижонска" бр. 117, Скопје. (9705)

Пасош бр. 1133571 издаден од СВР-Гостивар на име Симе Костоски, ул. "Г. Делчев" бр. 90, Гостивар. (9706)

Пасош бр. 1329125 издаден од СВР-Гевгелија на име Калинов Борис, ул. "Маршал Тито" бр. 157, Гевгелија. (9707)

Пасош бр. 485207 на име Стојанов Спасо, ул. "Крушевска Република" бр. 194, Струмица. (9716)

Пасош бр. 1307017 на име Најдоски Горјанчо, ул. "М. Пијаде" бр. 5, Прилеп. (9751)

Пасош бр. 1342489 на име Селмани Ќаније, с. Одри, Тетово. (9756)

Пасош бр. 1516587 издаден од СВР-Скопје на име Јовановиќ Александар, ул. "Разловачко востание" бр. 10-4/13, Скопје. (9761)

Чек од тековна сметка бр. 13282/98 со бр. 000990-0192308 издаден од Македонска банка АД Скопје на име Ѓорѓевиќ Олиџа, Скопје. (9248)

Чекови од тековна сметка бр. 3373476 од бр. 1196-577 до бр. 1196580 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Драган Настевски, Скопје. (9304)

Чекови од тековна сметка бр. 11541-92 од бр. 1084-286 до бр. 1084296, од бр. 1226775 до 1226784 и бр.

1084282 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Даница Вељановска, Скопје. (9482)

Чекови од тековна сметка бр. 44349 од бр. 761250 до бр. 761262 и бр. 1161551, 1161554, 1161556, 91360, 761249 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Груевски Тало, Скопје. (9540)

Чекови од тековна сметка бр. 16887380 од бр. 6649449 до бр. 6649461 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Давидовски Славе, Скопје. (9698)

Воена книшка на име Благојче Сиљаноски, Скопје. (9195)

Воена книшка на име Тихомир Јовчевски, Скопје. (9686)

Воена книшка на име Каранфиловски Деан, Скопје. (9688)

Работна книшка на име Апостоловски Миле, с. Волково, Скопје. (9270)

Работна книшка на име Елизабета Андреева, Скопје. (9379)

Работна книшка на име Шефки Џело, нас. "Карпош" бр. 12-1/9, Битола. (9490)

Работна книшка на име Исламоски Алил, Струга. (9491)

Работна книшка на име Џура Енис, Струга. (9492)

Работна книшка на име Сами Зулалли, Струга. (9493)

Работна книшка на име Спасеноски Зоран, ул. "И. Секулоски", бр. 11 Кичево. (9494)

Работна книшка на име Андоноски Митко, Гостивар. (9496)

Работна книшка на име Трифуновски Горан, Скопје. (9497)

Работна книшка на име Рашид Халити, ул. "М. Бафтјари" бр. 63, Тетово. (9501)

Работна книшка на име Селими Имирли, ул. "И. Р. Лола" бр. 190, Тетово. (9502)

Работна книшка на име Костадинова Марика, ул. "Р. Бојмалиев" бр. 62, Гевгелија. (9509)

Работна книшка на име Чалков Петар, ул. "М. Пат" бр. 32, Гевгелија. (9510)

Работна книшка на име Ризвани Едип, с. Долно Татеша, Струга. (9513)

Работна книшка на име Меховиќ Зехра, Скопје. (9521)

Работна книшка на име Алији Роберт, Скопје. (9531)

Работна книшка на име Василевски Драган, Скопје. (9537)

Работна книшка на име Аџе Переловски, Скопје. (9539)

Работна книшка на име Наим Ејупи, Скопје. (9541)

Работна книшка на име Пандора Дуноска, Битола. (9542)

Работна книшка на име Маркова Наташа, Битола. (9543)

Работна книшка на име Азизи Јонус, ул. "И. А. Смок" бр. 37, Гостивар. (9545)

Работна книшка на име Акиќ Хајдари, с. Теарце, Тетово. (9546)

Работна книшка на име Рамадани Дритан, Куманово. (9547)

Работна книшка на име Аме Груби Енгелуше, Скопје. (9566)

Работна книшка на име Насер Муриќ, Скопје. (9574)

Работна книшка на име Азиз Азизи, с. Пирок, Тетово. (9625)

Работна книшка на име Рафиу Рами, Тетово. (9629)

Работна книшка на име Али Амети, с. Оризаре, Куманово. (9644)

Работна книшка на име Златков Ванчо, с. Пекљани, Винаца. (9650)

Работна книшка на име Јана Стојкова, Скопје. (9683)

- Работна книшка на име Кенан Елези, Скопје. (9687)
 Работна книшка на име Јадигар Саид, Скопје. (9697)
 Работна книшка на име Рамиз Изеир, Скопје. (9699)
 Работна книшка на име Ристиќ Зоран, Скопје. (9709)
 Работна книшка на име Цветановски Маријан, Скопје. (9717)
- Чековна картичка на име Илија Браов, Кавадарци. (9632)
- Свидетелство за 2 година издадено од ДЕТУ "Михајло Пупин"-Скопје на име Ристо Јовановиќ, Скопје. (9381)
- Свидетелство од 5 одделение на име Дана Петревска, Ресен (9500)
- Свидетелство од 8 одделение на име Николина Атанасова, Штип. (9505)
- Свидетелство од 4 година на име Трајкова Даниела, Струмица. (9506)
- Свидетелство од 4 одделение на име Камилоска Фатима, Прилеп. (9511)
- Свидетелство од 1 година техничко училиште на име Трајкоски Наумче, Прилеп. (9512)
- Свидетелство за 1 година издадено од ДУСО "Браќа Миладиновци"-Скопје на име Ивана Алжурска, Скопје. (9059)
- Свидетелство на име Ангелова Габриела, Пробиштип. (9086)
- Свидетелство од 3 година на име Александар Бајдевски, Куманово. (9097)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Алексос Зоран, Кочани. (9100)
- Свидетелства од 1 и 2 година издадени од гимназијата "С.Стојменски" на име Зорица Андонова, Штип. (9107)
- Свидетелство на име Кариман Емел, Велес. (9114)
- Свидетелство на име Јованов Тодор, Велес. (9115)
- Свидетелство на име Негован Ристоски, Тетово. (9121)
- Свидетелство за 2 година издадено од економско училиште "Моша Пијаде"-Скопје на име Митрова Јулијана, Скопје. (9196)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Браќа Миладиновци"-Скопје на име Марија Симеонова, Скопје. (9525)
- Свидетелство за 2 година издадено од ТУЦ "Скопје"-Скопје на име Тасевска Стојна, Скопје. (9533)
- Свидетелство за 4 година издадено од ТУЦ "Скопје" Скопје на име Тасевска Стојна, Скопје. (9535)
- Свидетелство на име Бљерим Зеќири, Куманово. (9621)
- Свидетелство од 8 одделение на име Шабани Вулнет, Струга. (9623)
- Свидетелство на име Елмази Муарем, Велес. (9635)
- Свидетелство од 8 одделение на име Незирски Љутвија, Прилеп. (9636)
- Свидетелство од 7 одделение на име Незирска Зејнепа, Прилеп. (9637)
- Свидетелство од 8 одделение на име Хајрединович Самир, Крушево. (9643)
- Свидетелство на име Јовевски Маноил, Берово. (9645)
- Свидетелство на име Зарова Даница, Кочани. (9646)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јоца Јорданов, с. Караорман, Штип. (9647)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ"Птпарими"-с. Студеничани, Скопје на име Аднан Сабрија, с. Студеничани, Скопје. (9689)
- Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Орхан Абдулаи, Скопје. (9701)
- Индекс бр. 359/99 издаден од Економски факултет-Прилеп на име Аритоновска Маријана, Скопје. (9194)
- Индекс на име Цветкоска Јонче Слободанка, ул. "Д. Наредникот" бр. 6, Прилеп. (9504)
- Диплома на име Беварња Јасмина, ул. "5-ти Конгрес" бр. 37-6, Штип. (9094)
- Диплома за средно образование на име Алексос Зоран, Кочани. (9104)
- Диплома издадена од УФК "М.М. Брицо" Скопје на име Јовановски Сашко, Скопје. (9143)
- Диплома на име Кузманов Горан, ул. "Широк Дол" бр. 44-А, Штип. (9507)
- Диплома на име Качаков Илија, ул. "С. Демир" бр. Диплома издадена од ТУЦ "Скопје"-Скопје на име Тасевска Стојна, Скопје. (9536)
- Диплома бр. 13/687 издадена од ЦОКБОС "Елисие Поповски Марко"-Скопје на име Красниќи Шериф, СР Србија с. Врановце. (9549)
- 5/8, Штип. (9508)
- Здравствена книшка на име Стојановска Даниела, Пробиштип. (9079)
- Здравствена книшка на име Азизи Јонус, Гостивар. (9544)
- Возачка дозвола на име Раиф Фијуљанин, Велес. (9113)
- Решение на име Невзат Хасипи, с. Порој, Тетово. (9516)
- Решение бр. 557 издадено од Народна банка на Македонија - Скопје на име ЕР - АЈ, Скопје. (9080)
- Решение бр. 1219 издадено од Народна банка на Македонија - Скопје на име Беко комерц, Скопје. (9081)
- Денарска штедна книшка бр. 1410101167663 издадена од Охридска банка Ад Охрид на име Леун Јованоски, Охрид. (9498)
- Штедна книшка на име Асани Акир, Тетово. (9503)
- Даночна картичка бр. 4030992124327 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Стилкон, Скопје. (9285)
- Даночна картичка бр. 4030996195520 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Радијатор - промет, Скопје. (9369)
- Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Али Сулејман, Гостивар. (9515)
- Даночна картичка бр. 4027998122210 издадена од Управа за јавни приходи на име Кирил Гузелов, Струмица. (9522)
- Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Димовски Дане, Велес. (9523)
- Даночна картичка бр. 4030991111736 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име "ЕЛЕМ - 53", Скопје. (9527)
- Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Борис ДООЕЛ, Охрид. (9649)
- Даночна картичка бр. 4030995160618 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Југо иноченто, Скопје. (9667)
- Даночна картичка бр. 5030993136209 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име ТП Порше, Скопје. (9669)
- Даночна картичка бр. 4030996217338 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Дипрес ДОО, Скопје. (9703)
- ЦЕМТ дозвола бр. 00097 и 10009 издадена од Министерство за транспорт и врски - Скопје на име ДТУ Делта ЕН, Скопје. (9534)
- Решение бр. 1222 издадено од Народна банка на Македонија - Скопје на име Вагопром - К, Скопје. (9538)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-87/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПОПРАВКА НА ТРАНСФОРМАТОР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот провик е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври", за потребите на подружницата "Електродистрибуција Гостивар" при АД "Електростопанство на Македонија".

1.2. Предметот на набавката е: поправка на енергетски трансформатор 110/21/10,5kV, 40 MVA.

1.3. Повикот е јавен, при што набавката ќе се спроведува со јавно отворање согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02).

1.4. Понудата мора да се однесува на целокупниот обем на набавката.

1.5. Понудувачите можат да подигнат тендерска документација во административната зграда на АД "ЕСМ" на ул. "11 Октомври" бр. 9, во соба бр. 3 на деветти кат. Лице за контакт за техничкиот дел на понудата е Ацо Петров, дипл. инж., телефон 149-210, контакт телефон за комерцијалниот дел е 149-115.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба задолжително да содржи: изведувач на работите, евентуален подизведувач, потекло на вградените делови, единечни цени на сите поделни позиции дадени во тендер спецификација, како и вкупна вредност на понудата на паритет ДДП Подружница Гостивар, изразена во ЕУР, и со посебно искажан ДДВ. Единечните цени, понудувачот треба да ги допише во тендерската документација. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

2.4. Понудата треба да има рок на извршување на поправката.

2.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија, согласно член 21 од Законот за јавни набавки.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведе на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот треба да ја приложи (согласно член 46 од Законот за јавни набавки)

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. Странско правно или физичко лице, треба достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.3. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.5. Понудувачот треба да достави референтна листа на испораки од ваков тип.

3.6. Целокупната документација, освен ревизорскиот извештај треба да се оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена - 50 поени,
- начин на плаќање - 20 поени,
- квалитет - 20 поени,
- рок на извршување на работата - 10 поени.

5. РОК И НАЧИНА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија" Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје или на лице место на денот на отворањето на понудите на ден 5.05.2003 година во 11 часот во административната зграда на АД "ЕСМ" на ул. "11 Октомври" бр. 9.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањето за прибирање понуди, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во ова барање, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 11 (став 1), 16 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 година - пречистен текст) и член 5 од Договорот за финансирање на проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во општина Гевгелија, Комисијата за јавни набавки на Единицата за имплементација на проектот ЛПКД „Комуналец“ - Гевгелија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО ГЕВГЕЛИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Единицата за имплементација на проектот ЛПКД „Комуналец“ - Гевгелија со седиште на ул. „7-ми Ноември“ бр. 50, Гевгелија.

1.2. Предмет на набавка.

Изработка на техничко-технолошко решение за пречистување на отпадните води на градот Гевгелија за пречистителна станица за фекални и отпадни води во Гевгелија.

1.3. Понудувачи

Право на учество на отворениот повик има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација се однесува на изработка на техничко-технолошко решение за пречиштување на отпадните води на градот Гевгелија.

2.2. Тендерската документација понудувачите ќе може да ја подигнат во просториите на Единицата за имплементација на проектот ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија на ул. „7-ми Ноември“ - Гевгелија секој ден од 8,00 до 14,00 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи:

- цената на чинење на работите искажана во денари, со пресметан ДДВ и други давачки, согласно содржината и позициите во тендерската документација,

- начин и услови на плаќање,
- рок на извршување на работите, и
- рок на важност на понудата.

3.2. Придружната документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- претставување на изведувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс);
- извод од судска регистрација за вршење на дејноста;
- документ за бонитет од Централен регистар (за домашно правно лице), во оригинал или копија заверена кај нотар (согласно член 24 став 1 од Законот за јавни набавки), не постар од 6 месеци, односно ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија (за странско правно лице) кој содржи податоци за вкупното економско работење во последните три години (согласно член 24 став 3 од Законот за јавни набавки);
- доказ дека не е во стечај или процес на ликвидација (согласно член 26 став 1 точка а, од Законот за јавни набавки), не постар од 6 месеци;
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност (согласно член 26 став 2 точка б, од Законот за јавни набавки), не постар од 6 месеци;
- докази за техничка способност (согласно член 25 од Законот за јавни набавки), и тоа:
 - а. Референтна листа за досега реализирани работи од ист вид за последните 3 (три) години со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите;
 - б. Список со опис на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) не постар од 6 месеци;
 - в. Список со опис на техничка опременост, не постар од 6 месеци.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - Технолошко решение | 45 бода; |
| - Технички карактеристики | 25 бода; |
| - Вредност на проектот | 15 бода; |
| - Референци | 10 бода; |
| - Рок на изработка на проектот | 5 бода. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок кој што треба да биде заверен и потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

5.2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде означена точната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на која може да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака „понуѓа“; а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“.

Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, одредени корекции треба да бидат парафирани од овластено лице.

На двата внатрешни коверти треба да стои фирма (име) и седиште (адреса) на испраќачот-понуѓувачот.

5.3. Рокот на доставувањето на понудите е 30 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

5.4. Понудите, согласно член 55 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта на адреса: Единица за имплементација на проектот - ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија ул. „7-ми Ноември“ бр. 50, Гевгелија, или да се предадат во архивата на ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија, најдоцна до 15,00 часот секој работен ден и не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Единицата за имплементација на проектот ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија.

Претставниците на понудувачите во согласност со член 31 став 2 од Законот за јавни набавки треба на Комисијата за јавни набавки да предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

6.2. Понудите кои што не се доставени во предвидениот рок, како и оние што не се изработени според пропозициите на овој отворен повик и тендерската документација, нема да бидат разгледувани.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе можат да добијат дополнителни информации во Единицата за имплементација на проектот ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија, тел: 034/212-808.

Единица за имплементација на проектот
ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија
Комисија за јавни набавки

On the basis of the articles 11 (paragraph 1), 16 and 18 of the Law on public procurement ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" nr. 21/2002 - final text) and article 5 of the Agreement for financing the project for construction of a waste water treatment plant in the municipality of Gevgelija, the Commission for public procurement, of the project implementation unit JPKD "Komunalec" - Gevgelija, announces

PUBLIC ANNOUNCEMENT NR. 1/2003 FOR PREPARATION OF A TECHNICAL TECHNOLOGICAL DESIGN, FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT IN GEVGELIJA

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Supplier

The project implementation unit JPKD "Komunalec" - Gevgelija based at __, "7-Noemvri" str. Gevgelija.

1.2. Subject of procurement

Engineering of a technical - technological solution for treating the waste water of Gevgelija town for a waste water treatment plant in Gevgelija.

1.3. Bidders

Any interested domestic and foreign legal and individual entity registered for performance of the activity that is subject of this procurement has the right of participation to this public announcement.

2. TENDER DOCUMENTATION

2.1. The tender documentation concerns to the engineering of a technical - technological solution for treating the waste water of Gevgelija town.

2.2. The bidders could obtain the tender documentation at the offices of the project implementation unit JPKD "Komunalec" - Gevgelija, "7 Noemvri" str. Gevgelija between 8:00-14:00 o'clock every day.

3. OFFER CONTENT

3.1. The offer should include:

- costs of the foreseen works expressed in denars, with VAT and other taxes included, in accordance with the content and position items listed in the tender documentation;

- way and terms of payment;

- deadlines for completion of the works (timeschedule); and

- period of validity of the offer.

3.2. Allied documentation that bidders should obligatorily attach to their offers:

- general presentation of the bidder (name, address, headquarters, legal representative, phone and fax);

- evidence of the legal registration for performance of the activity;

- evidence of the economic-financial states issued by the Central register office (for domestic legal entity) in original or notarized copy (in accordance with the article 24 paragraph 1 of the Law on public procurement), issued not earlier than 6 months before the submission date, and auditor's report issued by a foreign distinguished auditing institution registered for performance of audit (for foreign legal entity), which includes data on the total economic operations in the recent 3 years (in accordance with the article 24 paragraph 3 of the Law on public procurement).

- evidence that bidder's company is not under bankruptcy proceeding or process of liquidation (in accordance with the article 26 paragraph 1 point "a" of the Law on public procurement), issued not earlier than 6 months before the submission date;

- evidence that bidder's company is not sentenced to effective judgement of security measure, prohibition for performance of the activity (in accordance with the article 26 paragraph 2 point "b" of the Law on public procurement), issued not earlier than 6 months before the submission date;

- evidence of the technical capability (in accordance with the article 25 of the Law on public procurement), as listed below:

- reference list including the so far realized works of same kind within the period of the last 3 (three) years stating the total value of the works and investors;

- list and description of the technical persons engaged (name, family name and grade of expertise - professional background), issued not earlier than 6 months before the submission date;

- list and description of the technical equipping, issued not earlier than 6 months before the submission date.

The requested documentation should be submitted in one original or a notarized copy.

4. CRITERIA FOR SELECTION OF THE MOST SUCCESSFUL BIDDER

- Technological design	45 points
- Technical characteristics	25 points
- value of the project	15 points
- References	10 points
- Period of project delivery	5 points

5. WAY AND DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS

5.1. According to the articles 55, 56 and 57 of the Law on public procurement, the offer should be submitted in one original, duly signed and stamped by the legal representative of the bidder's company.

5.2. The offer and allied documentation should be submitted in an closed envelope. The statement "do not open" and the number of the public announcement should be clearly stated at the upper left corner of the envelope's front side. The correct address of the bidder should be stated at the middle of the envelop. The envelope should not include any other mark, on the basis of which the bidder could be identified.

This closed envelope should include 2 (two) closed and sealed envelopes. One of the inner envelopes comprises the offer with the financial documentation filled in and bearing the statement "offer", and the other inner envelope comprises the technical documentation and bearing the statement "documentation". The complete offer should not include strikethrough, underlined or rubbed words, and in final case, certain corrections should be certified by legal person. The two inner envelopes should include the name and headquarters (name and address) of the bidder's company-sender.

5.3. The offers submission deadline is 30 days after the day of publishing of the public announcement.

5.4. According to the article 55 of the Law on public procurement, the offers should be submitted by mail to the following address: project implementation unit - JPKD "Komunalec"-Gevgelija ____, "7-Noemvri" str. Gevgelija, or to be handed in person at the archive offices of JPKD "Komunalec" Gevgelija up to 15:00 o'clock every working day and not later than the fixed deadline for submission of offers.

6. FINAL PROVISIONS

6.1. The public opening of the offers will take place at the offices of the project implementation unit - JPKD "Komunalec" - Gevgelija.

According to article 31 paragraph 2 of the Law on public procurement, the representatives of the bidders should provide a written permission to the Commission for public procurement ensuring their mandate for participation to the public opening.

6.2. The offers that would not be submitted within the indicated period, as well as those ones that would not be prepared according to the propositions of this public announcement and tender documentation, will not be considered.

6.3. Every bidder can participate with only one offer.

6.4. All interested parties in connection with this public announcement could obtain additional information at the project implementation unit - JPKD "Komunalec" - Gevgelija, tel. 034 212 808.

Commission for Public procurement

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие "Стрежево" - Битола, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЛТЦ "ПЕЛИСТЕР" - С. НИЖОПОЛЕ И РЕСТОРАН "ДОВЛЕЦИК"

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател: ЈП "Стрежево" - Битола.

1.2. Предмет на набавката:

А - месо и месни производи, сувомеснати производи и замрзната риба;

Б - алкохолни и безалкохолни пијалаци и напитки;

В - кондиторски производи, житни производи, градинарски производи, млеко и млечни производи и сладолед;

Г - хемиска стока и инвентар за угостителски употреби и хотелско работење;

- по сите наведени точки по приложената спецификација.

1.3. Место за извршување на предметот на набавката: франко - Битола - магацините на рестораните на претпријатието.

1.4. Рок на испорака на предметот на набавката ф-ко Битола.

1.5. Примерок од Спецификацијата од точка 1.2. на-рвачелот ќе достави на повик - барање од секој заинтересиран понудувач.

1.6. Право на учество имаат сите физички и правни лица.

1.7. Рокот за поднесување на понудата е до денот на јавното отворање.

1.8. Со најповолниот понудувач на-рвачелот ќе склучи рамковен договор.

1.9. Понудите јавно ќе се отвораат на ден 07.05.2003 година во 11 часот во просториите на дирекцијата на ЈП "Стрежево" - Битола, при што претставниците на понудувачите на комисијата треба да и достават писмено овластување за учество на јавното отворање.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи: името, адресата и седиштето на понудувачот, цена со пресметан данок, квалитет, како и да се наведе начинот на плаќање, компензација - вирман или одложено плаќање и рок на испорака.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се должни да достават:

- Извод од регистрацијата на дејноста - уписот во трговскиот регистар, решението, 1, 2 и 3 - со дејностите,
- Доказ за финансиската и економската способност во согласност со член 24 од Законот за јавни набавки;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација од надлежен орган - Основен суд;
- Доказ од надлежен орган дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност од Основен суд;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ - во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки - цена, квалитет, начин на плаќање, готовинско, компензација, одложено плаќање и рок на испорака.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и оние кои не се изработени согласно условите и барање-то нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда во дел или за целата набавка.

5.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈП "Стрежево" - Битола, бул. "1-ви Мај" бб, Битола, Комисија за јавни набавки со назнака Отворен повик бр. 01/2003.

5.4. Дополнителни информации на тел: (147) 207-800 и 207-816, 207-818 и факс. 207-836.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавно-то комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГРА- ДЕЖНА МАШИНА УТОВАРАЧ - РОВОКОПАЧ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕР-ВЕН Велес, ул. "Вардарска" бб, Велес.

1.2. Предмет на набавката:

Градежна машина утоварач - ровокопач со следните технички карактеристики:

- Да има дизел мотор со 4 цилиндри и истиот да е со водено ладење и да има погон на 4 тркала.
- Снага на мотор 60 - 70 KW.
- Ширина на возилото max до 2400 мм.
- Капацитет на корпата за утовар 1 м³ со можност за отворање на истата и да е со палетни вилушки.
- Системот за копање на ровокопачот да биде со телескопски уред.
- Ширина на корпата за копање да изнесува 600 мм, со можност за монтажа на друга корпа со ширина до 300 - 1000 мм.

- Максимална тежина на градежната машина 7750 кг.
- Да има можност уредот за ровокопачот за копање на ров да може попречно да се поместува.

- Да има писмена гаранција за сопствен сервис за одржување на градежната машина со потребните резервни делови и друг потрошен материјал, како и обучен персонал за квалитетно изведување на потребните сервисни работи во Р. Македонија.

1.3. Постапката за набавка се извршува согласно За-конот за јавни набавки.

II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

2.1. Предмет на понудата:

- Име и адреса на понудувачот;
- Цена со вкупен ДДВ искажан во денари;
- Услови и начин на плаќање;
- Рок и начин на испорака;
- Технички карактеристики на понуденото возило;
- Гарантен рок на понуденото возило;
- Упатство за ракување и одржување со посебна тех-ничка документација исклучиво на македонски јазик.

2.2. Понудата треба исто така да содржи доказ за економската и финансиската состојба како и техничка-та способност на понудувачот согласно член 23 од За-конот за јавни набавки.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извод од судската регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-гистар;

Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-цес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на без-бедност - забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 26 од Законот за јавни набавки;

- Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки;

- Понудувачот да достави доказ за техничка способ-ност согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да не бидат постари од шест месеци.

2.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, со пресметан данок за додадена вредност.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според член 27 од Законот за јавни набавки по следното квантифицирање:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. цена | максимум 50 бода, |
| 2. начин и рок на плаќање | максимум 20 бода, |
| 3. квалитет согласно бараните | |
| тех. карактеристики обезбеден сервис | |
| и резервни делови | максимум 15 бода, |
| 4. рок на испорака | максимум 15 бода. |

IV. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот, во согласност со член 57 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на отворениот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација ја носи ознаката "документација", вториот внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката "понуѓа".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес, ул. "Вардарска" бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, најдоцна до 06.05.2003 година во 13⁰⁰ часот во просториите на управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес.

4.4. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во "Службен весник на Република Македонија".

4.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со одредбите за отворениот повик од Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите, потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 043 233-434.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002) - пречистен текст, Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-2967/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за набавка на: медицински потрошен материјал, медицинска пластика.

3. Видот и количината со спецификацијата ќе бидат дадени во тендерската документација која ќе биде доставена до понудувачите, кои ќе се квалификуваат во постапката за претквалификација.

4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материјал ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка на:

- економско финансиски бонитет;
- техничко-технолошки бонитет;
- расположива опрема и други технички капацитети потребни за реализација на понудената набавка;
- менаџерски способности;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

- доказ дека нема правосилна пресуда со која е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- документ за регистрација за вршење на нивната дејност;

- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност издаден од надлежен судски орган;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- решение издадено од Министерството за здравство за вршење на дејноста производство или промет на големо со лекови.

Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" б.б. - Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.

III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Краен рок за доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, во последното јавно гласило.

Документацијата што нема да биде доставена до утврдениот рок и што не е изработена според барањата содржани во овој повик, нема да се разгледува.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 02 289 039.

Комисија за јавни набавки

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ТУТУНСКИ ДОБРА

1. На ден 14.04.2003 година "МАНД Интернационал" Д.П.Т.У. ДООЕЛ Скопје, ги утврди малопродажните цени за продажба на пазарот на територијата на Р. Македонија за следните тутунски добра:

Ред. бр	Назив	Акциза за тутунските добра	Малопродажна цена/кутија во денари
1.	Јорк	33%	40,00
2.	Бенстон бокс	33%	40,00
3.	Ларго 25	33%	40,00

2. Оваа одлука ќе ја спроведат службите за увоз, продажба и финансии на Д.П.Т.У. "МАНД Интернационал" ДООЕЛ Скопје.

Директор,
Костовски Горе, с.р.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 74 од Законот за сметководството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МАРТ 2003 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во март 2003 година во однос на февруари 2003 година е - 0.001.

2. Коефициентот на порастот на цените на производители на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.010.

3. Коефициентот на порастот на цените на производители на индустриски производи во март 2003 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.011.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија од почетокот на годината до крајот на март 2003 година во однос на животните трошоци во Република Македонија е 0.001.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
628. Одлука за помилување на осудени лица....	1
629. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Република Македонија.....	1
630. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Република Македонија.....	1
631. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Битола.....	1
632. Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Битола.....	1
633. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Гевгелија.....	2
634. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Дебар.....	2
635. Одлука за именување заменици на јавниот обвинител на Република Македонија....	2
636. Одлука за именување јавни обвинители на Вишото јавно обвинителство во Скопје, Битола и Штип.....	2

637. Одлука за именување заменици на вишите јавни обвинители на Вишото јавно обвинителство во Скопје, Битола и Штип.....	2
638. Одлука за именување јавни обвинители на основните јавни обвинителства.....	3
639. Одлука за именување заменици на јавните обвинители на основните јавни обвинителства.....	3
640. Уредба за начинот на чување и користење на документацијата од премерот и катастарот на недвижностите.....	4
641. Одлука за утврдување на стопански недоволно развиените подрачја во Република Македонија во периодот од 2003 до 2007 година.....	6
642. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - геотермална вода на ДПТУ "СЛИВ" ДОО Винаца, на локалитетот кај мотелот "Слив" кај Винаца, Винаца.....	16
643. Одлука за престанување на важење на Одлуката за исплата на еднократен надомест на испратнина.....	16
644. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб издадена на Друштвото за трговија и услуги "Фламинго" Електро унион и др. експорт-импорт ДОО Скопје, под дов. бр. 23-6969/2 од 04.12.2001 година.....	16
645. Одлука за определување на работното време на угостителските објекти за сместување и угостителските објекти за исхрана, туристичките бироа и туристичките агенции.....	16
646. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17
647. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на шестата емисија на акции.....	17
648. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17
649. Правилник за сметководството за буџетите и буџетските корисници.....	17
650. Правилник за начинот на постапувањето на работодавците, органите и службите во примената на Законот за поттикнување на вработувањето.....	22
651. Правилник за формата и содржината на лиценцата за вршење на туристичка дејност, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадените лиценци.....	23
652. Упатство за изменување на Упатството за начинот на користење на обврзниците издадени од Република Македонија по основ на депонираните девизни влогови на граѓаните.....	25
653. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи.....	25
654. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	25
Колективни договори	
10. Колективен договор за градежништвото, индустријата на градежни материјали и проектирањето на Република Македонија. Исправка на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид....	31
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за март 2003 година.....	64

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - **Борис Тренески.**

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.